

Водич за администратори

Содржина

Авторски права

Трговски марки

Во врска со овој прирачник

Ознаки и симболи.	7
Описи што се користат во прирачникот.	7
Референци за оперативни системи.	7

Вовед

Рачна компонента.	9
Дефиниции на термини користени во овој водич.	9

Подготовка

Текот на поставките и менаџирањето со печатачот.	12
Пример за средина на мрежата.	13
Вовед во поставки за конекција за печатач.	13
Подготовка на конекција за мрежа.	15
Собирање информации за поставувањето на конекцијата.	15
Спецификации на печатачот.	15
Употреба на број на порта.	15
Назначување тип на IP адреса.	16
DNS сервер и Проху сервер.	16
Метод за поставување на мрежна конекција.	16

Конекција

Поврзување со мрежа.	18
Поврзување со мрежата преку контролниот панел.	18
Поврзување со мрежата со помош на датотеката за инсталација.	24
Поврзување со телефонска линија.	25
Компатибилни телефонски линии.	25
Поврзување на печатачот со телефонска линија.	25
Поврзување на телефонот со печатачот.	27
Правење на основните поставувања за факс.	28
Правење на основните поставувања за факс со помош на Волшебник за поставување факс.	28

Поставувања за изворот на хартија за примање факсови.	30
Употреба на Wi-Fi Direct (Simple AP) конекција.	30
Активирање на Wi-Fi Direct (Едноставен AP).	30
Конфигурирање на сервер за пошта.	31
Ставки за поставка на сервер за пошта.	32
Проверување на конекција на сервер за пошта.	33
Пробни референции за конекција на серверот за пошта.	33

Поставки за функција

Софтвер за поставување.	36
Web Config (Web Page for Device).	36
Употреба на функциите за печатење.	37
Побарување за печатење преку мрежа.	37
Поставување на драјвер за печатач со конекција за сервер/клиент.	38
Поставки за драјвер за печатач за Peer to Peer конекција.	42
Употреба на функциите за скенирање.	44
Скенирање од компјутер.	44
Скенирање преку контролната табла.	45
Употреба на функциите за факс.	46
Поставување на Receive Mode.	46
Примање факсови со помош на поврзан телефон (Remote Receive).	47
Постапување со добиени факсови.	47
Описи на менито со поставки за факс.	51
Употреба на функцијата PC-FAX.	60
Употреба на контакти.	61
Функции за поставка на дестинација.	61
Конфигурирање на контакти.	61
Соработка помеѓу LDAP сервер и корисници.	65
Правење резервна копија на контактите.	70
Правење на системски поставки.	71
Поставување на контролниот панел.	71
Поставки за заштеда на струја за време на неактивност.	71
Поставување на звук.	72
Синхронизација на датумот и времето со времето на серверот.	72
Поставување на стандардната вредност за скенирање и копирање (стандардни кориснички поставки).	73

Регистрирање поставки често употребувани како претходно поставување.	73
Користење MS мрежа.	74
Print Settings.	75
Употребување на Epson Connect сервис.	75

Поставки за безбедност на производот

Вовед во безбедносните карактеристики на производот.	76
Конфигурирање на лозинка за администратор.	78
Конфигурирање на лозинката за администратор преку контролниот панел.	78
Конфигурирање на лозинка за администратор со Web Config.	78
Ставки што треба да се заклучат со лозинка за администратор.	79
Ограничување на достапни функции.	81
Конфигурирање на контрола на пристап.	81
Поставување рестрикција за екстерниот интерфејс.	83
Контролирање на користењето протоколи.	84
Контролирање на протоколи.	84
Протоколи коишто може да ги активирате и да ги деактивирате.	84
Ставки за поставка на протокол.	85
SSL/TLS комуникација со печатач.	87
Во врска со дигитална сертификација.	87
Добивање и внесување на ИС потпишан сертификат.	88
Бришење на ИС потпишан сертификат.	92
Ажурирање на самопотпишан сертификат.	92
Конфигурирање на CA Certificate.	93

Поставки за работење и менаџирање

Потврдување информации за уред.	96
Управување со уреди (Epson Device Admin).	96
Ажурирање фирмвер.	97
Ажурирање на фирмверот на печатачот со користење на контролниот панел.	97
Ажурирање на фирмверот со користење на Web Config.	98
Ажурирање фирмвер со Epson Firmware Updater.	98
Правење резервна копија на поставките.	99
Ивезување на поставки.	99
Увезување на поставки.	99

Решавање на проблеми

Совети за решавање на проблеми.	101
Проверка на дневниците за серверски и мрежен уред.	101
Иницијализација на поставките за мрежата.	101
Деактивирање на Wi-Fi од Web Config.	101
Исклучување на Wi-Fi Direct (едноставен AP) од Web Config.	102
Исклучување на Wi-Fi од контролниот панел	102
Исклучување на врската Wi-Fi Direct (Едноставна AP) од контролната табла.	102
Обновување на мрежните поставки од контролната табла на печатачот.	103
Проверување на комуникацијата помеѓу уреди и компјутери.	103
Проверување на конекцијата со користење на команда Ping — Windows.	103
Проверување на конекцијата со користење на команда Ping — Mac OS.	105
Печатење на извештај за мрежна конекција.	106
Пораки и решенија на извештајот за мрежна конекција.	107
E-1.	107
E-2, E-3, E-7.	108
E-5.	109
E-6.	109
E-8.	109
E-9.	110
E-10.	110
E-11.	111
E-12.	111
E-13.	112
Порака на мрежна околина.	112
Печатење на листа за статус на мрежа.	112
Проблеми со користење на мрежен софтвер.	113
Не може да пристапите до Web Config.	113
Име на модел и/или IP адреса не се прикажани на EpsonNet Config.	114
Проблеми со користење на услуги за облак.	115
Не може да ги користам услугите на облак коишто претходно биле користени.	115
Проблеми со користење на функциите за безбедност на мрежа.	115
Не може да креирате безбедна порта за IPP печатење.	115
Проблеми со користење на дигитален сертификат.	115
Не може да го увезете потпишаниот ИС сертификат.	115

Не може да го ажурирате самопотпишаниот сертификат.	116
Не може да креирате CSR.	116
Се прикажува предупредување во врска со дигитален сертификат.	117
Сте го избришале ИС потпишаниот сертификат по грешка.	119

Додаток

Вовед во мрежен софтвер.	120
Epson Device Admin.	120
EpsonNet Config.	120
EpsonNet Print (само за Windows).	121
EpsonNet SetupManager.	121
Назначува на IP адреса со EpsonNet Config.	121
Назначување IP адреса со поставки за група	121
Назначување IP адреса за секој уред.	124
Рачно правење на поставки за Wi-Fi од контролниот панел (WPS).	125
Правење на Wi-Fi поставки со поставка копче за притискање (WPS).	126
Правење на Wi-Fi поставки со поставка на PIN код (WPS).	127
Промена на методот на конекција.	127
Промена од Ethernet конекција во Wi-Fi конекција.	128
Промена од Wi-Fi конекција во Ethernet конекција.	128
Употреба на порта за печатачот.	129

Авторски права

Ниеден дел од оваа публикација не смее да биде умножуван, зачуван во системот за пребарување, или пренесен во која било форма или на кој било начин, електронски, механички, со фотокопирање, снимање или друго, без претходна писмена согласност од корпорацијата Seiko Epson. Не се предвидени обврски за патентирање во однос на употребата на информациите содржани овде. Ниту пак е предвидена каква било обврска за штети кои произлегуваат од употребата на информациите дадени овде. Информациите што се содржани тука се дизајнирани за употреба со овој производ на Epson. Epson не одговара за употреба на која било од овие информации применети кон други производи.

Ниту корпорацијата Seiko Epson ниту нејзините подружници не одговараат кон купувачот на овој производ или трети лица за штети, загуби, трошоци, или трошоци предизвикани од набавувачот или трети лица како резултат на несреќа, неправилна употреба, или злоупотреба или неовластени промени на овој производ, поправки или измени кај овој производ, или (освен САД) непочитување на упатствата за ракување и одржување на корпорацијата Seiko Epson.

Корпорацијата Seiko Epson и нејзините подружници не одговараат за никакви штети или проблеми кои произлегуваат од употребата на кои било опции или кои било производи за широка потрошувачка различни од оние означени како Original Epson Products (оригинални производи на Epson) или Epson Approved Products (одобрени производи на Epson) од корпорацијата Seiko Epson.

Корпорацијата Seiko Epson не одговара за никаква штета предизвикана од електромагнетно попречување што се појавува поради употребата на кои било кабли за поврзување различни од оние означени како Epson Approved Products (одобрени производи на Epson) од корпорацијата Seiko Epson.

© 2017 Seiko Epson Corporation

Содржината на овој прирачник и спецификациите за овој производ се предмет на промена без известување.

Трговски марки

- ❑ EPSON® е регистрирана заштитена трговска марка, а EPSON EXCEED YOUR VISION или EXCEED YOUR VISION е заштитена трговска марка на корпорацијата Seiko Epson.
- ❑ Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- ❑ Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, and Android are trademarks of Google Inc.
- ❑ Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ❑ Apple, Macintosh, macOS, OS X, Bonjour, Safari, AirPrint, the AirPrint Logo, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ❑ Општо известување: Останатите имиња на производи што се употребени овде се наменети само за идентификување и може да се трговски марки на нивните сопственици. Epson се одрекува од сите права на овие марки.

Во врска со овој прирачник

Ознаки и симболи



Внимание:

Упатства коишто мора да ги следите внимателно за да избегнете телесна повреда.



Важно:

Упатства коишто мора да ги следите за да избегнете оштетување на опремата.

Белешка:

Упатства коишто содржат корисни совети и ограничувања за функционирањето на печатачот.

Поврзани информации

➔ Со кликување на оваа икона имате пристап до поврзаните информации.

Описи што се користат во прирачникот

- Кадрите на екранот од двигателот за печатачот и екраните за Epson Scan 2 (двигателот за скенерот) се од Windows 10 или OS X El Capitan. Содржината што е прикажана на екраните се разликува во зависност од моделот и ситуацијата.
- Илустрациите коишто се користат во прирачниците се само примери. Иако може да има мали разлики, зависно од моделот, начинот на ракување е ист.
- Некои од ставките на менито на LCD-екранот се разликуваат, зависно од моделот и поставките.

Референци за оперативни системи

Windows

Во овој прирачник термините како на пример „Windows 10“, „Windows 8.1“, „Windows 8“, „Windows 7“, „Windows Vista“, „Windows XP“, Windows Server 2016, „Windows Server 2012 R2“, „Windows Server 2012“, „Windows Server 2008 R2“, „Windows Server 2008“, „Windows Server 2003 R2“ и „Windows Server 2003“ се однесуваат на следниве оперативни системи. Освен тоа, „Windows“ се користи како референца за сите верзии.

- Microsoft® Windows® 10 оперативен систем
- Microsoft® Windows® 8.1 оперативен систем
- Microsoft® Windows® 8 оперативен систем
- Microsoft® Windows® 7 оперативен систем
- Microsoft® Windows Vista® оперативен систем

Во врска со овој прирачник

- Microsoft® Windows® XP оперативен систем
- Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition оперативен систем
- Microsoft® Windows Server® 2016 оперативен систем
- Microsoft® Windows Server® 2012 R2 оперативен систем
- Microsoft® Windows Server® 2012 оперативен систем
- Microsoft® Windows Server® 2008 R2 оперативен систем
- Microsoft® Windows Server® 2008 оперативен систем
- Microsoft® Windows Server® 2003 R2 оперативен систем
- Microsoft® Windows Server® 2003 оперативен систем

Mac OS

Во овој прирачник, „Mac OS“ се однесува на macOS Sierra, OS X El Capitan, OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, Mac OS X v10.7.x и Mac OS X v10.6.8.

Вовед

Рачна компонента

Овој прирачник е за администраторот на уредот којшто е задолжен за поврзување на печатачот или скенерот со мрежата и содржи информации за тоа како да правите поставки за да ги употребувате функциите.

Видете го *Упатство за корисникот* околу информации за искористеност на функцијата.

Подготовка

Се објаснуваат задачите на администраторот, како да ги поставува уредите и софтверот за управување.

Конекција

Се објаснува како да се поврзе уред со мрежа или телефонска линија. Исто така, се објаснува средината на мрежата како што е употребата на порти за уредот, информации за DNS и проху серверот.

Поставки за функција

Се објаснуваат поставките за секоја функција, како што е печатење, скенирање и праќање факс.

Поставки за безбедност на производот

Се објаснуваат основните безбедносни поставки како што се поставките за лозинката на администраторот и контролата на протоколот.

Поставки за работење и менаџирање

Се објаснуваат операциите откако ќе се започне со употреба на уреди, како што е проверката на информации и одржувањето.

Решавање на проблеми

Се објаснуваат поставките за иницијализацијата и решавањето проблеми за мрежата.

Дефиниции на термини користени во овој водич

Во овој водич се користат следниве термини.

Администратор

Лицето задолжено за инсталирање и поставување на уредот или мрежата во канцеларија или организација. Во случај на мали организации ова лице може да е задолжено за администрирање и со уредот и со мрежата. Во случај на големи организации администраторите имаат авторитет над мрежата или уредите во групната единица составена од оддел или дивизија, а администраторите за мрежата се задолжени за поставките за комуникацијата пошироко од самата организација, како, на пример, интернетот.

Вовед

Администратор за мрежа

Лицето задолжено за контрола на комуникацијата во мрежата. Лицето што го поставува рутерот, проху серверот, DNS серверот и серверот за пошта за да се постигне контрола над комуникацијата на интернет или во мрежата.

Корисник

Лицето што ги користи уредите како печатачите или скенерите.

Конекција со сервер/клиент (споделување на печатач со помош на Windows сервер)

Конекцијата што индицира дека печатачот е поврзан со Windows сервер преку мрежата или USB кабел, и дека може да се чека на ред за печатење којшто е воспоставен на серверот. Комуникацијата помеѓу печатачот и компјутерот се одвива преку серверот, а печатачот е контролиран на серверот.

Peer to peer конекција (директно печатење)

Конекцијата индицира дека печатачот и компјутерот се поврзани со мрежата преку hub или точка на пристап, и печатењето може да се врши директно од компјутер.

Web Config (веб-страница за уредот)

Веб-серверот што е направен во уредот. Се нарекува Web Config. На него може да го проверите и да го промените статусот на печатачот со помош на прелистувачот.

Ред на чекање за печатење

За Windows, иконата за секоја прикажана порта на **Уред и печатач** како што е печатач или скенер. Се создаваат уште две икони дури и со единечен уред доколку уредот е поврзан со мрежата со две или повеќе порти, како стандардната TCP/IP и WSD мрежа.

Алатка

Генерички термин за софтвер за поставување или менаџирање со уред, како што е Epson Device Admin, EpsonNet Config, EpsonNet SetupManager, итн.

Push скенирање

Генерички термин за скенирање од контролниот панел на уредот. Со употребата на оваа функција резултатот од скенирањето е зачуван во папка, прикачена за е-пошта или зачувана на cloud.

ASCII (Американски стандарден код за размена на информации)

Еден од стандардните кодови за карактери. Дефинирани се 128 карактери, вклучувајќи карактери како азбучни букви (a–z, A–Z), арапски броеви (0–9), симболи, празни карактери и контролни карактери. Кога во овој водич се опишува „ASCII“, индицира 0x20–0x7E (хексадецимален број) именувано подолу и не вклучува контролни карактери.

SP*	!	"	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-	.	/
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[\]	^	_
`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o

Вовед

p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	--

* Знак за празно место.

Unicode (UTF-8)

Интернационален стандарден код што ги опфаќа главните глобални јазици. Кога се опишува „UTF-8“ во овој водич, тој индицира карактери за кодирање во UTF-8 формат.

Подготовка

Ова поглавје ја објаснува улогата на администраторот и подготовката пред да се направат поставките.

Текот на поставките и менаџирањето со печатачот

Администраторот ги прави поставките за мрежната конекција, иницијалното поставување и одржувањето за печатачот или скенерот за да може да биде достапен на корисници.


1. Подготовка
 - Собирање информации за поставувањето на конекцијата
 - Одлучување околу методот на конекција
2. Поврзување
 - Мрежна конекција од контролниот панел на печатачот
 - Конекција со телефонска линија
3. Поставување на функциите
 - Поставки за драјверот на печатачот
 - Поставки за скенерот на печатачот
 - Поставки за факс
 - Регистрирање на контактите
 - Wi-Fi Direct (Simple AP) конекција
 - Други напредни поставки
 - Cloud услуги
4. Безбедносни поставки
 - Администраторски поставки
 - Поставки за контрола на пристап
 - SSL/TLS
 - Контрола на протокол
5. Работење и менаџирање
 - Проверување на состојбата на драјверот
 - Резервна копија на поставките за уредот

Поврзани информации

- ➔ [„Подготовка“ на страница 12](#)
- ➔ [„Конекција“ на страница 18](#)
- ➔ [„Поставки за функција“ на страница 36](#)
- ➔ [„Поставки за безбедност на производот“ на страница 76](#)

➔ „Поставки за работење и менаџирање“ на страница 96

Пример за средина на мрежата



(A): Канцеларија 1

(A) – 1: LAN 1

(A) – 2: LAN 2

(B): Канцеларија 2

(B) – 1: LAN 1

(B) – 2: LAN 2

(C): WAN

(D): Интернет

Вовед во поставки за конекција за печатач

Следните две методи се достапни за мрежната конекција на печатач. Печатачот е поврзан на мрежата директно преку двете методи.

Конекција со сервер/клиент (споделување на печатач со помош на Windows сервер)

Peer to peer конекција (директно печатење)

Поврзани информации

➔ „Поставки за конекција со сервер/клиент“ на страница 14

Подготовка

➔ [„Поставки за Peer to Peer конекција“ на страница 14](#)

Поставки за конекција со сервер/клиент

Метод на поврзување:

Поврзете го печатачот со мрежа преку hub или точка на пристап.

Исто така, можете да го поврзете печатачот со сервер директно преку USB кабел.

Драјвер за печатач:

Инсталирајте го драјверот за печатач на Windows серверот во зависност од оперативниот систем на компјутерите на клиентот.

Со пристапување до Windows серверот и поврзување на печатачот, драјверот за печатачот е инсталиран на компјутерот на клиентот и може да се употребува.

Карактеристики:

- Управувајте со печатачот и драјверот за печатачот во групи.
- Во зависност од спецификациите на серверот, може да е потребно време додека да започне печатењето бидејќи сите задачи за печатење одат преку серверот за печатење.
- Не можете да печатите кога Windows серверот е исклучен.

Поврзани информации

➔ [„Дефиниции на термини користени во овој водич“ на страница 9](#)

Поставки за Peer to Peer конекција

Метод на поврзување:

Поврзете го печатачот со мрежа директно преку hub или точка на пристап.

Драјвер за печатач:

Инсталирајте го драјверот за печатачот на секој компјутер на клиентот.

Може да се достави како пакет со помош на EpsonNet SetupManager или автоматски со употреба на групната политика за Windows сервер.

Карактеристики:

- Задачата за печатење започнува веднаш бидејќи е испратена директно до печатачот.
- Можете да печатите онолку колку што печатачот работи.

Поврзани информации

➔ [„Дефиниции на термини користени во овој водич“ на страница 9](#)

Подготовка на конекција за мрежа

Собирање информации за поставувањето на конекцијата

За мрежната конекција треба да имате IP адреса, адреса на капија итн. Проверете го следново однапред.

Поделби	Ставки	Забелешка
Метод на поврзување уред	<input type="checkbox"/> Ethernet <input type="checkbox"/> Wi-Fi	Користете кабел од категорија 5е или повисок STP (Shielded Twisted Pair) за Ethernet конекција.
Информации за LAN конекција	<input type="checkbox"/> IP адреса <input type="checkbox"/> Подмрежна маска <input type="checkbox"/> Стандардна капија	Ако автоматски ја поставите IP адресата со функцијата DHCP на рутерот, тогаш не е потребно.
Информации за Wi-Fi конекција	<input type="checkbox"/> SSID <input type="checkbox"/> Лозинка	Следново е поддржано: <input type="checkbox"/> Усогласување: 802.11b/g/n <input type="checkbox"/> Wi-Fi безбедност: WEP (64/128-битен), WPA-2PSK (AES), WPA2-Enterprise
Информации за DNS сервер	<input type="checkbox"/> IP адреса за примарен DNS <input type="checkbox"/> IP адреса за секундарен DNS	Во кои било од овие случаи, конфигурирајте го DNS серверот. <input type="checkbox"/> Користете статична IP адреса. <input type="checkbox"/> Не може автоматски да одредите DNS сервер затоа што IP адресата автоматски се одредува со користење на DHCP функцијата.
Информации за Proxy сервер	<input type="checkbox"/> Име на Proxy сервер <input type="checkbox"/> Број на порта	Конфигурирајте кога употребувате проху сервер за интернет конекција и кога ја употребувате услугата Epson Connect или функцијата за автоматско ажурирање на фирмверот.

Поврзани информации

➔ „Назначување тип на IP адреса“ на страница 16

Спецификации на печатачот

За спецификацијата дека печатачот поддржува стандарден режим или режим на конекција, видете *Упатство за корисникот*.

Употреба на број на порта

Види „Додаток“ за бројот на порта којашто ја употребува печатачот.

Поврзани информации

➔ „Употреба на порта за печатачот“ на страница 129

Назначување тип на IP адреса

Постојат два типа за назначување IP адреси за печатач.

Статична IP адреса:

Назначете ја претходно одредената уникатна IP адреса за печатачот.

IP адресата не е променета дури и кога се исклучуваат печатачот или рутерот за да може да управувате со уредот преку IP адреса.

Овој тип одговара за мрежа каде што се управува со голем број печатачи како што е голема канцеларија или училиште.

Автоматско назначување преку DHCP функција:

Правилната IP адреса се назначува автоматски кога е успешна комуникацијата меѓу печатачот и рутерот којшто поддржува DHCP функција.

Ако е непригодно да се смени IP адреса за одреден уред, резервирајте ја IP адресата однапред и потоа назначете ја.

Белешка:

За портата за ред на чекање за печатење одберете го протоколот којшто автоматски ја открива IP адресата како што е EpsonNet Print Port.

DNS сервер и Proxy сервер

Ако употребувате сервис за поврзување со интернетот, конфигурирајте го DNS серверот. Ако не го конфигурирате, треба да ја наведете IP адресата за пристапување бидејќи разрешувањето на името може да биде неуспешно.

Proxy серверот е поставен на преминот меѓу мрежата и интернетот и комуницира со компјутерот, печатачот, интернетот (спротивен сервер) во име на секое од нив. Спротивниот сервер комуницира само со proxy серверот. Според тоа, информациите за печатачот како што е IP адресата и бројот на порти не може да се прочита и се очекува зголемена безбедност.

Можете да забраните пристап до специфични URL со помош на функцијата за филтрирање, бидејќи proxy серверот може да ја провери содржината на комуникацијата.

Метод за поставување на мрежна конекција

Продолжете на следниов начин околу поставките за конекција за IP адреса на печатач, подмрежна маска и вообичаена капија.

Употреба на контролниот панел:

Конфигурирајте ги поставките за секој печатач со помош на контролниот панел. Поврзете се со мрежата по конфигурирањето на поставките за конекција на печатачот.

Употреба на датотеката за инсталација:

Ако е употребена датотеката за инсталација, мрежата на печатачот и компјутерот на клиентот се поставуваат автоматски. Поставката е достапна ако се следат инструкциите за датотеката за инсталација, дури и ако немате големи познавања од мрежата. Ова е препорачано кога се поставува печатач и неколку

Подготовка

компјутери на клиентот со помош на конекција за сервер/клиент (споделување на печатач со помош на the Windows сервер)

Употреба на алатка:

Употребете алатка од компјутерот на администраторот. Можете да откриете печатач и потоа да го поставите печатачот или да соградете SYLK датотека за да правите групни поставки за печатачи. Можете да поставите многу печатачи, но треба да бидат физички поврзани со Ethernet кабел пред поставување. Според тоа, ова се препорачува ако можете да направите Ethernet за поставката.

Поврзани информации

- ➔ „Поврзување со мрежата преку контролниот панел“ на страница 18
- ➔ „Поврзување со мрежата со помош на датотеката за инсталација“ на страница 24
- ➔ „Назначување на IP адреса со EpsonNet Config“ на страница 121

Конекција

Ова поглавје ја објаснува средината или процедурата на поврзување на печатачот со мрежата.

Поврзување со мрежа

Поврзување со мрежата преку контролниот панел


Поврзете го печатачот преку контролниот панел на печатачот.

За повеќе детали околу контролниот панел на печатачот, погледнете во *Упатство за корисникот*.

Назначување на IP адресата

Поставете основни ставки како IP адреса, Маска на подмрежа, Стандарден излез.


1. Вклучете го печатачот.
2. Изберете на **Поставки** на почетниот екран на контролниот панел на печатачот.



3. Изберете **Општи поставки > Поставки за мрежа > Напредно**.


Конекција

- Изберете **TCP/IP**.




- Одберете **Рачно** за **Добиј IP Адреса**.

Кога автоматски ја поставувате IP адресата со функцијата DHCP на рутерот, одберете **Автоматски**. Во тој случај **IP адреса**, **Маска на подмрежа**, и **Стандарден излез** од чекорите 6 до 7 се исто така автоматски извршени, така што преминете на чекорот 8.



- Внесете IP адреса.



Конекција

Потврдете ја вредноста прикажана на претходниот екран.

7. Поставете ги **Маска на подмрежа** и **Стандарден излез**.

Потврдете ја вредноста прикажана на претходниот екран.



Важно:

Ако комбинацијата на IP адреса, Маска на подмрежа и Стандарден излез е неправилна, **Започни со поставување** е неактивно и не може да се продолжи со поставките. Потврдете дека нема грешка во внесеното.

8. Внесете IP адреса на од примарниот DNS сервер.

Потврдете ја вредноста прикажана на претходниот екран.

Белешка:

Кога избирате **Автоматски** за поставките за назначување на IP адреса, можете да ги одберете поставките за DNS сервер од **Рачно** или **Автоматски**. Ако не можете автоматски да добиете адреса за DNS сервер, одберете **Рачно** и внесете ја адресата за DNS серверот. Потоа директно внесете ја втората адреса за DNS сервер. Ако одберете **Автоматски**, одете на чекор 10.

9. Внесете IP адреса на од секундарниот DNS сервер.

Потврдете ја вредноста прикажана на претходниот екран.

10. Допрете на **Започни со поставување**.

11. Затворете го екранот за потврда.


Поставување на проху сервер

Ако сте изградиле проху сервер во вашата мрежна средина, поставете го проху серверот.

1. Изберете **Поставки** од почетниот екран.

Белешка:


При извршување поставувања по поставување IP адреса, се појавува екранот **Напредно**. Одете на чекор 3.




2. Изберете **Општи поставки** > **Поставки за мрежа** > **Напредно**.

Конекција

- Изберете **Прокси-сервер**.



- Одберете **Упот.** за **Поставки за прокси сервер**.



- Внесете адреса за прокси сервер во IPv4 или FQDN формат.



Потврдете ја вредноста прикажана на претходниот екран.

Конекција

- Внесете број на порта за прокси серверот.
Потврдете ја вредноста прикажана на претходниот екран.
- Допрете на **Започни со поставување**.
- Затворете го екранот за потврда.

Поврзување со LAN

Поврзете го печатачот со мрежата преку Ethernet или Wi-Fi.


Поврзани информации

- ➔ „Поврзување со Ethernet“ на страница 22
- ➔ „Рачно правење на поставки за Wi-Fi Direct од контролниот панел“ на страница 23
- ➔ „Поврзување со мрежата со помош на датотеката за инсталација“ на страница 24

Поврзување со Ethernet

Поврзете го печатачот со мрежата со употреба на Ethernet кабел и проверете ја конекцијата.

- Поврзете го печатачот и hub (прекинувач L2) преку Ethernet кабел.
- Изберете **Поставки** од почетниот екран.



- Изберете **Општи поставки > Поставки за мрежа**.
- Изберете **Проверка на конекција**.
Резултатот од дијагнозата за конекцијата е прикажан. Потврдете дека е правилна конекцијата.
- Допрете на **Во ред** за да завршите.
Кога допирате на **Извештај за пров. на печатење**, можете да го испечатите резултатот од дијагнозата. Следете ги упатствата на екранот за да го испечатите.

Конекција


Рачно правење на поставки за Wi-Fi Direct од контролниот панел

Може рачно да ги поставите информациите потребни за поврзување на точка на пристап од контролниот панел на печатачот. За рачно да ги поставите, потребни ви се SSID и лозинката за точка на пристап.

Кога точката на пристап поддржува WPS тогаш можете автоматски да правите поставки за Wi-Fi конекцијата со помош на копче за притискање или PIN код без да се употребува SSID и лозинка.

Белешка:

Ако користите точка на пристап со стандардни поставки, SSID и лозинката се на ознаката. Ако не ги знаете SSID и лозинката, контактирајте со лице коешто ги поставува точките на пристап или погледнете ја документацијата испорачана со точката на пристап.



1. Допрете на  |  од почетниот екран.

2. Изберете **Пренасочувач**.

3. Допрете на **Започни со поставување**.

Ако веќе е поставена мрежната конекција, прикажани се деталите за неа. Допрете на **Промени поставки** за да ги смените поставките.

Ако печатачот е веќе поврзан на Ethernet, допрете на **Промени во Wi-Fi конекција**, па допрете на **Да** откако ќе ја потврдите пораката.

4. Изберете **Волшебник за поставување на Wi-Fi врска**.

5. Изберете ја SSID за точка на пристап.

Белешка:

Ако SSID којашто сакате да ја поврзете не е прикажана на контролната табла на печатачот, допрете на **Пребарај повторно** за да се ажурира листата. Ако и понатаму не е прикажана, допрете на **Внеси рачно** и директно внесете ја SSID.

Ако не ја знаете SSID, проверете дали е напишана на ознаката на точка на пристап. Ако користите точка на пристап со стандардни поставки, користете ја SSID напишана на ознаката.

6. Внесете ја лозинката.

Белешка:

Лозинката е чувствителна на големи и мали букви.

Ако не ја знаете лозинката, проверете дали е напишана на ознаката на точка на пристап. Ако користите точка на пристап со стандардни поставки, користете ја лозинката напишана на ознаката. Лозинката исто така може да биде наречена „клуч“, „тајна фраза“ итн.

Ако директно ја внесете SSID, изберете **Доступно за Лозинка**, и потоа внесете ја лозинката.

Ако не ја знаете лозинката на точката на пристап, погледнете ја документацијата испорачана со точката на пристап или контактирајте со лице коешто ја поставило.

7. Кога ќе завршите со поставувањето, допрете на **Започни со поставување**.

Конекција

8. Допрете на **Во ред** за да завршите.

Белешка:

Ако не успеете да се поврзете, внесете обична хартија со А4 големина и допрете на **Извештај за пров. на печатење** за да испечатите извештај за конекција.

9. Затворете го екранот за поставки на мрежна конекција.

Поврзување со мрежата со помош на датотеката за инсталација

Препорачуваме да ја употребувате датотеката за инсталација за да го поврзете печатачот со компјутер. Може да ја активирате датотеката за инсталација со користење на една од следниве методи.

- Поставување преку интернет страница

Посетете ја следната интернет страница и внесете го името на производот. Одете во **Поставување** и почнете со поставувањето.

<http://epson.sn>


- Поставување со помош на софтверски диск (само за моделите што доаѓаат со софтверски диск и корисници со компјутери со читачи за дискови).

Внесете го дискот со софтвер во компјутерот и следете ги упатствата на екранот.

Избирање на методот на конекција

Следете ги упатствата на екранот додека не се прикаже следниов екран.

Изберете го типот на конекција и потоа кликнете на **Следно**.



Поврзување со телефонска линија

Компатибилни телефонски линии

Можете да го користите печатачот преку телефонски системи со стандардни, аналогни, телефонски линии (PSTN = Јавна телефонска мрежа) и PBX (Приватна телефонска мрежа за деловни корисници).

Можеби не ќе можете да го користите печатачот со следниве телефонски линии или системи.

- VoIP телефонска линија, како што е DSL или фибер-оптички дигитален сервис
- Дигитална телефонска линија (ISDN)
- Некои телефонски системи PBX
- Кога адаптерите, како што се VoIP-адаптери, разделници или DSL-пренасочувачи, ќе бидат поврзани помеѓу ѕидниот телефонски приклучок и печатачот

Поврзување на печатачот со телефонска линија

Поврзете го печатачот со телефонски ѕиден приклучок користејќи телефонски кабел RJ-11 (6P2C). Кога поврзувате телефон со печатачот, користете го вториот телефонски кабел RJ-11 (6P2C).

Во зависност од областа, телефонскиот кабел може да биде вклучен заедно со печатачот. Ако е вклучен, користете го тој кабел.

Веројатно ќе треба да го поврзете телефонскиот кабел со адаптер предвиден за вашата земја или регион.


Белешка:

Извадете го капачето од портата EXT. на печатачот само кога го поврзувате телефонот со печатачот. Не вадете го капачето ако не го поврзувате телефонот.

На места каде што често удираат громови, препорачуваме да користите заштита од пренапон.

Поврзување на стандардна телефонска линија (PSTN) или PBX

Поврзете телефонски кабел од сиден телефонски приклучок или PBX-порта на портата LINE на задната страна на печатачот.




Поврзување на DSL или ISDN

Поврзете телефонски кабел од DSL-модем или адаптер со ISDN-приклучок на портата LINE на задната страна на печатачот. Видете во документацијата на модемот или адаптерот за повеќе информации.

Белешка:

Доколку DSL-модемот не е опремен со вграден DSL-филтер, поврзете одделен DSL-филтер.




Поврзување на телефонот со печатачот

Кога ги користите печатачот и телефонот на една телефонска линија, поврзете го телефонот на печатачот.


Белешка:

- ❑ Ако телефонот има функција за факс, исклучете ја функцијата пред поврзувањето. Погледнете во упатствата приложени заедно со телефонот за повеќе информации.
- ❑ Ако поврзувате автоматска секретарка, осигурете се дека поставката на печатачот **Звонења за одговор** е ставена на повисоко отколку бројот на звонења на кои е поставена вашата автоматска секретарка да одговори на повик.

1. Извадете го капачето од портата EXT. на задната страна од печатачот.



2. Поврзете ги телефонот и портата EXT. со телефонски кабел.



Конекција

Белешка:

Кога се дели една телефонска линија, уверете се дека го поврзвате телефонот на портата EXT. од печатачот. Ако ја поделите линијата за одделно поврзување на телефонот и печатачот, телефонот и печатачот нема да работат правилно.

3. Изберете **Факс** од почетниот екран.
4. Земете ја слушалката.

Конекцијата е воспоставена кога  (**Испрати**) е активирано како на следниот екран.



Поврзани информации

➔ [„Поставувања за телефонска секретарка“ на страница 46](#)

Правење на основните поставувања за факс

Ставката за поставување факс е различна во зависност од регионот или земјата во која се користи.

Пристапете во Web Config и изберете го јазичето **Device Management > Country/Region** за да ги направите поставките за вашата земја или регион пред да започнете со правењето други поставки.

Поврзани информации

➔ [„Пристапување до Web Config“ на страница 37](#)

Правење на основните поставувања за факс со помош на Волшебник за поставување факс

Извршете основни поставки според упатствата на екранот.

1. Поврзете го печатачот на телефонска линија.

Белешка:

Бидејќи автоматската проверка за поврзување на факсот се врши на крајот на волшебникот, уверете се дека сте го поврзале печатачот со телефонската линија пред да започне волшебникот.

2. Допрете на **Поставки** на почетниот екран.

Конекција

3. Допрете на **Општи поставки > Поставки на факс > Волшебник за поставување факс.**

4. На екранот **Потврда**, допрете на **Во ред.**

Ќе започне волшебникот.

5. На влезниот екран од заглавието на факсот внесете го името на испраќачот како име на вашата компанија и допрете на **Во ред.**

Белешка:

Името на испраќачот и бројот на факсот се појавуваат како заглавие на излезните факсови.

6. На влезниот екран од телефонскиот број внесете го бројот на факсот и допрете на **Во ред.**

7. На екранот **Distinctive Ring Detection (DRD) поставка** направете ги следниве поставувања.

Доколку сте се претплатиле за услуга со повеќе линии со различни звуци на свонење во вашата телефонска компанија: Допрете **Продолжи** и изберете го моделот на свонење којшто ќе го користите за дојдовни факсови.

- Ако изберете **Сè**, одете на чекор 8.

- Ако изберете некоја друга поставка, **Режим за прием** автоматски се поставува на **авто.** Одете на чекор 10.

Ако не треба да ја поставите оваа опција: Допрете **Прескокни** и одете на чекор 10.

Белешка:

Услугите за различни звуци на повеќе телефонски линии, коишто ги нудат многу телефонски компании (името на услугата се разликува според компанијата), ви овозможува да имате неколку телефонски броеви на една телефонска линија. Секој број си има сопствен назначен звук на свонење. Може да користите еден број за гласовни повици, а друг број за факсови. Изберете начин на свонење назначен за факсови во **DRD**.

Во зависност од регионот, **Вклучено** и **Иск.** се прикажуваат како опции за **DRD**. Изберете **Вклучено** за да ја користите опцијата за различни звуци.

8. На екранот **Поставка за режим на примање** изберете дали користите телефон поврзан со печатачот.

Кога сте поврзани: Допрете на **Да** и одете на следниот чекор.


Кога не сте поврзани: Допрете на **Не** и одете на чекор 10. **Режим за прием** е поставен на **авто.**

9. На екранот **Поставка за режим на примање** изберете дали сакате да примате факсови автоматски.

За да примате автоматски: Допрете на **Да**. **Режим за прием** е поставен на **авто.**

За да примате рачно: Допрете на **Не**. **Режим за прием** е поставен на **Рачно**.

10. На екранот **Продолжи** проверете ги направените поставки и допрете на **Продолжи**.

За да ги промените овие поставки, допрете на .

11. Допрете на **Започни проверка** за да извршите проверка за поврзувањето на факсот, а кога на екранот ќе излезе порака да ги отпечатите резултатите од проверката, допрете на **Печати**.

Ќе се отпечати извештај за резултатите од проверката каде што се покажува статусот на поврзувањето.

Конекција

Белешка:

- ❑ Доколку има пријавено некакви грешки, следете ги упатствата од извештајот за да ги решите грешките.
- ❑ Доколку се прикаже **Избери тип на линија**, изберете го типот на линијата.
 - Кога го поврзувате печатачот со телефонски систем РВХ или адаптер со приклучоци, изберете **РВХ**.
 - Кога го поврзувате печатачот на стандарна телефонска линија (PSTN), изберете **Исклучи** на прикажаниот екран **Потврда**. Меѓутоа, поставувањето на **Исклучи** може да предизвика прескокнување на првата бројка на бројот за факс и на тој начин при бирањето да се избере погрешен број.

Поврзани информации

- ➔ „Поврзување на печатачот со телефонска линија“ на страница 25
- ➔ „Описи на менио со поставки за факс“ на страница 51

Поставувања за изворот на хартија за примање факсови

Може да го поставите печатачот така да одредени извори на хартија не се користат за печатење примени документи и извештаи за факс. Стандардно, сите извори на хартија се оспособени за печатење факс. Користете ја оваа функција ако не сакате да користите хартија во конкретен извор на хартија за печатење факс.

1. Допрете на **Поставки** на почетниот екран.
2. Допрете на **Општи поставки > Поставки за печатач > Поставки за извор хартија > Поставки за автом. бирање > Факс**.
3. Допрете го секое квадратче на изворот за хартија којашто не сакате да ја користите за печатење на факсови.

Поставувањето за извор за хартија е променето во **Иск.** и е откажано за печатење на факсови.

Употреба на Wi-Fi Direct (Simple AP) конекција

Можете директно да се поврзвате со печатачот без да поминувате низ поврзаната мрежа со Wi-Fi Direct (Simple AP) од смартфон или таблет кога администраторот дозволува директна конекција.

Кога употребувате NFC од смартфон или таблет, мора да биде овозможено Wi-Fi Direct (Simple AP).

Активирање на Wi-Fi Direct (Едноставен AP)

1. Пристапете до Web Config и изберете го јазичето **Network > Wi-Fi Direct**.
2. Одберете **Enable** за **Wi-Fi Direct**.
3. Кликнете **Next**.
4. Кликнете **OK**.

Мрежата се поврзува повторно и потоа овозможено е Wi-Fi Direct (Simple AP).

Конекција

Белешка:

Со кликување на **Delete**, може да ја избришете информацијата за регистрираниот уред поврзан со Wi-Fi Direct (Simple AP).

Поврзани информации

➔ „Пристапување до Web Config“ на страница 37

Конфигурирање на сервер за пошта

Конфигурирајте го ова кога сакате да ја користите функцијата за копирање со користење на е-пошта.

Проверете го следново пред да конфигурирате.

- Печатачот е поврзан на мрежата.
- Информации за сервер за пошта на компјутерот.

1. Пристапете до Web Config и изберете го јазичето **Network > Email Server > Basic**.
2. Внесете вредност за секоја ставка.
3. Изберете **ОК**.

Се прикажуваат поставките коишто сте ги избрале.


Поврзани информации

➔ „Пристапување до Web Config“ на страница 37

➔ „Ставки за поставка на сервер за пошта“ на страница 32

Конекција

Ставки за поставка на сервер за пошта



Ставки	Поставки и објаснувања	
Authentication Method	Одредете го методот на автентикација за печатачот да пристапи на серверот за пошта.	
	Off	Автентикацијата е деактивирана при комуникација со серверот за пошта.
	SMTP AUTH	Потребно е серверот за пошта да ја поддржува SMTP автентикацијата.
	POP before SMTP	Конфигурирајте го POP3 серверот кога ќе го изберете овој метод.
Authenticated Account	Ако изберете SMTP AUTH или POP before SMTP како Authentication Method , внесете име на автентизирана сметка од 0 до 255 знаци во ASCII (0x20–0x7E).	
Authenticated Password	Ако изберете SMTP AUTH или POP before SMTP како Authentication Method , внесете име на автентизирана лозинка од 0 до 20 знаци со користење на A–Z a–z 0–9 ! # \$ % & ' * + - . / = ? ^ _ { } ~ @.	
Sender's Email Address	Внесете ја адресата на е-пошта на испраќачот. Внесете од 0 до 255 знаци во ASCII (0x20–0x7E) освен : () < > [] ; ¥. Точката „.“ не може да биде првиот знак.	
SMTP Server Address	Внесете од 0 до 255 знаци со користење на A–Z a–z 0–9. - . Може да користите IPv4 или FQDN формат.	
SMTP Server Port Number	Внесете број од 1 до 65535.	

Конекција

Ставки	Поставки и објаснувања	
Secure Connection	Одредете метод на безбедна конекција за сервер на е-пошта.	
	None	Ако изберете POP before SMTP во Authentication Method , методот на конекција е поставен на None .
	SSL/TLS	Ова е достапно кога Authentication Method е поставено на Off или SMTP AUTH .
	STARTTLS	Ова е достапно кога Authentication Method е поставено на Off или SMTP AUTH .
Certificate Validation	Сертификатот е проверен кога ова е активирано. Препорачуваме ова да е поставено на Enable .	
POP3 Server Address	Ако изберете POP before SMTP како Authentication Method , внесете ја адресата на POP3 серверот од 0 до 255 знаци со користење на A-Z a-z 0-9, - . Може да користите IPv4 или FQDN формат.	
POP3 Server Port Number	Ако изберете POP before SMTP како Authentication Method , внесете број од 1 до 65535.	

Поврзани информации

➔ [„Конфигурирање на сервер за пошта“ на страница 31](#)

Проверување на конекција на сервер за пошта

1. Пристапете до Web Config и изберете го јазичето **Network > Email Server > Connection Test**.
2. Изберете **Start**.

Пробната конекција за серверот за пошта е започната. По тестот се прикажува извештајот за проверка.

Поврзани информации

➔ [„Пристапување до Web Config“ на страница 37](#)

➔ [„Пробни референции за конекција на серверот за пошта“ на страница 33](#)

Пробни референции за конекција на серверот за пошта

Пораки	Причина
Connection test was successful.	Оваа порака се прикажува кога конекцијата со серверот е успешна.
SMTP server communication error. Check the following. - Network Settings	Оваа порака се прикажува кога <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Печатачот не е поврзан на мрежа <input type="checkbox"/> SMTP серверот е исклучен <input type="checkbox"/> Мрежната конекција е исклучена при комуницирање <input type="checkbox"/> Примени некомплетни податоци

Конекција

Пораки	Причина
POP3 server communication error. Check the following. - Network Settings	Оваа порака се прикажува кога <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Печатачот не е поврзан на мрежа <input type="checkbox"/> POP3 серверот е исклучен <input type="checkbox"/> Мрежната конекција е исклучена при комуницирање <input type="checkbox"/> Примени некомплетни податоци
An error occurred while connecting to SMTP server. Check the followings. - SMTP Server Address - DNS Server	Оваа порака се прикажува кога <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Поврзување на DNS серверот е неуспешно <input type="checkbox"/> Име на резолуција за SMTP серверот е неуспешно
An error occurred while connecting to POP3 server. Check the followings. - POP3 Server Address - DNS Server	Оваа порака се прикажува кога <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Поврзување на DNS серверот е неуспешно <input type="checkbox"/> Име на резолуција за POP3 серверот е неуспешно
SMTP server authentication error. Check the followings. - Authentication Method - Authenticated Account - Authenticated Password	Оваа порака се прикажува кога автентикацијата на SMTP серверот е неуспешна.
POP3 server authentication error. Check the followings. - Authentication Method - Authenticated Account - Authenticated Password	Оваа порака се прикажува кога автентикацијата на POP3 серверот е неуспешна.
Unsupported communication method. Check the followings. - SMTP Server Address - SMTP Server Port Number	Оваа порака се прикажува кога се обидувате да комуницирате со несоодветни протоколи.
Connection to SMTP server failed. Change Secure Connection to None.	Оваа порака се прикажува кога настанува SMTP несовпаѓање помеѓу серверот и клиентот или кога серверот не поддржува SMTP безбедна конекција (SSL конекција).
Connection to SMTP server failed. Change Secure Connection to SSL/TLS.	Оваа порака се прикажува кога настанува SMTP несовпаѓање помеѓу серверот и клиентот или кога серверот бара да користи SSL/TLS конекција за SMTP безбедна конекција.
Connection to SMTP server failed. Change Secure Connection to STARTTLS.	Оваа порака се прикажува кога настанува SMTP несовпаѓање помеѓу серверот и клиентот или кога серверот бара да користи STARTTLS конекција за SMTP безбедна конекција.
The connection is untrusted. Check the following. - Date and Time	Оваа порака се прикажува кога поставката на датумот и времето на печатачот се неточни или кога сертификатот е застарен.
The connection is untrusted. Check the following. - CA Certificate	Оваа порака се прикажува кога печатачот нема коренов сертификат којшто одговара на серверот или CA Certificate не е увезен.
The connection is not secured.	Пораката се прикажува кога добиениот сертификат е оштетен.
SMTP server authentication failed. Change Authentication Method to SMTP-AUTH.	Оваа порака се прикажува кога настанува несовпаѓање при методот на автентикација помеѓу серверот и клиентот. Серверот поддржува SMTP AUTH.
SMTP server authentication failed. Change Authentication Method to POP before SMTP.	Оваа порака се прикажува кога настанува несовпаѓање при методот на автентикација помеѓу серверот и клиентот. Серверот не поддржува SMTP AUTH.

Конекција

Пораки	Причина
Sender's Email Address is incorrect. Change to the email address for your email service.	Оваа порака се прикажува кога адресата на е-пошта на одредениот испраќач е погрешна.
Cannot access the printer until processing is complete.	Пораката се прикажува кога печатачот е зафатен.

Поврзани информации

➔ [„Проверување на конекција на сервер за пошта“ на страница 33](#)

Поставки за функција

Ова поглавје ги објаснува првите поставки што се прават за да може да се употребува секоја функција на уредот.

Софтвер за поставување

Во оваа тема објаснета е процедурата за правење на поставки од компјутерот на администраторо со помош на Web Config.

Web Config (Web Page for Device)

За Web Config

Web Config е апликација заснована на пребарувач за конфигурација на поставките за печатачот.

За да пристапите на Web Config, мора првин да назначите IP адреса на печатачот.

Белешка:

Може да ги заклучите поставките со конфигурирање на лозинката на администраторот за печатачот.

The screenshot shows the EPSON Web Config interface for an L3110 printer. The main menu includes Status, Print, Scan/Copy, Fax, Network, Network Security, Product Security, Device Management, and Epson Open Platform. The 'Product Status' page is active, displaying the following information:

- Language: English
- Printer Status: Available
- Scanner Status: Available
- Ink Levels: BK (Black), Y (Yellow), M (Magenta), C (Cyan), and Maintenance Box (MB)
- Ink Levels Table:

Black (BK) :	L3BK01
Yellow (Y) :	L3Y01
Magenta (M) :	L3M01
Cyan (C) :	L3C01
Maintenance Box :	L3MB01
- Card Reader Status : Disconnected
- Cassette 1:

Paper Size :	Auto/A4(Vertical)
Paper Type :	plain papers 1
Paper Remaining Level :	Low

At the bottom, there is a 'Refresh' button and a link to 'Software Licenses'.

Поставки за функција

Пристапување до Web Config

Внесете ја IP адресата на печатачот во интернет пребарувачот. JavaScript мора да биде овозможено. Кога пристапувате до Web Config преку HTTPS, се прикажува порака за предупредување во пребарувачот затоа што користите самопотпишан сертификат, зачуван во печатачот.

- Пристапување преку HTTPS
 - IPv4: `https://<IP адреса на печатач> (без < >)`
 - IPv6: `https://[IP адреса на печатач]/ (со [])`
- Пристапување преку HTTP
 - IPv4: `http://<IP адреса на печатач> (без < >)`
 - IPv6: `http://[IP адреса на печатач]/ (со [])`

Примери

- IPv4:
 - `https://192.0.2.111/`
 - `http://192.0.2.111/`
- IPv6:
 - `https://[2001:db8::1000:1]/`
 - `http://[2001:db8::1000:1]/`

Белешка:

Ако го регистрирате името на печатачот со DNS серверот, може да го користите името на печатачот наместо IP адресата на печатачот.

Поврзани информации

- ➔ [„SSL/TLS комуникација со печатач“ на страница 87](#)
- ➔ [„Во врска со дигитална сертификација“ на страница 87](#)

Употреба на функциите за печатење

Овозможете за да ги употребувате функциите за печатење на печатачот.

Побарување за печатење преку мрежа

Следното е потребно за печатење преку мрежа.

Можете да ги конфигурирате овие поставки со помош на драјверот за печатач и функциите на оперативниот систем.

- Инсталирање на драјверот на печатачот
- Правење на ред за чекање за печатење на компјутер
- Поставување на порта за мрежа

Поставување на драјвер за печатач со конекција за сервер/ клиент

Поставете го печатачот за да овозможите печатење од компјутер којшто претходно бил поставен како сервер за печатење и споредете го печатачот.

Инсталирајте го драјверот за печатач за серверот и клиентот на серверот за печатач.

Ако се употребува датотека за инсталација, поставувањето на мрежата на печатачот или компјутер, инсталирањето на драјвер и правењето на ред за чекање за печатење се извршува автоматски.

Поставување на стандардни TCP/IP портови — Windows

Поставете стандардна TCP/IP порта на серверот за печатач и создадете го редот за чекање за печатење за мрежно печатење.

1. Отворете го екранот за уреди и печатачи.

- Windows 10/Windows Server 2016

Кликнете со десното копче на копчето за стартување и потоа изберете **Контролен панел > Уреди и печатачи**.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Работна површина > Поставки > Контролен панел > Хардвер и звук или Хардвер > Уреди и печатачи.

- Windows 7/Windows Server 2008 R2

Кликнете на почетното копче > **Контролен панел > Хардвер и звук (или Хардвер) > Уреди и печатачи**.

- Windows Vista/Windows Server 2008

Кликнете на почетното копче > **Контролен панел > Хардвер и звук > Печатачи**.

- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Кликнете на почетното копче > **Контролен панел > Печатачи и друг хардвер > Печатачи и факсови**.

2. Додадете печатач.

- Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Кликнете на **Додај печатач** и изберете **Печатачот којшто го сакам го нема на листата**.

- Windows 7/Windows Server 2008 R2

Кликнете на **Додај печатач**.

- Windows Vista/Windows Server 2008

Кликнете на **Инсталирај печатач**.

- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Кликнете на **Инсталирај печатач** и кликнете на **Следно**.

Поставки за функција

3. Додадете локален печатач.

- Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Изберете **Додај локален печатач или мрежен печатач со рачно поставување** и кликнете на **Следно**.

- Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Vista/Windows Server 2008


Кликнете на **Додај локален печатач**.

- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Изберете **Локален печатач поврзан на овој компјутер** и кликнете на **Следно**.

4. Изберете **Креирај нов порт**, изберете **Стандарден TCP/IP порт** како вид на порт и кликнете на **Следно**.

За Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003, кликнете на **Следно** на екранот **Додај стандарден TCP/IP волшебник за порт за печатење**.



5. Внесете ја IP адресата или името на печатачот во **Главно име или IP адреса** или **Име на печатач или IP адреса** и кликнете на **Следно**.

Не влечете го **Име на порт**.

Кликнете на **Продолжи** кога ќе се прикаже екранот **Контрола на корисничка сметка**.

Поставки за функција

За Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003, кликнете на **Заврши** на екранот **Стандарден TCP/IP порт за печатач**.

Белешка:

Ако го назначите името на печатачот во мрежата каде што е достапно името за резолуцијата, IP адресата се следи дури и ако IP адресата на печатачот е променета со DHCP. Може да го потврдите името на печатачот од екранот за статус на мрежа на контролната табла на печатачот или на листа за статус на мрежа.

6. Поставете го драјверот на печатачот.

Ако драјверот на печатачот е веќе инсталиран:

Изберете **Произведувач** и **Печатач**. Кликнете на **Следно**.

Ако драјверот на печатачот не е инсталиран:

Кликнете на **Имам диск** и вметнете го дискот со софтверот испорачан со печатачот. Кликнете на **Пребарај** и изберете ја папката на дискот во којашто се содржи драјверот за печатачот. Погрижете се да ја изберете правилната папка. Локацијата на папката може да се менува во зависност на оперативниот систем.

32-битна верзија на Windows: WINX86

64-битна верзија на Windows: WINX64

7. Следете ги упатствата на екранот.

За Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003, поставувањето е завршено. За Windows Vista/Windows Server 2008 и понова верзија, проверете ја конфигурацијата на портот.

Кога употребувате печатач со конекција за сервер/клиент (споделување на печатач со помош на Windows сервер), потоа направете ги поставките за споделување.

Поставки за функција

Поврзани информации

➔ „Споделување на печатач (само за Windows)“ на страница 41

Проверување на конекцијата преку портата — Windows

Проверете дали е поставена правилната порта за печатење.

- Отворете го екранот за уреди и печатачи.
 - Windows 10/Windows Server 2016
Кликнете со десното копче на копчето за стартување и потоа изберете **Контролен панел > Уреди и печатачи**.
 - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
Работна површина > Поставки > Контролен панел > Хардвер и звук или Хардвер > Уреди и печатачи.
 - Windows 7/Windows Server 2008 R2
Кликнете на почетното копче > **Контролен панел > Хардвер и звук (или Хардвер) > Уреди и печатачи**.
 - Windows Vista/Windows Server 2008
Кликнете на почетното копче > **Контролен панел > Хардвер и звук > Печатачи**.
- Отворете го екранот со својствата на печатачот.
 - Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/
Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2
Кликнете со десното копче на иконата за печатач и кликнете на **Својства на печатач**.
 - Windows Vista
Кликнете со десното копче на иконата за печатач и изберете **Активирај како администратор > Својства**.
 - Windows Server 2008
Кликнете со десното копче на иконата за печатач и кликнете на **Својства**.
- Кликнете на јазичето **Портови**, изберете **Стандарден TCP/IP порт** и кликнете на **Конфигурирај порт**.
- Проверете ја конфигурацијата на портот.
 - За RAW
Проверете дали е избрано **Raw** во **Протокол** и кликнете на **Во ред**.
 - За LPR
Проверете дали е избрано **LPR** во **Протокол**. Внесете „PASSTHRU“ во **Име на листа** од **Поставки за LPR**. Изберете **Овозможено броење на LPR бајтови** и кликнете на **Во ред**.

Споделување на печатач (само за Windows)

Кога употребувате печатач со конекција за сервер / клиент (споделување на печатач со помош на Windows сервер), поставете го споделувањето на печатачот од серверот за печатење.

- Изберете **Контролен панел > Види уреди и печатачи** на серверот за печатачот.

Поставки за функција

- Кликнете со десното копче на иконата за печатач (чекање на ред за печатење) којашто сакате да ја споделите и кликнете на картичката **Карактеристики на печатачот > Споделување**.
- Изберете **Сподели го овој печатач** и внесете го **Сподели име**.
За Windows Server 2012, кликнете на **Опции за промена на споделување** и конфигурирајте ги поставките.

Инсталирање на дополнителни драјвери (само за Windows)

Ако верзиите на Windows за серверот и клиентите се различни, се препорачува да се инсталираат дополнителни драјвери за серверот за печатачот.

- Изберете **Контролен панел > Види уреди и печатачи** на серверот за печатачот.
- Кликнете со десното копче на иконата за печатач којашто сакате да ја споделите со клиентите и кликнете на картичката **Карактеристики на печатачот > Споделување**.
- Кликнете на **Дополнителни двигатели**.
За Windows Server 2012, кликнете на **Change Sharing Options** и потоа конфигурирајте ги поставките.
- Изберете верзии на Windows за клиенти и кликнете на **ОК**.
- Одберете ја датотеката со информации за драјверот за печатач (*.inf) и потоа инсталирајте го драјверот.

Поврзани информации

➔ [„Користење на заеднички печатач — Windows“ на страница 42](#)

Користење на заеднички печатач — Windows

Администраторот треба да ги информира клиентите за името на компјутерот назначено за серверот за печатење и како да го додадат на нивните компјутери. Ако дополнителен драјвер(и) не се конфигурирани, информирајте ги клиентите како да ги користат **Уреди и печатачи** за да го додадете заедничкиот печатач. Ако дополнителен драјвер(и) не се конфигурирани на серверот за печатење, следете ги следниве чекори:

- Изберете име назначено за серверот за печатење во **Windows Explorer**.
- Кликнете двапати на печатачот којшто сакате да го користите.

Поврзани информации

➔ [„Споделување на печатач \(само за Windows\)“ на страница 41](#)

➔ [„Инсталирање на дополнителни драјвери \(само за Windows\)“ на страница 42](#)

Поставки за драјвер за печатач за Peer to Peer конекција

Драјверот на печатачот мора да биде инсталиран на секој компјутер на клиентот за да се направи peer to peer конекција (директно печатење).

Поставки за функција

Поврзани информации

➔ „Поставување на драјвер за печатач“ на страница 43

Поставување на драјвер за печатач

За мали организации препорачуваме инсталирање на драјвер за печатач за секој компјутер на клиент. Употребете ја датотеката за инсталирање на веб-страницата на Epson или на софтверскиот диск.

Белешка:

Кога печатачот се употребува од повеќе компјутери на клиент со помош на *EpsonNet SetupManager* и драјверот се испорачува како пакет, времето за инсталирање може да биде драстично намалено.

1. Активирајте ја инсталацијата.

- Активирање преку веб-страницата


Посетете ја следната интернет страница и внесете го името на производот. Одете на **Поставување**, преземете го софтверот и потоа активирајте го.

<http://epson.sn>

- Активирање преку софтверски диск (само за моделите што доаѓаат со софтверски диск и корисници со компјутери со читачи за дискови).

Внесете го дискот во компјутерот.

2. Одберете го методот на конекција за печатачот и потоа кликнете на **Следно**.



Белешка:

Ако се прикажува **Изберете софтверска инсталација**, изберете **Сменете го или повторно поставете го начинот на поврзување** и потоа кликнете **Следно**.

3. Следете ги упатствата на екранот.

Поврзани информации

➔ [„EpsonNet SetupManager“ на страница 121](#)

Употреба на функциите за скенирање

Можете да ги употребувате функциите за скенирање од компјутер или со употреба на контролниот панел на печатачот.

Скенирање од компјутер

Инсталирајте го софтверот и проверете дали сервисот за мрежно скенирање е овозможен за да скенирате преку мрежа од компјутерот.

Поврзани информации

➔ [„Софтвер што треба да се инсталира“ на страница 44](#)

➔ [„Потврдување дека е активирано скенирање на мрежата“ на страница 44](#)

Софтвер што треба да се инсталира

EPSON Scan 2

Ова е драјвер за скенер. Ако го употребувате уредот од компјутер, инсталирајте го драјверот на секој компјутер на клиент.

Ако се употребува EpsonNet SetupManager драјверот за печатач е исто така дистрибуиран како пакет.

Поврзани информации

➔ [„EpsonNet SetupManager“ на страница 121](#)

Потврдување дека е активирано скенирање на мрежата

Сервисот за скенирање на мрежата може да го поставите кога скенирате од компјутер на клиент кога сте во мрежата. Овозможена е вообичаената поставка.

1. Пристапете до Web Config и изберете го јазичето **Scan/Copy > Network Scan**.
2. Осигурете се дека е избрано **Enable scanning** од **EPSON Scan**.
Ако е избрано, задачата е комплетирана. Затворете го Web Config.
Ако е избришано, изберете го и одете на следниот чекор.
3. Кликнете **Next**.
4. Кликнете **ОК**.
Мрежата се поврзува повторно и потоа поставките се овозможени.

Поставки за функција

Поврзани информации

➔ „Пристапување до Web Config“ на страница 37

Скенирање преку контролната табла

Функцијата за скенирање во папка и функцијата скенирање во пошта со користење на контролната табла на печатачот, како и трансферот на скенирањето во пошта, папки итн. се извршуваат со извршување на задача од компјутерот.

Поврзани информации

➔ „Поставки за сервери и папки“ на страница 45

Поставки за сервери и папки

Име	Поставки	Локација	Побарување
Scan to Network папка (SMB)	Создадете и поставете споделување на папката за зачувување	Компјутер којшто има локација за папка за зачувување	Административна корисничка сметка за компјутер којшто создава папки за зачувување.
	Дестинација за Scan to Network папка (SMB)	Контакти на уредот	Корисничко име и лозинка за најава во компјутерот на којшто е папката за зачувување и привилегијата за ажурирање на папката.
Scan to Network папка (FTP)	Поставување за најава на FTP сервер	Контакти на уредот	Информација за најавување за FTP сервер и привилегија за ажурирање на фолдер за зачувување.
Scan to Email	Поставување за сервер за е-пошта	Уред	Поставување информации за сервер за е-пошта
Scan to Cloud	Регистрирање печатач со Epson Connect	Уред	Средина за интернет конекција
	Регистрирање на контакт со Epson Connect	Услуга Epson Connect	Регистрирање на корисник и печатач со Epson Connect

Поврзани информации

➔ „Конфигурирање на сервер за пошта“ на страница 31

➔ „Употребување на Epson Connect сервис“ на страница 75

Употреба на функциите за факс

Овозможете за да ги употребувате функциите за факс на печатачот.

Поставување на Receive Mode

Во зависност од ситуацијата поставете Receive Mode.

1. Пристапете до Web Config и изберете го јазичето **Fax > Receive Settings > Basic**.
2. Изберете како да примате во **Receive Mode**.
 - Auto**: Препорачано за корисници кои често користат факс. Печатачот автоматски прима факс по назначениот број свонења.
 - Manual**: Препорачано за корисници кои не испраќаат често факсови или за тие што сакаат да примат факс по одговарањето на повиците со поврзан телефон. Кога примате факс, кренете ја слушалката и работете со печатачот.

**Важно:**

Ако немате поврзано телефон на печатачот, изберете го режимот **Auto**.

Белешка:

Ако ја вклучите карактеристиката **Remote Receive**, може да почнете да примате факс користејќи го само поврзаниот телефон.

3. Кликнете **ОК**.

Поврзани информации

- ➔ „Пристапување до Web Config“ на страница 37
- ➔ „Правење на основните поставувања за факс со помош на Волшебник за поставување факс“ на страница 28
- ➔ „Примање факсови со помош на поврзан телефон (Remote Receive)“ на страница 47

Поставувања за телефонска секретарка

Треба да ги направите следните поставувања за да користите телефонска секретарка.

1. Пристапете до Web Config, а потоа изберете го јазичето **Fax > Receive Settings > Basic**.
2. Одберете **Auto** за **Receive Mode**.
3. Поставете ја поставката **Rings to Answer** на печатачот на поголем број отколку бројот на свонења за телефонската секретарка.

Ако поставката **Rings to Answer** на печатачот е поставена на број понизок од бројот на свонења за телефонската секретарка, таа не може да ги прима гласовните повици за да ги сними како гласовни пораки. Погледнете во водичот приложен заедно со телефонската секретарка за нејзините поставувања. Оваа ставка не е прикажана освен за машината којашто поддржува телефонска секретарка.

Поставки за функција

4. Кликнете ОК.

Поврзани информации

➔ „Пристапување до Web Config“ на страница 37

Примање факсови со помош на поврзан телефон (Remote Receive)

Со помош на карактеристиката **Remote Receive**, можете да започнете со примање факсови само со употреба на телефонот. Карактеристиката **Remote Receive** е достапна за телефони што подржуваат тонско бирање.

1. Пристапете до Web Config и изберете го јазичето **Fax > Receive Settings > Basic**.
2. Одберете **On** за **Remote Receive**.
3. Внесете двоцифрен код (можат да се внесат од 0 до 9, * и #) во полето **Start Code**.
Start Code е код којшто се внесува на поврзан телефон за да се започне со примање факсови.
4. Кликнете ОК.

Поврзани информации

➔ „Пристапување до Web Config“ на страница 37

Постапување со добиени факсови

Со добиените факсови може да постапувате на следниов начин.

- Print
- Save to Inbox
- Save to Computer
- Save to Memory Device
- Forward

Белешка:

Ако ги одберете сите карактеристики горе, добиените документи се зачувани и префрлени во секоја од дестинациите и можете да добивате е-пошта како известување кога процесот завршил. Не можете да одберете само **Print** и **Save to Inbox**.

Поврзани информации

- ➔ „Поставување на известувања по пошта откако ќе се прими факс“ на страница 48
- ➔ „Правење поставки за печатење за примање факсови“ на страница 48
- ➔ „Поставка за зачувување на примени факсови во влезното сандаче“ на страница 48
- ➔ „Поставување на PC-FAX примање“ на страница 49
- ➔ „Зачувување поставки за екстерна меморија“ на страница 50
- ➔ „Поставки за проследување на факсови“ на страница 50

Поставки за функција

Поставување на известувања по пошта откако ќе се прими факс

Кога процесот на примање факс е завршен, се испраќа известување по е-пошта.

Адресата за известување мора да биде регистрирана во контактите однапред.

Серверот за пошта мора да биде конфигуриран за да ја употребува оваа функција.

1. Пристапете до Web Config и изберете го јазичето **Fax > Receive Settings > Fax Output**.
2. Одберете ги ставките за коишто сакате да бидете известени преку е-пошта кога завршило праќањето факс за **Email Notifications**.
3. Кликнете на **Select from Contacts** за **Recipient**.
4. Одберете ја адресата за известување.
5. Кликнете на **Select** за да поставите дестинција.
6. Кликнете **ОК**.

Поврзани информации

- ➔ „Пристапување до Web Config“ на страница 37
- ➔ „Конфигурирање на сервер за пошта“ на страница 31

Правење поставки за печатење за примање факсови

1. Пристапете до Web Config и изберете го јазичето **Fax > Receive Settings > Fax Output**.
2. Изберете **Printing**.
3. Направете ги поставките за **Print Settings** онака како што е потребно.
4. Кликнете **ОК**.

Поврзани информации

- ➔ „Пристапување до Web Config“ на страница 37

Поставка за зачувување на примени факсови во влезното сандаче

1. Пристапете до Web Config и изберете го јазичето **Fax > Receive Settings > Fax Output**.
2. Изберете **Save to Inbox**.
3. Кликнете **ОК**.
4. Изберете **Receive Settings > Inbox**.

Кога е поставено полето за лозинка, внесете ја лозинката за да го отворите екранот за поставки.

Поставки за функција

- Изберете ја опцијата за користење кога влезното сандаче е полно.
 - Reject incoming faxes:** Печатачот не одговара на дојдовните факс повици.
 - Receive and print faxes:** Печатачот ги печати сите примени документи што не може да се зачуваат во влезното сандаче.
- Кога ги заштитувате поставките со лозинка, одберете **Change Password**, и потоа поставете го полето за лозинка.
- Кликнете **ОК**.

Поврзани информации

➔ „Пристапување до Web Config“ на страница 37

Поставување на PC-FAX примање

За да употребувате PC-FAX примање, инсталирајте го драјверот за печатачот FAX Utility на компјутерот. Кога ја употребувате датотеката за инсталација за поставување на печатачот, се инсталираат истовремено. Во случај да треба да инсталирате индивидуално, употребете го софтверскиот диск или преземете ги од веб-страницата на Epson.

Конвертирајте го примениот факс во PDF датотека и зачувајте го на поврзан компјутер. Може да се испечати истовремено.



Важно:

- Поставете го режимот за прием на печатачот на **авто**.
- Пред зачувување на факсовите на компјутерот, тие се зачувуваат на меморијата на печатачот. Оставете го компјутерот за дестинацијата вклучен бидејќи меморијата на печатачот е ограничена и може да не е достапно испраќањето и примањето. Количината на времено зачувани податоци е прикажана на иконата за режим за факс.

- Активирајте FAX Utility на компјутерот поврзан со печатачот.
- Отворете го екранот за поставки за FAX Utility.
 - Windows
Изберете **Fax Settings for Printer > Received Fax Output Settings**.
 - Mac OS
Кликнете на **Fax Receive Monitor**, изберете го вашиот печатач, а потоа кликнете на **Receive Settings**.
- Кликнете на **Save faxes on this computer** и посочете ја папката за дестинација.
- Одредете ги другите поставки како што е потребно, а испратете ги поставките на печатачот.
Белешка:
За објаснување за ставките на поставката и деталната постапка, погледнете во помошта за FAX Utility.
- Допрете на **Поставки** од контролниот панел на печатачот.
- Допрете **Општи поставки > Поставки на факс > Поставки за прием**.
- Допрете **Поставки Зачув./Препрати > Безусловно Зачувај/Препрати**.

Поставки за функција

- Прикажани се моменталните поставки. Потврдете ги поставките што се поставени за да се зачуваат на компјутер (Зачувај во компјутер).
- Кога сакате да зачувувате податоци на компјутерот и автоматски да ги печатите истовремено допрете на **Зачувај во компјутер > Да и печати**.

Белешка:

*За да го откажете зачувувањето на податоци на компјутерот изберете **Не за Зачувај во компјутер** на контролниот панел на печатачот. На *Web Config*, изберете го јазичето **Fax > Receive Settings > Fax Output**, отстранете го **Save to Computer**, а потоа кликнете на **OK**.*

Зачувување поставки за екстерна меморија

- Пристапете до *Web Config* и изберете го јазичето **Fax > Receive Settings > Fax Output**.
- Изберете **Save to Memory Device**.
- Кликнете **OK**.

Поврзани информации

➔ [„Пристапување до *Web Config*“ на страница 37](#)

Поставки за проследување на факсови

Дестинацијата на проследување мора да била претходно регистрирана во контактите.

- Пристапете до *Web Config* и изберете го јазичето **Fax > Receive Settings > Fax Output**.
- Изберете **Forward**.
- Кликнете во **Select from Contacts** на **Where to Forward**.
- Одберете ја дестинацијата на проследување.
Може да одредите најмногу пет.
- Кликнете **Select**.
- Поставете го методот на ракување кога проследувањето е неуспешно за **Options When Forwarding Failed**.
- Внесете го насловот за е-пошта со прикачени факсови во **Email Subject to Forward**.
Внесете 50 знаци или помалку во ASCII (0x20–0x7E). Во спротивно оставете го празно.
- Кликнете **OK**.

Поврзани информации

➔ [„Пристапување до *Web Config*“ на страница 37](#)

Поставки за функција

Описи на менио со поставки за факс

Може да конфигурирате детални поставки за функцијата за факс во јазичето **Fax** со помош на Web Config.

Поврзани информации

➔ „Пристапување до Web Config“ на страница 37

Send Settings

Basic

Ставка	Опис
PC to FAX Function	Можете да наведете дали да се пренесува со помош на факс од компјутер.
Auto Rotation	Ако е поставен документ како портрет на А4 хартија во ADF или стакло на скенер, обично се испраќа како А3 големина. Ако ја овозможите поставката, документот е ротирен и испратен во А4 големина.
Batch Send	Повеќе документи со истата дестинација може да се испраќаат автоматски. Можете да испраќате до пет документи (вкупно 100 страни). Се намалува бројот на трансмисии и се заштедува на трошок за трансмисии.
Save Failure Data	Документот чија трансмисија е неуспешна се зачувува во меморијата.
Auto Redial Count	Одберете број на повторни бирања додека зборувате или кога ќе се појави грешка.
Auto Redial Interval	Одберете го времето за следното повторно бирање.
Fax Header	Поставување за заглавје на факс и вашиот телефонски број. Поставувањето овде го прикажува заглавјето на трансмисијата на документот. Заглавјето на факсот може да има до 40 знаци во Unicode (UTF-8). Во спротивно оставете го празно.
Others	Може да додадете заглавје на факсот што ќе се прикаже во заглавјето на пренесениот документ. Заглавјето на факсот внесено овде може да се избере како пренесување на факсот. Може да внесете најмногу 40 знаци во Unicode (UTF-8) и да регистрирате до 20 дестинации.
Your Phone Number	Поставување за вашиот телефонски број. Поставувањето овде го прикажува заглавјето на трансмисијата на документот. Внесете до 30 знаци или помалку употребувајќи 0–9, + или празни места. Во спротивно оставете го празно.

Send Stored Document Box

Одберете го менио за да се префрлите на екранот за уредување на сандачето за испратеното. Кога лозинката е поставена за сандачето за испратеното, а лозинката за администратор не е конфигурирана, префрлете се на екранот за внесување на лозинка. Кога е поставена лозинката за администратор, префрлете се на екранот за уредување без разлика на поставувањето лозинка за сандачето за испратеното.

Ставка	Опис
Change Password	Одберете дали да се менува лозинката на полето.
Box Password	Поставете ја лозинката за полето. Внесете до 20 знаци или помалку во ASCII (0x20–0x7E). Во спротивно оставете го празно.
Confirm Password	Внесете ја лозинката за да потврдите.

Поставки за функција

Polling Send Box

Ставка	Опис
Change Password	Одберете дали да се менува лозинката на полето.
Box Password	Поставете ја лозинката за полето. Внесете до 20 знаци или помалку во ASCII (0x20–0x7E). Ако не го наведете ова, оставете го празно.
Confirm Password	Внесете ја лозинката за да потврдите.
Auto Delete After Polling Send	Одберете дали да се избрише пренесениот документ по прозивка.
Notify Send Result	Одберете дали да се испратат известувања за е-пошта по прозивка.
Recipient	Поставете ја дестинацијата за известувања за е-пошта.

Board Box (врв на екран)

Ставка	Опис
Number	Индексен број на полето.
Name	Име на полето.
Edit	Одберете го полето и кликнете на Edit за да се префрлите на завршниот екран. Кога лозинката е поставена за сандачето за испратеното, а лозинката за администратор не е конфигурирана, префрлете се на екранот за внесување на лозинка. Кога е поставена лозинката за администратор, префрлете се на екранот за уредување без разлика на поставувањето лозинка за сандачето за испратеното.

Board Box (екран на уредување)

Ставка	Опис
Number	Индексен број на полето.
Name	Внесете го името на полето. Внесете до 30 знаци или помалку во Unicode (UTF-8) без контрола на карактерите. Во спротивно оставете го празно. Карактерите од два или еден бајт се обете избројани како карактер.
Change Password	Одберете дали да се менува лозинката на полето.
Box Password	Поставете ја лозинката за полето. Внесете до 20 знаци или помалку во ASCII (0x20–0x7E). Во спротивно оставете го празно.
Confirm Password	Внесете ја лозинката за да потврдите.
Subaddress(SEP)	Поставете суп адреса за полето. Внесете 20 знаци или помалку употребувајќи 0–9, *, # или празни места. Во спротивно оставете го празно.
Password(PWD)	Поставете лозинка за суп адресата. Внесете до 20 знаци или помалку употребувајќи 0–9, *, # или празни места. Во спротивно оставете го празно.
Auto Delete After Polling Send	Одберете дали да се избрише пренесениот документ по прозивка.
Notify Send Result	Одберете дали да се испратат известувања за е-пошта по прозивка.

Поставки за функција

Ставка	Опис
Recipient	Поставете ја дестинацијата за известувања за е-пошта.

Receive Settings

Basic

Ставка	Опис
Receive Mode	Изберете го режимот за примање. Ставката за поставување е различна во зависност од регионот или земјата.
DRD	Ако се претплатите на услугата DRD што ја овозможува вашата телефонска компанија, можете да го одберете шаблонот на свонење за примање факс. DRD (Distinctive Ring Service) е услуга којашто ја овозможуваат голем број на компании и можат да ја употребуваат повеќе телефонски броеви со телефонска линија. (името на услугата е различно во зависност од компанијата). Шаблон на свонење се дава на секој телефонски број. Може да користите еден за гласовни повици, а друг за факсови. On и Off се прикажани како DRD поставки во зависност од вашиот регион.
Rings to Answer	Одберете го бројот на свонења за да примате факс откако ќе засвони телефонот. Ставката за поставување е различна во зависност од регионот или земјата.
Remote Receive	Кога одговарате на повик којшто е факс со помош на надворешен телефон, внесете го стартниот код за да почнете да го примате факсот со помош на телефонот. Поставете дали да користите примање од далечина.
Start Code	Поставете го стартниот код на Remote Receive . Внесете два карактера со 0–9, *, #.

Fax Output

Ставка	Опис
Fax Output	Поставете како да се процесираат примените документи. Кога одбирате повеќе методи, истиот документ се зачувува на секоја дестинација и истиот документ се префрла на дестинацијата. Не можете да специфицирате само Print и Save to Inbox .

Поставки за функција

Ставка		Опис
	Printing	Печатење примени документи.
	Save to Inbox	Можете да складирате максимум 100 примени документи во сандачето за печатачот. Кога го одредувате ова, примените документи не се печатат автоматски. Можете да проверите на контролниот панел на печатачот и потоа да испечатите само еден од потребните документи.
	Save to Computer	Претворете ги примените документи во PDF формат и зачувајте ги во компјутерот поврзан со печатачот. Зачувувањето и печатењето се достапни истовремено. Можете да го поставувате ова со помош на FAX Utility. Однапред инсталирајте FAX Utility на компјутерот.
	Save to Memory Device	Претворете ги примените документи во PDF формат и зачувајте ги во надворешниот мемориски уред поврзан со печатачот. Зачувувањето и печатењето се достапни истовремено.
	Forward	Примените документи се префрлени на друга факс машина, претворени се во PDF формати потоа префрлете ги во папката или адресата за е-пошта во мрежата. Префрлените документи се бришат. Треба однапред да ги регистрирате контактите. Исто така, ако дестинацијата што сте ја навеле е адреса за е-пошта, треба да конфигурирате сервер за пошта.
Print Settings		Поставете го печатењето за печатење примени документи.

Поставки за функција

Ставка	Опис
Auto Reduction	Кога големината на примениот документ е поголема од големината на ставената хартија во печатачот, тој се смалува да биде колку хартијата и потоа се печати. Во зависност од документот, може да не се смали. Кога е оневозможено, повеќе страници се печатат без смалување, а втората страница може да биде празна.
Auto Rotation	Кога се примаат документи со големина A5, B5, A4, и големина на писмо коишто се гледаат хоризонтално, се ротираат автоматски за да се печати на хартија со големина што одговара.
Overlap When Split	За поделено печатење одредете дали испечатеното да се преклопува. Кога е овозможено, внесете ја големината на преклопува од 1–15.
Delete Print Data After Split	За поделено печатење, одредете дали да се брише горниот или долниот раб на сликата. Кога е овозможено, внесете ја големината на бришење од 1–30.
Add Reception Information	Одберете дали да се печати информацијата за примањето во заглавјето на примениот факс.
Collation Stack	Печатење од последната страница од примениот документ и потоа сортирање во точниот редослед. Ова може да не е применето кога меморијата за примање на документи е ниска.
2-Sided	Одберете дали да употребите двострано печатење на примените документи.
Binding(Copy)	Одберете ја насоката на повез кога печатите двострано.
Print Start Timing	Одберете ги поставките за тоа кога да почне печатењето на примените документи.
Print Suspend Time	Зачувајте го ова време (во наведената временска зона) во меморијата со примениот документ без да го печатите. Автоматски ќе се испечати во времето на рестартирање. Можете да ја искористите превенцијата на шум навечер, како и превенцијата на протекување на доверливи информации за време на вашето отсуство.
Time to Stop	Поставете го времето за престанок со печатење на примените документи.
Time to Restart	Поставете го времето за почеток со печатење на примените документи.
Quiet Mode	Овозможете или оневозможете го режимот за тишина.
Forward Settings	Конфигурирајте ги поставките за префрлување на примени документи.
Where to Forward	Кликнете на Select from Contacts и потоа одберете ја дестинацијата за префрлување на примените документи. Може да одберете најмногу 5 дестинации.
Options When Forwarding Failed	Одберете ја оваа операција кога префрлувањето на примен документ било неуспешно.
Email Subject to Forward	Внесете наслов на е-поштата во ASCII до 50 знаци или помалку кога дестинацијата за префрлување на примениот документ е е-пошта. Во спротивно оставете го празно.
Email Notifications	Одредете дали известувањето да оди преку е-пошта кога процесот за примениот документ е компетиран.

Поставки за функција

Ставка	Опис
Receive	Извести кога се прима факс.
Printing	Извести кога печатењето на примениот факс е завршено.
Save to Memory Device	Извести кога складирањето на примениот факс на надворешен мемориски уред е завршено.
Forward	Извести кога префрлувањето на примениот факс е завршено.
Recipient	Одредете ја дестинацијата на е-поштата за завршување на процесот. Кликнете на Select from Contacts за да одберете од контактите.

Conditions Output Settings (врв на екран)

Ставка	Опис
Number	Индексен број на полето.
Name	Име на полето.
Edit	Одберете го полето и кликнете на Edit за да се префрлите на завршниот екран.
Delete	Избришете го одбраното поле.

Conditions Output Settings (екран на уредување)

Ставка	Опис
Enable this Conditions Output Settings.	Овозможете го условното поле што треба да се одреди.
Number	Индексен број на условниот излез.
Name	Внесете го името на полето. Внесете до 30 знаци или помалку во Unicode (UTF-8) без контрола на карактерите. Ако не го наведете ова, оставете го празно. Карактерите од два или еден бајт се обете избројани како карактер.
Condition(s)	Поставете ги условите за дистрибуирање на примените документи.

Поставки за функција

Ставка	Опис
Number	Поставете го телефонскиот број на испраќачот како услов. Одберете го условот за совпаѓање и потоа внесете го телефонскиот број. Внесете 20 знаци или помалку употребувајќи 0–9, +, *, # или празни места за телефонскиот број. Во спротивно оставете го празно.
Subaddress(SUB)	Поставете суп адреса како услов. Кога одбирате Equals , внесете суп адреса за совпаѓање. Внесете 20 знаци или помалку употребувајќи 0–9, *, # или празни места за суп адресата. Во спротивно оставете го празно.
Password(SID)	Поставете ја лозинката за суп адреса како услов. Кога одбирате Equals , внесете ја лозинката за совпаѓање. Внесете 20 знаци или помалку употребувајќи 0–9, *, # или празни места за лозинката. Во спротивно оставете го празно.
Receiving Time	Поставете за да го наведете времето на кое се однесува условот. Поставката за прекувремено е исто како оневозможување на поставката за услов, а условниот излез не се применува.
Start Time	Поставете го почетното време на кое се однесува условот.
End Time	Поставете го крајното време на кое се однесува условот.
Fax Output	Поставете го методот на процесирање за кога ситуацијата се совпаѓа со условот.
Printing	Одберете да печатите кога се совпаѓа условот за примените документи.
Save to Fax Box	Одберете да ги складирате во сандачето или во доверливото поле за кога примените документи се совпаѓаат со условите. Изберете го името на Inbox и Personal Box од паѓачкото мени.
Save to Memory Device	Одберете да ги складирате на надворешен мемориски уред за кога примените документи се совпаѓаат со условите.
Forward	Одберете да префрлувате кога се совпаѓа условот за примените документи. Кликнете на Select from Contacts за да ја одберете дестинацијата на префрлување од контактите.
Options When Forwarding Failed	Одберете ја оваа операција кога условното процесирање било неуспешно.
Email Notifications	Поставете дали да се известува по е-пошта кога условниот излез е компетиран.
Receive	Извести кога складирате примени документи во сандачето или доверливото поле.
Printing	Извести кога печатењето на примениот факс е завршено.
Save to Memory Device	Извести кога складирањето на примениот факс на надворешен мемориски уред е завршено.
Forward	Извести кога префрлувањето на примениот факс е завршено.
Recipient	Одредете ја дестинацијата на е-поштата за завршување на процесот. Кликнете на Select from Contacts за да одберете од контактите.

Поставки за функција

Ставка	Опис
Report Settings	Поставете го извештајот за условен излез.
Transmission Report	Одберете услов за излез од извештајот за резултат за условен излез.

Fax Block Settings

Ставка	Опис
Rejection Fax	Поставете одбивање на доаѓачките факсови од бројот на другата страна.
Rejection Number List	Ако телефонскиот број на другата страна е на листата за одбивање на броеви, поставете дали да се одбиваат надоаѓачките факсови.
Fax Header Blank Blocked	Ако телефонскиот број на другата страна е блокиран, поставете дали да се одбиваат надоаѓачките факсови.
Unregistered Contacts	Ако телефонскиот број на другата страна не е во контактите, поставете дали да се одбиваат надоаѓачките факсови.
Rejection Number List	<p>Регистрирајте го телефонскиот број на другата страна за да се одбиваат надоаѓачки факсови и повици. Може да регистрирате најмногу 30 дестинации.</p> <p>Внесете 20 знаци или помалку употребувајќи 0–9, *, # или празни места за телефонскиот број на другата страна и потоа кликнете на Add.</p> <p>За да избришете регистрирани телефонски броеви, одберете ги и потоа кликнете на Delete.</p> <p>Кликнете на OK на страницата за да го додадете регистрираниот телефонски број.</p>

Inbox

Одберете го менито за да се префрлите на екранот за уредување на сандачето. Кога лозинката е поставена за сандачето, а лозинката за администратор не е конфигурирана, префрлете се на екранот за внесување на лозинка. Кога е поставена лозинката за администратор, префрлете се на екранот за уредување без разлика на поставувањето лозинка за сандачето.

Ставка	Опис
Change Password	Одберете дали да се менува лозинката на полето.
Box Password	Поставете ја лозинката за полето. Внесете до 20 знаци или помалку во ASCII (0x20–0x7E). Ако не го наведете ова, оставете го празно.
Confirm Password	Внесете ја лозинката за да потврдите.
Operation Fax Data Full	Поставете ја операцијата кога меморијата за сандачето е полна.

Personal Box (екран на уредување)

Одберете го менито за да се префрлите на екранот за уредување на сандачето. Кога лозинката е поставена за сандачето, а лозинката за администратор не е конфигурирана, префрлете се на екранот за внесување на лозинка. Кога е поставена лозинката за администратор, префрлете се на екранот за уредување без разлика на поставувањето лозинка за сандачето.

Поставки за функција

Ставка	Опис
Number	Индексен број на полето.
Name	Внесете го името на полето. Внесете до 30 знаци или помалку во Unicode (UTF-8) без контрола на карактерите. Во спротивно оставете го празно. Карактерите од два или еден бајт се обете избројани како карактер.
Change Password	Одберете дали да се менува лозинката на полето.
Box Password	Поставете ја лозинката за полето. Внесете до 20 знаци или помалку во ASCII (0x20–0x7E). Во спротивно оставете го празно.
Confirm Password	Внесете ја лозинката за да потврдите.

Report Settings

Ставка	Опис
Forwarding Report	Поставете дали да се испечати извештајот за префрлување на примениот документ.
Backup Error Report	Поставете дали да се испечати извештајот во случај на неуспешна автоматска резервна копија по трансмисијата на факсот.
Fax Log Auto Print	Поставете дали автоматски да се испечати дневникот за факсот. Изберете On(Every 30) за да се отпечати евиденција секогаш кога се завршени 30 задачи за факс. Изберете On(Time) за да се отпечати евиденцијата во назначено време. Меѓутоа, доколку бројот на задачи за факс надмине 30, евиденцијата ќе се отпечати пред назначеното време. Ако одберете On(Time) , ќе биде поставено и времето за печатење.
Attach Image to Report	Печати Last Transmission Report со слика од првата страница на испратениот документ. Изберете On(Large Image) за да се отпечати горниот дел од страницата без намалување. Изберете On(Small Image) за да се отпечати цела страница намалувајќи ја за да се вклопи во извештајот.
Report Format	Поставете го форматот на приказ на извештајот за дневникот на факсот и извештајот за резултатот на трансмисијата. Ако форматот на приказ е Detail , ќе бидат прикажани кодови за грешка.
Output Method	Одберете ги дестинациите на излез за извештајот.
Where to Forward (When the report output destination is [Forward])	Одберете ја дестинацијата кога излезната дестинација на извештајот е поставена на Forward . Кликнете на Select from Contacts за да одберете дестинација од контактите.

Line Settings

Ставка	Опис
Line Type	Го избира видот на линија на која сте го поврзале печатачот. Кога го користите печатачот во опкружување што користи локални и бара надворешна шифра за пристап, како на пример 0 и 9, за да добиете надворешна линија, изберете PBX и регистрирајте ја шифрата за пристап. Штом сте ја регистрирале шифрата за пристап, внесете # (тараба) наместо пристапната шифра кога испраќате факс на надворешен број на факс. За опкружување што користи DSL модем или терминален адаптер, поставувањето на PBX исто така се препорачува.

Поставки за функција

Ставка	Опис
Access Code	<p>Поставете дали да користите код за пристап.Регистрирајте кога е употребено PBX и кога е потребен код за пристап за надворешен пристап.</p> <p>Ако е овозможено, внесете четири знаци или помалку употребувајќи 0–9, * или # кога пристапувате.Во спротивно оставете го празно.</p>
Dial Mode	<p>Изберете го видот на телефонскиот систем на кој сте го поврзале печатачот.Кога е поставен на Pulse, привремено можете да го промените начинот на бирање од пулсирачко на тонско со притискање на * (се внесува „Т“) додека ги внесувате броевите на горниот екран на факсот.</p> <p>Оваа поставка може да не е прикажана во зависност од вашиот регион или земја.</p>
Fax Speed	<p>Поставете ја брзината за пренос на факс.Кога често се појавуваат грешки при комуникација или кога се употребува IP телефон во средина, се препорачува Slow(9,600bps).</p>
ECM	<p>Автоматски поправа грешки при пренос на факс (Режим на поправање грешки — Error Correction Mode), коишто се најчесто предизвикани од шумот на телефонската линија.Доколку е оневозможена оваа опција, не ќе можете да испраќате или примате документи во боја.</p>
Dial Tone Detection	<p>Забележува тон од бирање пред да започнете да бирате.Ако печатачот е поврзан со PBX (Private Branch Exchange) или IP телефон, не можете да го бирате бројот.Во оваа ситуација, променете ја поставката за Line Type на PBX.Ако ова не функционира, исклучете ја оваа опција.Меѓутоа, исклучувањето на оваа опција може да предизвика испуштање на првата бројка при бирањето на бројот за факс и на тој начин факсот да се испрати на погрешен број.</p>

Security Settings

Ставка	Опис
Direct Dialing Restrictions	<p>Овозможете го ова за да онеспособите рачно внесување на броевите на факс на примачите што ќе му овозможи на операторот да избере примачи само од листата на контакти или од историјата на веќе испратени факсови. Изберете Enter Twice со што се бара од операторот повторно да го внесе бројот на факсот кога бројот бил рачно внесен.</p>
Confirm Address List	<p>Прикажува потврда за примачот пред да започне преносот.</p>
Backup Data Auto Clear	<p>За да се подготви за неочекуван прекин на струја поради дефект или некакво неправилно работење, печатачот привремено складира резервни копии од испратените и примените документи во својата меморија. Оспособете ја оваа опција за автоматски да се бришат резервните копии кога испраќањето или примањето документ завршило успешно и резервните копии се непотребни.</p>

Употреба на функцијата PC-FAX

Кога е инсталирано FAX Utility на компјутерот на клиентот поврзан со мрежа или USB кабел, овозможено е праќањето и примањето факсови.

Поставете го следново.

1. Пристапете до Web Config и изберете го јазичето **Fax > Send Settings > Basic**.
2. Одберете **Use** за **PC to FAX Function**.
3. Кликнете **ОК**.

Поставки за функција

Поврзани информации

➔ „Пристапување до Web Config“ на страница 37

Употреба на контакти

Функции за поставка на дестинација

Може да ја користите листата со контакти на печатачот или LDAP серверот за да изберете дестинација за функциите за скенирање и праќање на факсови.

Белешка:

- Достапните функции може да се разликуваат во зависност од моделот. За повеќе информации, погледнете ја документацијата за печатачот.
- Може да менувате помеѓу листата со контакти на печатачот и LDAP со користење на контролната табла на печатачот.
- За да ги испратите по е-пошта овие функции, потребно е да го конфигурирате серверот за пошта.

Поврзани информации

- ➔ „Конфигурирање на контакти“ на страница 61
- ➔ „Соработка помеѓу LDAP сервер и корисници“ на страница 65
- ➔ „Конфигурирање на сервер за пошта“ на страница 31

Конфигурирање на контакти

Листата на контакти може да ги вклучува следниве типови на дестинации:

- Fax:** Дестинација за факс
- Email:** Дестинација за е-пошта
- Network Folder (SMB)/FTP:** Дестинација за податоци за скенирање и податоци за препраќање на факс

Споредба на конфигурација на контакти

Има три алатки за конфигурирање на контакти на печатачот: Web Config, EpsonNet Config и контролната табла на печатачот. Разликите во овие три алатки се наведени во табелата подолу. Користејќи ја опцијата EpsonNet Config ќе се отвори Web Config, а потоа ќе може да конфигурирате користејќи Web Config.

Функции	Web Config	Контролна табла на печатач
Регистрирање на дестинација	✓	✓
Уредување на дестинација	✓	✓
Додавање на група	✓	✓
Уредување на група	✓	✓
Бришење на дестинација или групи	✓	✓

Поставки за функција

Функции	Web Config	Контролна табла на печатач
Бришење на сите дестинации	✓	–
Копирање на дестинации или групи	–	–
Увезување на датотека	✓	–
Изнесување на датотека	✓	–
Назначување дестинации за честа употреба	✓	✓
Сортирање дестинации за честа употреба	–	✓

Белешка:

Може да ја конфигурирате и дестинацијата за факс со користење на FAX Utility.

Регистрирање на дестинација на контакти

1. Пристапете до Web Config и изберете го јазичето **Scan/Copy** или **Fax > Contacts**.
2. Изберете го бројот којшто сакате да ги регистрирате и кликнете на **Edit**.
3. Внесете **Name** и **Index Word**.
4. Изберете го типот на дестинација како **Type** опција.

Белешка:

Не може да ја промените **Type** опцијата откако ќе завршите со регистрацијата. Ако сакате да го промените типот, избришете ја дестинацијата и повторно регистрирајте.

5. Внесете вредност за секоја ставка и кликнете на **Apply**.

Поврзани информации

- ➔ „Пристапување до Web Config“ на страница 37
- ➔ „Ставки за поставка на дестинација“ на страница 63
- ➔ „Правење резервна копија на контактите“ на страница 70

Поставки за функција

Ставки за поставка на дестинација

Ставки	Поставки и објаснувања
Чести поставки	
Name	Внесете име прикажано на контактите од 30 знаци или помалку во Unicode (UTF-8).Во спротивно оставете го празно.
Index Word	Внесете зборови за пребарување од 30 знаци или помалку во Unicode (UTF-8).Во спротивно оставете го празно.
Type	Изберете го типот на адреса што сакате да ја регистрирате.
Assign to Frequent Use	Изберете за да се постави регистрираната адреса како често употребувана. Кога поставува адреса како често употребувана, таа се прикажува на врвот од екранот на факсот или скенерот и можете да ја наведете дестинацијата без прикажување на контактите.
Fax	
Fax Number	Внесете од 1 до 64 знаци со користење на 0–9 - * # и празно место.
Fax Speed	Изберете брзина на комуникација за дестинација.
Subaddress (SUB/SEP)	Поставете суп адреса за полето.Внесете 20 знаци или помалку употребувајќи 0–9, *, # или празни места.Во спротивно оставете го празно.

Поставки за функција

Ставки	Поставки и објаснувања
Password (SID/PWD)	Поставете лозинка за суп адресата.Внесете 20 знаци или помалку употребувајќи 0–9, *, # или празни места.Во спротивно оставете го празно.
Email	
Email Address	Внесете од 1 до 255 знаци со користење на A–Z a–z 0–9 !# \$ % & ' * + - . / = ? ^ _ { } ~ @.
Network Folder (SMB)	
Save to	\\„Патека на папка“ Внесете локација каде што целната папка е лоцирана од 1 до 253 знаци во Unicode (UTF-8), не внесувајќи го „\“.
User Name	Внесете корисничко име за да пристапите на папка на мрежа од 30 знаци или помалку во Unicode (UTF-8).Меѓутоа, избегнувајте да ги користите знаците за контрола (0x00 до 0x1F, 0x7F).
Password	Внесете лозинка за да пристапите на папка на мрежа од 20 знаци или помалку во Unicode (UTF-8).Меѓутоа, избегнувајте да ги користите знаците за контрола (0x00 до 0x1F, 0x7F).
FTP	
Save to	Внесете го името на серверот од 1 до 253 знаци во ASCII (0x20–0x7E), не внесувајќи го „ftp://“.
User Name	Внесете корисничко име за да пристапите на FTP сервер од 30 знаци или помалку во Unicode (UTF-8).Меѓутоа, избегнувајте да ги користите знаците за контрола (0x00 до 0x1F, 0x7F).Ако серверот дозволува анонимни конекции, внесете го корисничкото име како на пример Анонимен и FTP.Во спротивно оставете го празно.
Password	Внесете ја лозинката за да пристапите на FTP сервер од 20 знаци или помалку во Unicode (UTF-8).Меѓутоа, избегнувајте да ги користите знаците за контрола (0x00 до 0x1F, 0x7F).Во спротивно оставете го празно.
Connection Mode	Изберете режим на конекција од менито.Ако е поставена заштита помеѓу печатачот и FTP серверот, изберете Passive Mode .
Port Number	Внесете го бројот на портата на FTP серверот од 1 до 65535.

Поврзани информации

➔ „Регистрирање на дестинација на контакти“ на страница 62


Регистрирање на дестинации како група

Ако типот на дестинација е поставен на **Fax** или **Email**, може да ги регистрирате дестинациите како група.

1. Пристапете до **Web Config** и изберете го јазичето **Scan/Copy** или **Fax > Contacts**.
2. Изберете го бројот којшто сакате да ги регистрирате и кликнете на **Edit**.
3. Изберете група од **Type**.

Поставки за функција

- Кликнете на **Select** за **Contact(s) for Group**.
- Се прикажуваат достапните дестинации.
- Изберете ја дестинацијата којашто сакате да ја регистрирате во групата и потоа кликнете на **Select**.



- Внесете **Name** и **Index Word**.
- Одберете дали да ја назначите регистрираната група како често употребуваната група.

Белешка:

Може да ги регистрирате дестинациите во повеќе групи.

- Кликнете **Apply**.

Поврзани информации

- ➔ „Пристапување до Web Config“ на страница 37
- ➔ „Правење резервна копија на контактите“ на страница 70

Соработка помеѓу LDAP сервер и корисници

Кога се соработува со LDAP сервер можете да ја пребарате и специфицирате дестинацијата за е-пошта или факс од контактите на LDAP серверот.

Поставки за функција

Поврзани информации

➔ „Конфигурирање на LDAP сервер“ на страница 66

Конфигурирање на LDAP сервер

1. Пристапете до Web Config и изберете го јазичето **Network > LDAP Server > Basic**.
2. Внесете вредност за секоја ставка.
3. Изберете **ОК**.

Се прикажуваат поставките коишто сте ги избрале.

Поврзани информации

➔ „Пристапување до Web Config“ на страница 37

➔ „Ставки за поставка на LDAP серверот“ на страница 66

Ставки за поставка на LDAP серверот

The screenshot shows the Epson Web Config interface for the LDAP Server > Basic settings. The interface includes a navigation menu on the left with options like Basic, Wi-Fi, Wired LAN, Wi-Fi Direct, Email Server, LDAP Server, Kerberos Settings, MS Network, Epson Connect Services, and Google Cloud Print Services. The main settings area is titled "LDAP Server > Basic" and contains the following fields:

- Use LDAP Server:** Radio buttons for Use and Do Not Use.
- LDAP Server Address:** Text input field containing "190.0.2.088".
- LDAP server Port Number:** Text input field containing "389".
- Secure Connection:** Dropdown menu set to "SSL/TLS".
- Certificate Validation:** Radio buttons for Enable and Disable.
- Search Timeout (sec):** Text input field containing "10".
- Authentication Method:** Dropdown menu set to "Anonymous Authentication".
- Kerberos Realm to be Used:** Dropdown menu set to "Not Set".
- User Name:** Text input field.
- Password:** Text input field.

Below the fields, there is a note: "The certificate is required to use a secure function of the LDAP server. Make settings on the following page. - CA Certificate". At the bottom of the settings area, there is a note: "Configure Kerberos Settings before using Kerberos authentication." and an "OK" button.

Ставки	Поставки и објаснувања
Use LDAP Server	Изберете Use или Do Not Use .

Поставки за функција

Ставки	Поставки и објаснувања
LDAP Server Address	Внесете адреса на LDAP серверот.Внесете од 1 до 255 знака од IPv4, IPv6 или FQDN формат.За FQDN форматот, може да користите алфанумерички знаци во ASCII (0x20–0x7E) и „-“ освен за почетокот и крајот на адресата.
LDAP server Port Number	Внесете број на порта за LDAP сервер од 1 до 65535.
Secure Connection	Изберете го методот на шифрирање за поврзување на серверот на LDAP.
Certificate Validation	Наведете дали да се проверува сертификатот кога го поврзвате со LDAP серверот.
Search Timeout (sec)	Одредете ја должината на времето за пребарување пред да настане прекилот од 5 до 300.
Authentication Method	Изберете еден од методите. Ако одберете Kerberos Authentication , одберете LDAP Server > Kerberos Settings за да ги направите поставките за Kerberos.
Kerberos Realm to be Used	Ако одберете Kerberos Authentication за Authentication Method , одберете го Kerberos доменот што сакате да го користите.
User Name	Внесете го корисничкото име за LDAP сервер од 128 знаци или помалку во Unicode (UTF-8).Не може да ги користите контролните знаци, како на пример 0x00–0x1F и 0x7F.Поставката не се користи кога е избрано Anonymous Authentication како Authentication Method .Во спротивно оставете го празно.
Password	Внесете ја лозинката за автентикација на LDAP сервер од 128 знаци или помалку во Unicode (UTF-8).Не може да ги користите контролните знаци, како на пример 0x00–0x1F и 0x7F.Поставката не се користи кога е избрано Anonymous Authentication како Authentication Method .Во спротивно оставете го празно.

Поврзани информации

- ➔ [„Конфигурирање на LDAP сервер“ на страница 66](#)
- ➔ [„Поставки за Kerberos“ на страница 67](#)

Поставки за Kerberos

Ако изберете **Kerberos Authentication** за **Authentication Method** од **LDAP Server > Basic**, направете ги следните поставки за Kerberos од јазичето **Network > Kerberos Settings**.Можете да направите 10 поставки за Kerberos поставки.

Ставки	Поставки и објаснувања
Realm (Domain)	Внесете го доменот на Kerberos автентикацијата од 255 знаци или помалку во ASCII (0x20–0x7E).Во спротивно оставете го празно.
KDC Address	Внесете адреса на Kerberos серверот за автентикација.Внесете 255 знаци или помалку од IPv4, IPv6 или FQDN формат.Во спротивно оставете го празно.
Port Number (Kerberos)	Внесете го бројот на портата на Kerberos серверот од 1 до 65535.

Поставки за функција

Конфигурирање на поставките за пребарување на LDAP сервер

1. Пристапете до Web Config и изберете го јазичето **Network > LDAP Server > Search Settings**.
2. Внесете вредност за секоја ставка.
3. Кликнете на **ОК** за да се прикаже резултатот за поставката.
Се прикажуваат поставките коишто сте ги избрале.

Поврзани информации

- ➔ „Пристапување до Web Config“ на страница 37
- ➔ „Ставки за поставка за пребарување на LDAP серверот“ на страница 68

Ставки за поставка за пребарување на LDAP серверот

The screenshot shows the Epson Web Config interface for an L3110 printer. The 'Network' tab is selected, and the 'LDAP Server > Search Settings' page is displayed. The left sidebar contains a tree view with 'LDAP Server' expanded to 'Search Settings'. The main content area has the following fields:

- Search Base (Distinguished Name):
- Number of search entries:
- User name Attribute:
- User name Display Attribute:
- Fax Number Attribute:
- Email Address Attribute:
- Arbitrary Attribute 1:
- Arbitrary Attribute 2:
- Arbitrary Attribute 3:
- Arbitrary Attribute 4:

An 'OK' button is located at the bottom center of the page.

Ставки	Поставки и објаснувања
Search Base (Distinguished Name)	<p>Ако сакате да пребарувате арбитрарен домен, одредете го името на доменот на LDAP серверот. Внесете од 0 до 128 знаци во Unicode (UTF-8). Ако не пребарувате артибрарни атрибути, оставете го ова празно.</p> <p>Пример за именик на локален сервер: dc=server,dc=local</p>

Поставки за функција

Ставки	Поставки и објаснувања
Number of search entries	Одредете го бројот на записи на пребарувања од 5 до 500. Одредениот број на записите на пребарувања привремено се зачувува и прикажува. Дури и ако бројот на записи на пребарувања е над одредениот број и се прикаже порака за грешка, пребарувањето може да заврши.
User name Attribute	Одредете го името на атрибутот за да се прикаже при пребарување на имиња на корисник. Внесете од 1 до 255 знаци во Unicode (UTF-8). Првиот знак треба да биде a-z или A-Z. Пример: cn, uid
User name Display Attribute	Одредете го името на атрибутот за да се прикаже како корисничко име. Внесете од 0 до 255 знаци во Unicode (UTF-8). Првиот знак треба да биде a-z или A-Z. Пример: cn, sn
Fax Number Attribute	Одредете го името на атрибутот за да се прикаже при пребарување на броеви за факс. Внесете комбинација од 1 до 255 знаци со користење на A-Z a-z 0-9 и -. Првиот знак треба да биде a-z или A-Z. Пример: facsimileTelephoneNumber
Email Address Attribute	Одредете го името на атрибутот за да се прикаже при пребарување на адреси на е-пошта. Внесете комбинација од 1 до 255 знаци со користење на A-Z a-z 0-9 и -. Првиот знак треба да биде a-z или A-Z. Пример: пошта
Arbitrary Attribute 1 - Arbitrary Attribute 4	Може да го одредите другите арбитражни атрибути за пребарување. Внесете од 0 до 255 знаци во Unicode (UTF-8). Првиот знак треба да биде a-z или A-Z. Ако не сакате да пребарувате за арбитражни атрибути, оставете го ова празно. Пример: o, ou

Поврзани информации

➔ [„Конфигурирање на поставките за пребарување на LDAP сервер“ на страница 68](#)

Проверување на LDAP конекција на сервер

1. Пристапете до Web Config и изберете го јазичето **Network > LDAP Server > Connection Test**.
2. Изберете **Start**.
Пробниот тест е започнат. По тестот се прикажува извештајот за проверка.

Поврзани информации

- ➔ [„Пристапување до Web Config“ на страница 37](#)
- ➔ [„Пробни референции за конекција на LDAP сервер“ на страница 70](#)

Поставки за функција

Пробни референции за конекција на LDAP сервер

Пораки	Објаснување
Connection test was successful.	Оваа порака се прикажува кога конекцијата со серверот е успешна.
Connection test failed. Check the settings.	Оваа порака се прикажува од следниве причини: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Адресата на LDAP серверот или бројот на порти е неточен. <input type="checkbox"/> Настанал прекин. <input type="checkbox"/> Do Not Use е избрано како Use LDAP Server. <input type="checkbox"/> Ако Kerberos Authentication е избрано како Authentication Method, поставките како на пример Realm (Domain), KDC Address и Port Number (Kerberos) се неточни.
Connection test failed. Check the date and time on your product or server.	Оваа порака се прикажува кога конекцијата е неуспешна затоа што поставките за време за печатачот и за LDAP серверот не се совпаѓаат.
Authentication failed. Check the settings.	Оваа порака се прикажува од следниве причини: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> User Name и/или Password се неточни. <input type="checkbox"/> Ако Kerberos Authentication е избран како Authentication Method, времето/датумот можно е да не може да се конфигурира.
Cannot access the printer until processing is complete.	Пораката се прикажува кога печатачот е зафатен.

Поврзани информации

➔ [„Проверување на LDAP конекција на сервер“ на страница 69](#)

Правење резервна копија на контактите

Со извезување на контактите на Web Config, може да ги копирате во другите печатачи.

Извезување на контакти

1. Пристапете до Web Config, а потоа изберете го јазичето **Device Management > Export and Import Setting Value > Export**.
2. Изберете **Contacts**.
3. Внесете лозинка за да ја шифрирате извезената датотека.
Потребна ви е лозинка за да ја увезете датотеката. Оставете го ова празно ако не сакате да ја шифрирате датотеката.
4. Кликнете **Export**.

Поврзани информации

➔ [„Пристапување до Web Config“ на страница 37](#)

Поставки за функција

Увезување на контакти

1. Пристапете до Web Config а потоа изберете **Device Management > Export and Import Setting Value > Import**.
2. Изберете ја изнесената датотека и внесете ја шифрираната лозинка.
3. Кликнете **Next**.
4. Изберете **Contacts**, а потоа притиснете **Next**.
5. Кликнете **ОК**.

Поставките се применети на печатачот.

Поврзани информации

➔ [„Пристапување до Web Config“ на страница 37](#)

Правење на системски поставки

Поставување на контролниот панел

Поставување за контролниот панел на печатачот. Може да поставувате на следниот начин.

1. Пристапете до Web Config и изберете го јазичето **Device Management > Control Panel**.
2. Поставете ги следните ставки како што е потребно.
 - Language
Изберете го прикажаниот јазик на контролниот панел.
 - Panel Lock
Ако одберете **ON**, потребна е лозинката за администратор кога се изведува операција за којашто е потребно овластување на администратор. Ако лозинката за администратор не е поставена, оневозможено е заклучувањето на панелот.
3. Кликнете **ОК**.

Поврзани информации

➔ [„Пристапување до Web Config“ на страница 37](#)

Поставки за заштеда на струја за време на неактивност

Направете ги поставките за заштеда на струја кога печатачот има период на неактивност. Поставете го времето во зависност од искористеноста на средината.

Белешка:

Може да ги направите поставките за заштеда на струја на контролната табла на печатачот.

Поставки за функција

1. Пристапете до Web Config и изберете го јазичето **Device Management > Power Saving**.
2. Внесете го времето за **Sleep Timer** за да се префрли во режим на заштеда на струја кога има неактивност.
Можете да поставите до 240 минути.
3. Одберете го времето на исклучување за **Power Off Timer**. Ако ја употребувате функцијата за факс, поставете на **None**.
4. Кликнете **ОК**.

Поврзани информации

➔ „Пристапување до Web Config“ на страница 37

Поставување на звук

Направете ги поставките за звук кога работите со контролниот панел, печатењето, праќањето факс итн.

1. Пристапете до Web Config и изберете го јазичето **Device Management > Sound**.
2. Поставете ги следните ставки како што е потребно.
 - Normal Mode
Поставете го звукот кога печатачот е поставен во **Normal Mode**.
 - Quiet Mode
Поставете го звукот кога печатачот е поставен во **Quiet Mode**.
Ова е овозможено кога е овозможена една од следните ставки.
 - Контролен панел на печатач:
Поставки > Општи поставки > Поставки за печатач > Тивок режим
Поставки > Општи поставки > Поставки на факс > Поставки за прием > Поставки за печатење > Тивок режим
 - Web Config:
Јазиче **Fax > Receive Settings > Fax Output > Quiet Mode**
3. Кликнете **ОК**.

Поврзани информации

➔ „Пристапување до Web Config“ на страница 37

Синхронизација на датумот и времето со времето на серверот

Ако употребувате СА сертификат, можете да спречите проблем со времето.

1. Пристапете до Web Config и изберете го јазичето **Device Management > Date and Time > Time Server**.
2. Одберете **Use** за **Use Time Server**.

Поставки за функција

3. Внесете го времето за адресата на серверот **Time Server Address**.
Може да користите IPv4, IPv6 или FQDN формат. Внесете 252 знаци или помалку. Во спротивно оставете го празно.
4. Внесете **Update Interval (min)**.
Можете да поставите до 10.800 минути.
5. Кликнете **ОК**.
Белешка:
Можете да го потврдите статусот на конекцијата со времето на серверот на **Time Server Status**.

Поврзани информации

➔ „Пристапување до Web Config“ на страница 37

Поставување на стандардната вредност за скенирање и копирање (стандардни кориснички поставки)

Може да ја поставите стандардната вредност за функциите.

Може да ги поставувате следните функции.

- Scan to Network Folder/FTP
- Scan to Email
- Scan to Memory Device
- Scan to Cloud
- Copy
- Fax

1. Пристапете до Web Config и одберете ги функциите за коишто сакате да поставите стандардна вредност за јазичето **Scan/Copy > User Default Settings**.
Изберете го јазичето **Fax > User Default Settings** за да ја поставите стандардната вредност за факс.
2. Поставете ја секоја ставка.
3. Кликнете **ОК**.
Ако комбинацијата на вредноста не е валидна, се прикажува валидната вредност којашто е автоматски модифицирана. Потврдете ја модифицираната вредност и повторно кликнете на **ОК**.

Поврзани информации

➔ „Пристапување до Web Config“ на страница 37

Регистрирање поставки често употребувани како претходно поставување

Можете да ги зачувате поставките како претходни поставувања за функции како скенирање, копирање и праќање факс. Регистрирајте откако ќе завршите со поставките за секоја функција.

Поставки за функција

Можете да ги поставувате следните функции.

- Scan to Network Folder/FTP
- Scan to Email
- Scan to Memory Device
- Scan to Cloud
- Скенирај на компјутер
- Copy
- Fax

1. Пристапете до Web Config и изберете го јазичето **Scan/Copy** или **Fax > Presets**.
2. Одберете го регистрираниот број и кликнете на **Edit**.
3. Изберете **Type** за претходното поставување што сакате да го поставите.

Белешка:

По регистрација, **Type** не може да биде променет. Ако сакате да го промените **Type** по регистрацијата, избришете го претходното поставување и потоа повторно регистрирајте.

4. Кликнете **Next**.
5. Поставете ја секоја ставка.
Внесете **Name** со помеѓу 1 и 30 знаци во Unicode (UTF-8).
6. Кликнете **OK**.
Ако комбинацијата на вредноста не е валидна, се прикажува валидната вредност којашто е автоматски модифицирана. Потврдете ја модифицираната вредност и повторно кликнете на **OK**.

Поврзани информации

➔ „Пристапување до Web Config“ на страница 37

Користење MS мрежа

Може да назначите дали да го активирате или не споделувањето на MS мрежата.

Кога е активирано, може да ги испраќате скенираните резултати и добиените факсови до заедничката папка на работната група.

1. Пристапете до Web Config и изберете го јазичето **Network > MS Network**.
2. Изберете **Use Microsoft network sharing**.
3. Внесете го името на работната група на којашто припаѓа печатачот во **Workgroup Name** во рамките на 15 знаци или помалку во ASCII.
4. Кликнете **Next**.
5. Потврдете ги поставките и кликнете на **OK**.

Поставки за функција

Поврзани информации

➔ „Пристапување до Web Config“ на страница 37

Print Settings

Paper Source Settings

Изберете ги големината и типот на хартија што треба да се вчита во секој извор на хартија.

Error Settings

Поставете кои грешки на уредот да се прикажат.

Paper Size Notice

Поставете дали да се прикаже грешка на контролниот панел кога големината на хартијата на конкретниот извор на хартија е различна од големината на хартијата на податоците за печатење.

Paper Type Notice

Поставете дали да се прикаже грешка на контролниот панел кога типот на хартијата на конкретниот извор на хартија е различен од типот на хартијата на податоците за печатење.

Auto Error Solver

Поставете дали автоматски да се прекине грешката ако нема активност на контролниот панел во рок од 5 секунди по прикажувањето на грешката.

Universal Print Settings

Извршете поставки за печатење од надворешни уреди преку двигателот на печатачот.

Употребување на Epson Connect сервис

Користејќи ја услугата Epson Connect достапна на интернет можете да печатите од својот паметен телефон, таблет или лаптоп во секое време и практично секаде.

Функциите достапни на интернет се следниве.

Email Print	Далечинско печатење Epson iPrint	Scan to Cloud	Remote Print Driver
✓	✓	✓	✓

За повеќе информации погледнете ја веб-локацијата Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (само Европа)

Поставки за безбедност на производот

Во ова поглавје има објаснување за безбедносните поставки на уредот.

Вовед во безбедносните карактеристики на производот

Во овој дел е даден вовед во безбедносните функции на уредите на Epson.

Име на карактеристика	Тип на карактеристика	Што да се постави	Што да се спречи
Поставување на лозинката за администратор	Заклучување на системските поставки како што е поставување конекција за мрежа или USB, детално поставување за примање/трансмисија на факс или префлување, како и корисничките вообичаени поставки.	Администратор поставува лозинка за уредот. Конфигурирање или ажурирање е достапно од каде било од Web Config, контролниот панел, Epson Device Admin, и EpsonNet Config.	Спречување од нелегално отчитување и промена на информациите складирани на уредот како што е ID, лозинка, мрежни поставки и контакти. Исто така, се намалува голем опсег на безбедносни ризици како протекување на информации за мрежната средина или безбедносната политика.
Поставување за контрола на пристап	Се ограничуваат функциите што може да се употребуваат на уреди, како што е печатење, скенирање, копирање и праќање факс за секој корисник. Ако се најавите со корисничка сметка регистрирана однапред, дозволено ви е да користите одредени функции.	Регистрирајте која било корисничка сметка и потоа одберете ја функцијата што сакате да ја дозволите, како што е копирање и скенирање. Можете да регистрирате најмногу 10 кориснички сметки.	Ризикот за протекување и неавторизирано прегледување податоци може да се намали со минимизирање на бројот на функции во согласност со бизнис содржината и улогата на корисникот. Дополнително на тоа, откако ќе се логирате преку контролниот панел, ќе бидете автоматски одјавени ако нема активност одреден временски период.

Поставки за безбедност на производот

Име на карактеристика	Тип на карактеристика	Што да се постави	Што да се спречи
Поставување за надворешен интерфејс	Го контролира интерфејсот, како на пример USB порта и NFC порта, што се поврзува со уредот.	Активирајте ја или деактивирајте ја USB портата за поврзување надворешни уреди, како на пример USB меморија, NFC и USB поврзување со компјутерот.	<input type="checkbox"/> Контрола на USB порта: Ја намалува можноста за преземање податоци преку неовластено скенирање на доверливи документи. <input type="checkbox"/> NFC: Спречува незаконско печатење со користење на NFC. <input type="checkbox"/> USB поврзување на компјутер: Спречува неовластена употреба на уредот забранувајќи печатење или скенирање без да се оди преку мрежата.
Контрола на протоколи	Г контролира протоколот и услугите што треба да се употребуваат за комуникација меѓу уреди и компјутери, и се овозможуваат и оневозможуваат функциите како печатење, скенирање и трансмисија PC-FAX.	Протокол или услуга што е примената на карактеристики се дозволува или забранува одделно.	Намалување на безбедносните ризици што може да се случат преку ненамерно користење преку спречување на корисниците од употреба на непотребни функции.
SSL/TLS комуникација	Комуникациската содржина е шифрирана со SSL/TLS комуникации кога се пристапува до Epson серверот преку интернет од уред, како што е комуницирањето со компјутер преку интернет прелистувач со помош на Epson Connect, како и ажурирањето фирмвер.	Стектете се со CA потпишан сертификат и потоа импортирајте го во печатачот.	Расчистување на идентификација на уредот преку CA потпишан сертификат спречува имитирање и неавторизиран пристап. Дополнително на тоа, комуникациските содржини на SSL/TLS се заштитени и се спречува протекување на содржина за податоци за печатење и информации за поставување.

Поврзани информации

- ➔ [„За Web Config“ на страница 36](#)
- ➔ [„EpsonNet Config“ на страница 120](#)
- ➔ [„Epson Device Admin“ на страница 120](#)
- ➔ [„Конфигурирање на лозинка за администратор“ на страница 78](#)
- ➔ [„Ограничување на достапни функции“ на страница 81](#)
- ➔ [„Поставување рестрикција за екстерниот интерфејс“ на страница 83](#)
- ➔ [„Контролирање на користењето протоколи“ на страница 84](#)
- ➔ [„SSL/TLS комуникација со печатач“ на страница 87](#)

Конфигурирање на лозинка за администратор

Кога ја поставувате лозинката за администратор, корисници што не се администратори нема да можат да ги менуваат поставките за администрирањето со системот. Лозинката за администратор можете да ја поставувате или менувате со Web Config, контролниот панел на печатачот, или софтверот (Epson Device Admin или EpsonNet Config). Кога го употребувате софтверот, видете ја документацијата за секој софтвер.

Поврзани информации

- ➔ „Конфигурирање на лозинката за администратор преку контролниот панел“ на страница 78
- ➔ „Конфигурирање на лозинка за администратор со Web Config“ на страница 78
- ➔ „EpsonNet Config“ на страница 120
- ➔ „Epson Device Admin“ на страница 120

Конфигурирање на лозинката за администратор преку контролниот панел

Лозинката за администратор може да ја поставите од контролниот панел на печатачот.

1. Изберете **Поставки** од контролниот панел на печатачот.
2. Изберете **Општи поставки > Администрир. на систем > Поставки за безбедност.**
3. Изберете **Администраторски поставки.**
4. Изберете **Лозинка на администраторот > Регистрирај.**
5. Внесете ја новата лозинка.
6. Внесете ја лозинката повторно.
7. Затворете го екранот за потврда.
Прикажан е екранот со администраторски поставки.
8. Изберете **Вкл. за Поставка за заклучување** и затворете го екранот за потврда.
Лозинката за администратор се бара кога работите со заклучена ставка на мени.

Белешка:

- Кога сте ја веле лозинката за администратор за да отклучите ставки на мени, тогаш сте најавени како администратор.
- Ако поставите **Поставки > Општи поставки > Осн поставки > Изминато време на операцијата** to **Вкл.**, печатачот ќе ве одјави по период на неактивност во контролната табла.
- Кога одбирате **Промени** или **Ресетирај** на екранот **Лозинка на администраторот** и ја внесувате лозинката за администратор, истата можете да ја промените или избришете.

Конфигурирање на лозинка за администратор со Web Config

Можете да ја поставите лозинката за администратор со Web Config.

Поставки за безбедност на производот

1. Пристапете до Web Config и изберете го јазичето **Product Security > Change Administrator Password**.
2. Внесете лозинка во **New Password** и **Confirm New Password**. Внесете го корисничкото име доколку е потребно.

Ако сакате да внесете нова лозинка, внесете ја тековната лозинка.

The screenshot shows the Epson Web Config interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Status, Print, Scan/Copy, Fax, Network, Network Security, Product Security (selected), Device Management, and Epson Open Platform. On the left, there is a sidebar menu with 'Access Control Settings' expanded to show 'Basic', 'User Settings', 'External Interface', and 'Change Administrator Password' (selected). The main content area is titled 'Change Administrator Password' and contains three input fields: 'Current password:', 'New Password:' (with a note 'Enter between 1 and 20 characters.'), and 'Confirm New Password:'. Below the fields is a note: 'Note: It is recommended to communicate via HTTPS for entering an administrator password.' At the bottom center, there is a blue 'OK' button.

3. Изберете **ОК**.

Белешка:

- За да поставувате или менувате заклучени ставки, кликнете на **Administrator Login**, и потоа внесете ја лозинката за администратор.
- За да ја избришете лозинката за администратор, кликнете на јазичето **Product Security > Delete Administrator Password**, и потоа внесете ја лозинката за администратор.

Поврзани информации

➔ [„Пристапување до Web Config“ на страница 37](#)

Ставки што треба да се заклучат со лозинка за администратор

Администраторите имаат привилегии на поставување и промена на сите карактеристики за уреди.

Поставки за безбедност на производот

Освен тоа, ако е поставена лозинка за администратор на уред, тој се заклучува и не е дозволено ставката за поставување мрежа да биде променета, но и се прави рестрикција на корисничките карактеристики што се однесуваат на управувањето со уредот.

Следните се ставки коишто може да ги контролира администратор.

Ставка	Опис
Информации за одржување (Само за Web Config)	Потврда на информации за вкупните страници за печатење, големина на хартија, боја/црно и бело, страници за печатење за двострано и еднострано, и печатење страници за секој јазик на печатачот.
Контакти за одржување	Регистрирање и уредување на дестинацијата за контактите.
Вообичаени кориснички поставки	Вообичаени поставки за push скенирање и праќање факс.
Контрола на пристап	Поставување за корисникот или функциите коишто дозволуваат употреба.
Поставки за печатач	Поставки за работење за појава на грешки итн.
Поставки за факс	Генерални поставки за факс за примање и трансмисија, излез и режим на комуникација.
Поставки за Wi-Fi, Ethernet конекција	Промена на името на уреди и IP адреса, поставување на DNS сервер или Proxy сервер и промена на поставки поврзани со мрежните конекции.
Поставување на кориснички услуги	Поставување за контрола на комуникациски протоколи или MS Network, мрежно скенирање и Wi-Fi Direct услуги.
Поставување на сервер за е-пошта	Поставување на сервер за е-пошта со којшто уредите комуницираат директно.
Поставување на LDAP сервер	Поставување за употреба на контактите на LDAP сервер како дестинација за е-пошта или факс.
Безбедносни поставки	Поставки за мрежна безбедност како SSL/TLS комуникација.
Поставки за конекција со cloud услуга	Поставување конекција за Epson Connect услуга или друга cloud услуга на компанија. И ажурирање на root сертификат којшто е потребен за cloud услуга.
Ажурирање фирмвер	Проверка и ажурирање на фирмвер на уреди.
Време, поставување тајмер	Време на транзиција за режим на спиење, автоматско исклучување, тајмер за неработење и други поставки поврзани со тајмер.
Поставки за вообичаен режим	Поставување на контролен панел кога печатачот е вклучен. Карактеристиките на екранот можете да ги поставите во нешто како копирање и факс, наместо да биде почетен екран.
Поставки за почетен екран	Поставки за позиционирање и боја на позадина на почетниот екран.
Вообичаен екран за потврда на статус	Поставување на приказ на статус за печатењето или печатач којшто се прикажува со допирање на Job/Status на контролниот панел.
Поставки за скенирање	Поставување на сервер за е-пошта, потврдување дестинација пред скенирање.
Омилени поставки	Поставки за омилени, како на пример регистрирање, бришење и сортирање.

Поставки за безбедност на производот

Ставка	Опис
Регистрирање/ бришење на ограничување за контакти*	Изоставање регистрација и бришење на контакти од ставките за поставки што се заклучени со лозинка за администратор. За изоставање од целта, одберете во овој редослед Поставки > Општи поставки > Администрир. на систем > Поставки за безбедност > Пристап до Регистрирај / Избриши Контакти.
Поставки за пристап до дневник*	Поставки за приказ на детални информации околу претходни работи, како дневник за работата, скорешен пристап до факс, испратена историја од Скенирај во е-пошта. За изоставање од целта, одберете во овој редослед Поставки > Општи поставки > Администрир. на систем > Поставки за безбедност > Пристап во дневник за работа.
Поставки за трансмисија на информација за печатач	Поставки за трансмисија на информација за бројот на печатења.
Бришење од интерната меморија	Поставување на бришење на податоци од интерната меморија на печатачот.
Бришење на сите лозинки за печатења	Поставување на бришење на сите лозинки за печатења.
Враќање на вообичаени поставки	Поставки за печатачот да се врати во фабричка состојба.
Администраторски поставки	Поставување на администраторско заклучување или лозинка за администратор.

* Може да изоставите од заклучените ставки.

Ограничување на достапни функции

Може да креирате до 10 единствени корисници и да ги ограничите достапните функции на печатачот за секој корисник. Корисниците треба да се најаваат со корисничко име и лозинка со користење на контролната табла на печатачот. Корисниците може да се одјавуваат рачно или печатачот ќе ги одјави автоматски по одреден временски период.

Ако сакате да го ограничите печатењето од драјвер за печатач и за драјвер за скенер, користите го назначениот драјвер за печатачот.

Ако сакате да го користите печатачот од компјутер со Windows, може да одредите корисничко име и лозинка за печатачот и за драјверот за скенерот однапред. Печатачот автоматски ќе го автентифицира корисникот при употреба на компјутерот и не мора да внесувате лозинка секој пат. За повеќе информации за конфигурирање на драјверот, погледнете ја помошта за драјвери.

Не може да ја користите оваа функција со Mac OS.

Конфигурирање на контрола на пристап

1. Пристапете до Web Config и изберете го јазичето **Product Security > Access Control Settings > Basic.**


Поставки за безбедност на производот

- Одберете го **Enables Access Control** квадратчето и кликнете на **ОК**.

! **Важно:**

Ако го отиштиклирате квадратчето **Allows printing and scanning without authentication information**, неавтентизираните работи испратени од следниве извори нема да бидат примени:

- Стандардниот драјвер на оперативниот систем
- PCL драјвер за печатач/PostScript драјвер за печатач
- Интернет услуги како на пример Epson Connect и Google Cloud Print
- Паметни телефони и други мобилни уреди



- Изберете го јазичето **Product Security > Access Control Settings > User Settings**.
- Кликнете на **Add** и внесете вредност за секоја ставка.
- Кликнете **Apply**.

Белешка:

Delete се прикажува кога уредувате регистриран корисник. Кликнете на него за да избришете корисник.

Поврзани информации

- ➔ „Пристапување до Web Config“ на страница 37
- ➔ „Ставки за поставка на функции за корисници“ на страница 83

Ставки за поставка на функции за корисници

Ставки	Поставки и објаснувања
User Name	Внесете име прикажано на листата од 1 до 14 знаци во ASCII (0x20–0x7E).
Password	Внесете од 0 до 20 знаци во ASCII (0x20–0x7E). Ако сакате да ја вратите стандардната лозинка, оставете го полето празно.
Select the check box to enable or disable each function.	Штиклираните функции се дозволени за употреба.

Поставување рестрикција за екстерниот интерфејс

Може да ја ограничите употребата на USB конекцијата од компјутерот. Извршете ги поставувањата за ограничување за да ограничите секако печатење и скенирање освен преку мрежа.

Белешка:

Може да ги направите поставките за ограничување на контролната табла на печатачот.

1. Пристапете до Web Config и изберете го јазичето **Product Security > External Interface**.
2. Изберете **Enable** или **Disable**.
Ако сакате да ја ограничите, одберете **Disable**.

Поставки за безбедност на производот

3. Кликнете **ОК**.

Поврзани информации

➔ „Пристапување до Web Config“ на страница 37

Контролирање на користењето протоколи

Може да печатите со користење на разни патеки и протоколи. Ако користите повеќенаменски печатач, може да го користите скенирањето на мрежата и PC-FAX од неодреден број на компјутери на мрежата. Може да ги намалите ненамерните безбедносни опасности со ограничување на печатење од одредени патеки или со контролирање на достапните функции.

Контролирање на протоколи

Конфигурирајте ги поставките за протоколи.

1. Пристапете до Web Config, а потоа изберете го јазичето **Network Security > Protocol**.
2. Конфигурирајте ги сите ставки.
3. Кликнете **Next**.
4. Кликнете **ОК**.

Поставките се применети на печатачот.


Протоколи коишто може да ги активирате и да ги деактивирате

Протокол	Опис
Bonjour Settings	Може да назначите дали ќе користите Bonjour. Bonjour се користи за пребарување за уреди, печатење (AirPrint), итн.
SLP Settings	Може да ја овозможите или да ја оневозможите функцијата SLP. SLP се користи за скенирање со притискање и мрежно скенирање во EpsonNet Config.
WSD Settings	Може да ја овозможите или да ја оневозможите функцијата WSD. Кога е избрано ова, може да додавате WSD уред или да печатите и скенирате од WSD портата.
LLTD Settings	Може да ја овозможите или да ја оневозможите функцијата LLTD. Кога ова е активирано, се прикажува на Windows мапата на мрежата.
LLMNR Settings	Може да ја овозможите или да ја оневозможите функцијата LLMNR. Кога ова е активирано, може да користите резолуција на име без NetBIOS дури и ако не може да го користите DNS.
LPR Settings	Може да назначите дали да го дозволите или не LPR печатењето. Кога е избрано ова, може да печатите од LPR портата.
RAW(Port9100) Settings	Може да назначите дали да го дозволите или не печатењето од RAW портата (Порта 9100). Кога е избрано ова, може да печатите од RAW портата (Порта 9100).

Поставки за безбедност на производот

Протокол	Опис
IPP Settings	Може да назначите дали да го дозволите или не печатењето од IPP. Кога е избрано ова, може да печатите на интернет (влучувајќи AirPrint).

Ставки за поставка на протокол



Ставки	Вредност на поставка и опис
Bonjour Settings	
Use Bonjour	Изберете го ова за да пребарувате или за да користите уреди со Bonjour. Не може да ја користите AirPrint ако ова е тргнато.
Bonjour Name	Се прикажува името Bonjour.
Bonjour Service Name	Се прикажува името на услугата Bonjour.
Location	Се прикажува името на локацијата Bonjour.
Top Priority Protocol	Одберете го протоколот за највисок приоритет за печатење Bonjour.
SLP Settings	

Поставки за безбедност на производот

Ставки	Вредност на поставка и опис
Enable SLP	Изберете го ова за да ја активирате функцијата SLP. Ова се користи со функцијата Push Scan и пребарување на мрежата во EpsonNet Config.
WSD Settings	
Enable WSD	Изберете го ова за да може да додадете уреди со користење на <code><codeph>WSD</codeph></code> и печатете и скенирајте од портот WSD.
Printing Timeout (sec)	Внесете вредност за прекин во комуникација за WSD печатење од 3 до 3600 секунди.
Scanning Timeout (sec)	Внесете вредност за прекин во комуникација за WSD скенирање од 3 до 3600 секунди.
Device Name	Се прикажува името на уредот WSD.
Location	Се прикажува името на локацијата WSD.
LLTD Settings	
Enable LLTD	Изберете го ова за да ја активирате LLTD. Печатачот е прикажан во Windows мапата на мрежа.
Device Name	Се прикажува името на уредот LLTD.
LLMNR Settings	
Enable LLMNR	Изберете го ова за да ја активирате LLMNR. Може да користите резолуција на име без NetBIOS дури и ако не може да го користите DNS.
LPR Settings	
Allow LPR Port Printing	Изберете за да може да печатите од LPR портот.
Printing Timeout (sec)	Внесете вредност за прекин за LPR печатење од 0 до 3600 секунди. Ако не сакате прекин, внесете 0.
RAW(Port9100) Settings	
Allow RAW(Port9100) Printing	Изберете за да може да печатите од RAW портот (Порт 9100).
Printing Timeout (sec)	Внесете вредност за прекин за RAW (Порт 9100) печатење од 0 до 3600 секунди. Ако не сакате прекин, внесете 0.
IPP Settings	
Enable IPP	Изберете за да ја активирате IPP комуникацијата. Прикажани се само печатачи коишто поддржуваат IPP. Не може да ја користите AirPrint ако ова е деактивирано.
Allow Non-secure Communication	Изберете за печатачот да може да комуницира без безбедносни мерки (IPP).
Communication Timeout (sec)	Внесете вредност за прекин за IPP печатење од 0 до 3600 секунди.

Поставки за безбедност на производот

Ставки	Вредност на поставка и опис
URL (Мрежа)	Се прикажува IPP URL (http и https) кога печатачот е поврзан за жичан LAN или Wi-Fi. URL е комбинирана вредност од IP адресата на печатачот, бројот на портот и име на IPP печатач.
URL (Wi-Fi Direct)	Се прикажува IPP URL (http и https) кога печатачот е поврзан со Wi-Fi Direct. URL е комбинирана вредност од IP адресата на печатачот, бројот на портот и име на IPP печатач.
Printer Name	Се прикажува името на печатачот IPP.
Location	Се прикажува локацијата IPP.

SSL/TLS комуникација со печатач

Кога сертификатот на серверот е поставен со SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security) комуникација со печатачот, можете да ја шифрирате патеката на комуникација меѓу компјутерите. Направете го ова ако сакате да спречите далечински и неавторизиран пристап.

Во врска со дигитална сертификација

Сертификат потпишан од ИС

Сертификатот потпишан од ИС (Издавач на сертификати) може да го добиете од издавачот на сертификати. Може да обезбедите безбедни комуникации со користење на сертификат потпишан од ИС. Може да го користите сертификатот потпишан од ИС за сите безбедносни функции.

ИС сертификат

ИС сертификатот означува дека трето лице го проверило идентитетот на серверот. Ова е клучна компонента од тип на проверена интернет страница. Треба да добиете ИС сертификат за автентикација на сервер од ИС којшто го издава.

Самопотпишан сертификат

Самопотпишаниот сертификат е сертификат којшто печатачот го издава и го потпишува. Сертификатот е несигурен и не може да се избегне фалсификување. Ако го користите овој сертификат за SSL/TLS сертификат, може да се прикаже безбедносно предупредување на пребарувачот. Може да го користите овој сертификат само за SSL/TLS комуникација.

Поврзани информации

- ➔ [„Добивање и внесување на ИС потпишан сертификат“ на страница 88](#)
- ➔ [„Бришење на ИС потпишан сертификат“ на страница 92](#)
- ➔ [„Ажурирање на самопотпишан сертификат“ на страница 92](#)

Добивање и внесување на ИС потпишан сертификат

Добивање на ИС потпишан сертификат

За да добиете ИС потпишан сертификат, креирајте CSR (Барање за потпишување на сертификат) и применете го на издавачот на сертификати. Може да креирате CSR со користење на Web Config и компјутерот.

Следете ги чекорите за да креирате CSR и за да добиете ИС потпишан сертификат со користење на Web Config. Кога креирате CSR со користење на Web Config, сертификатот е во PEM/DER формат.

1. Пристапете до Web Config, а потоа изберете го јазичето **Network Security > SSL/TLS > Certificate**.

2. Кликнете на **Generate** од **CSR**.

Се отвора страница за креирање на CSR.

3. Внесете вредност за секоја ставка.

Белешка:

Достапните должина на клуч и кратенките се разликуваат во зависност од издавачот на сертификати. Креирајте барање во согласност со правилата на секој издавач на сертификати.

4. Кликнете **ОК**.

Се прикажува порака за комплетирање.

5. Изберете го јазичето **Network Security > SSL/TLS > Certificate**.

6. Кликнете на едно од копчињата за преземање на **CSR** според одредениот формат од секој издавач на сертификати за да го преземете CSR на компјутер.



Важно:

Не генерирајте го CSR повторно. Ако го направите тоа, можно е да не може да го увезете издадениот CA-signed Certificate.

7. Испратете го CSR на издавач на сертификати и добијте CA-signed Certificate.

Следете ги правилата на секој издавач на сертификати за методот и формата на испраќање.

8. Зачувајте го издадениот CA-signed Certificate на компјутер поврзан на печатач.

Добивањето на CA-signed Certificate е комплетирано кога ќе го зачувате сертификатот во дестинација.

Поставки за безбедност на производот

Ставки за поставки за CSR

The screenshot shows the 'SSL/TLS > Certificate' configuration page in the Epson Web Config interface. The navigation menu on the left includes 'Protocol', 'CA Certificate', 'Root Certificate Update', 'SSL/TLS', 'Basic', and 'Certificate'. The main configuration area contains the following fields:

- Key Length: RSA 2048bit - SHA-256
- Common Name: EPSON
- Organization:
- Organizational Unit:
- Locality:
- State/Province:
- Country:

Buttons for 'OK' and 'Back' are located at the bottom of the configuration area.

Ставки	Поставки и објаснувања
Key Length	Изберете должина на клуч за CSR.
Common Name	Може да внесете од 1 до 128 знаци. Ако е IP адреса, треба да биде статична IP адреса. Пример: URL за пристапување Web Config: https://10.152.12.225 Заедничко име: 10.152.12.225
Organization/ Organizational Unit/ Locality/ State/Province	Може да внесете од 0 до 64 знаци во ASCII (0x20–0x7E). Може да ги одвоите одредените имиња со запирки.
Country	Внесете код за земја со двоцифрен број назначен со ISO-3166.

Поврзани информации

➔ [„Ажурирање на самопотпишан сертификат“ на страница 92](#)

Увезување на ИС потпишан сертификат



Важно:

- Осигурете се дека датумот и времето се точно поставени.
- Ако добиете сертификат со користење на CSR креиран од Web Config, може еднаш да го увезете сертификатот.

1. Пристапете до Web Config а потоа изберете го јазичето **Network Security > SSL/TLS > Certificate**.

2. Кликнете на **Import**

Се отвора страница за увезување на сертификат.

3. Внесете вредност за секоја ставка.

Во зависност од тоа каде го креирате CSR и форматот на датотеката на сертификатот, бараните поставки може да се разликуваат. Внесете ги вредностите за бараните ставки во согласност со следново.

- Сертификат со PEM/DER формат добиен од Web Config
 - Private Key:** Не конфигурирајте затоа што печатачот содржи приватен клуч.
 - Password:** Не конфигурирајте.
 - CA Certificate 1/CA Certificate 2:** Опционално
- Сертификат со PEM/DER формат добиен од компјутер
 - Private Key:** Треба да го поставите.
 - Password:** Не конфигурирајте.
 - CA Certificate 1/CA Certificate 2:** Опционално
- Сертификат со PKCS#12 формат добиен од компјутер
 - Private Key:** Не конфигурирајте.
 - Password:** Опционално
 - CA Certificate 1/CA Certificate 2:** Не конфигурирајте.

4. Кликнете **ОК**.

Се прикажува порака за комплетирање.

Белешка:

Кликнете на **Confirm** за да ги проверите информациите за сертификатот.


Поврзани информации

➔ „Пристапување до Web Config“ на страница 37

➔ „Ставки за поставка на ИС потпишан сертификат“ на страница 91

Поставки за безбедност на производот

Ставки за поставка на ИС потпишан сертификат



Ставки	Поставки и објаснувања
Server Certificate или Client Certificate	Изберете го форматот на сертификатот.
Private Key	Ако добиете сертификат со PEM/DER формат со користење на CSR креиран од компјутер, назначете датотека за приватен клуч којашто одговара на сертификатот.
Password	Внесете лозинка за да го шифрирате приватниот клуч.
CA Certificate 1	Ако форматот на сертификатот е Certificate (PEM/DER) , внесете го сертификатот на издавачот на сертификати којшто го издава сертификатот за серверот. Назначете датотека ако е потребно.
CA Certificate 2	Ако форматот на сертификатот е Certificate (PEM/DER) , внесете го сертификатот на издавачите на сертификати коишто го издаваат CA Certificate 1 . Назначете датотека ако е потребно.

Поврзани информации

➔ „Увезување на ИС потпишан сертификат“ на страница 90

Бришење на ИС потпишан сертификат

Може да избришете внесен сертификат ако сертификатот е застарен или кога шифрираната конекција повеќе не е потребна.



Важно:

Ако добиете сертификат со користење на CSR креиран од Web Config, не може повторно да го внесете избришаниот сертификат. Во овој случај, креирајте CSR и повторно добијте го сертификатот.

1. Пристапете до Web Config, а потоа изберете го јазичето **Network Security > SSL/TLS > Certificate**.
2. Кликнете **Delete**.
3. Потврдете дека сакате да го избришете сертификатот во прикажаната порака.

Ажурирање на самопотпишан сертификат

Ако печатачот ја поддржува функцијата за HTTPS сервер, може да го ажурирате самопотпишаниот сертификат. Кога пристапувате на Web Config со користење на самопотпишан сертификат, се прикажува порака за предупредување.

Користете го самопотпишаниот сертификат привремено додека не го добиете и увезете ИС потпишаниот сертификат.

1. Пристапете до Web Config и изберете го јазичето **Network Security > SSL/TLS > Certificate**.
2. Кликнете **Update**.
3. Внесете **Common Name**.

Внесете IP адреса или идентификатор како на пример FQDN име за печатачот. Може да внесете од 1 до 128 знаци.

Белешка:

Може да го одвоите одреденото име (CN) со зацирки.

Поставки за безбедност на производот

4. Назначете период на важност за сертификатот.

The screenshot shows the Epson Web Config interface for configuring an SSL/TLS certificate. The page title is "SSL/TLS > Certificate". On the left, there is a navigation menu with the following items: Protocol, CA Certificate, Root Certificate Update, SSL/TLS (with sub-items »Basic and »Certificate), and a blue arrow next to »Certificate. The main content area contains the following configuration fields:

Key Length :	RSA 2048bit - SHA-256
Common Name :	EPSON SEIKO EPSON CORP Asia, LLC, 100-70
Organization :	SEIKO EPSON CORP
Valid Date (UTC) :	2017-04-10 05:42:51 UTC
Certificate Validity (year) :	10

At the bottom of the page, there are two buttons: "Next" and "Back".

5. Кликнете **Next**.

Се прикажува порака за потврда.

6. Кликнете **ОК**.

Печатачот е ажуриран.

Белешка:

Кликнете на **Confirm** за да ги проверите информациите за сертификатот.

Поврзани информации

➔ [„Пристапување до Web Config“ на страница 37](#)

Конфигурирање на CA Certificate

Може да го увезете, да го прикажете и да го избришете CA Certificate.

Поврзани информации


➔ [„Пристапување до Web Config“ на страница 37](#)

➔ [„Ставки за поставки за CSR“ на страница 89](#)

➔ [„Увезување на ИС потпишан сертификат“ на страница 90](#)

Увезување на СА сертификат

1. Пристапете до Web Config, а потоа изберете го јазичето **Network Security > CA Certificate**.
2. Кликнете **Import**.
3. Одредете го СА Certificate којшто сакате да го увезете.



4. Кликнете **OK**.

Кога увезувањето ќе заврши, се враќате на екранот **CA Certificate** и се прикажува увезениот СА Certificate.

Бришење на ИС сертификат

Може да го избришете внесениот СА Certificate.

1. Пристапете до Web Config, а потоа изберете го јазичето **Network Security > CA Certificate**.

Поставки за безбедност на производот

- Кликнете на **Delete** веднаш до CA Certificate којшто сакате да го избришете.

The screenshot shows the 'CA Certificate' configuration page in the Epson Web Config. The page has a navigation bar at the top with tabs for Status, Print, Scan/Copy, Fax, Network, Network Security (selected), Product Security, Device Management, and Epson Open Platform. On the left, there is a sidebar menu with 'Protocol' (CA Certificate), 'Root Certificate Update', and 'SSL/TLS' (Basic, Certificate). The main content area is titled 'CA Certificate' and includes a warning: 'Click [Reboot Network] to apply importing or deleting the certificate to the communication immediately. The setting may be applied to the communication after other settings are changed or the device is restarted.' Below this is a table with 10 rows. The first row contains a text box with certificate details and a 'Delete' button. The remaining 9 rows are empty and each has an 'Import' button. At the bottom of the page is a 'Reboot Network' button.

- Потврдете дека сакате да го избришете сертификатот во прикажаната порака.

Поврзани информации

➔ [„Пристапување до Web Config“ на страница 37](#)

Поставки за работење и менаџирање

Ова поглавје ги објаснува ставките поврзани со дневните операции и управувањето со уредотс.

Потврдување информации за уред

Следниве информации можете да ги проверите за уредот што работи преку **Status** со употреба на Web Config.

Product Status

Проверете го јазикот, статусот, услугата за cloud, бројот на производ, MAC адресата итн.

Network Status

Проверете ги информациите за статусот на мрежната конекција, IP адресата, DNS серверот итн.

Maintenance

Проверете го првиот ден од печатењето, бројот на заменети бои, испечатени страници, бројот на печатења за секој јазик, бројот на скенирања итн.

Hardware Status

Проверете го статусот на секој скенер и факс.

Job History

Проверете го дневникот за печатења, примања и трансмисии.

Panel Snapshot

Прикажете скриншот од екранот којшто е прикажан на контролниот панел за уредот.

Поврзани информации

➔ [„Пристапување до Web Config“ на страница 37](#)

Управување со уреди (Epson Device Admin)

Можете да управувате и да работите со многу уред со помош на Epson Device Admin. Epson Device Admin ви дозволува да управувате со уреди лоцирани различна мрежа. Следното ги отцртува главните карактеристики за управување.

За повеќе информации околу функциите и употребата на софтверот видете ја документацијата или помошта за Epson Device Admin.

Откривање уреди

Можете да откривате уреди на мрежата и потоа да ги регистрирате во листа. Ако уредите Epson како што се печатачите и скенерите се поврзани со истите мрежни сегменти како компјутерот за администратор, тогаш можете да ги пронајдете дури и ако не им е назначена IP адреса.

Исто така, можете да откривате уреди коишто се поврзани со компјутери на мрежата преку USB кабли. Треба да го инсталирате Epson Device USB Agent на компјутерот.

Поставки за работење и менаџирање

Поставување уреди

Може да направите образец којшто ги содржи ставките како што се мрежниот интерфејс или изворот на хартија за поставки и да го примените на други уреди како заеднички поставки. Кога е поврзан со мрежата можете да назначувате IP адреса на уред на којшто не му била назначена IP адреса.

Надгледување уреди

Можете редовно да добивате статус и детални информации за уреди на мрежата. Исто така, можете да надгледувате уреди коишто се поврзани со компјутери на мрежата преку USB кабли и уреди од другите компании коишто се регистрирани со листата на уреди. За да надгледувате уреди поврзани со USB кабли треба да инсталирате Epson Device USB Agent.

Управување со тревоги

Можете да ги надгледувате тревогите за статусот на уредите и артиклите. Системот автоматски испраќа е-пошта со известувања до администраторот базирано на поставени услови.

Управување со извештаи

Можете да создавате редовни извештаи како што системот акумулира податоци за искористеноста на уред и артикли. Потоа можете да ги зачувувате овие создадени извештаи и да ги испраќате по е-пошта.

Поврзани информации

➔ [„Epson Device Admin“ на страница 120](#)

Ажурирање фирмвер

Ажурирање на фирмверот на печатачот со користење на контролниот панел

Ако печатачот е поврзан на интернет, може да го ажурирате фирмверот на печатачот со користење на контролниот панел. Може да го поставите печатачот редовно да проверува за ажурирања на фирмверот и да ве извести ако се достапни.

**Важно:**

Не исклучувајте го или не извлекувајте го струјниот приклучок на печатачот додека ажурирањето не заврши; во спротивно, печатачот може да не работи правилно.

1. Изберете **Поставки** од почетниот екран.
2. Изберете **Општи поставки > Администрир. на систем > Ажурирање на фирмвер.**

Белешка:

Изберете **Ивестување > Вкл.** да го нагодите печатачот редовно да проверува за достапни ажурирања за фирмвер.

3. Изберете **Ажурирај.**
4. Изберете **Започни проверка.**
Печатачот започнува со пребарување на достапни ажурирања.

Поставки за работење и менаџирање

5. Ако пораката се прикаже на LCD екранот и ве извести дека е достапно ажурирање за фирмвер, следете ги упатствата на екранот за да започнете со ажурирање.



Важно:

- ❑ Ако ажурирањето на фирмверот не е завршено или е неуспешно, печатачот не се вклучува нормално и „Recovery Mode“ се прикажува на LCD екранот следниот пат кога ќе го вклучите печатачот. Во оваа ситуација, потребно е повторно да го ажурирате фирмверот со користење на компјутер. Поврзете го печатачот на компјутер со USB кабел. Додека се прикажува „Recovery Mode“ на печатачот, не може да го ажурирате фирмверот на мрежна конекција. На компјутерот, отворете ја локалната интернет страница на Epson и преземете ја најновата верзија на фирмвер за печатачот. Погледнете ги упатствата на интернет страницата за следни чекори.

Ажурирање на фирмверот со користење на Web Config

Се ажурира фирмвер со Web Config. Уредот мора да биде поврзан со интернет.

1. Пристапете до Web Config и изберете го јазичето **Device Management > Firmware Update**.
2. Кликнете **Start**.
Започнува потврдувањето на фирмверот и прикажана е информацијата за фирмверот ако постои ажурираниот фирмвер.
3. Кликнете на **Start**, и следете ги упатствата на екранот.

Белешка:

Исто така, фирмверот можете да го ажурирате со Epson Device Admin. Можете визуелно да ја потврдите информацијата за фирмверот на листата со уреди. Корисна е кога сакате да ажурирате фирмвер на повеќе уреди. Погледнете во водичот или помошта за Epson Device Admin за повеќе информации.

Поврзани информации

- ➔ „Пристапување до Web Config“ на страница 37
- ➔ „Epson Device Admin“ на страница 120

Ажурирање фирмвер со Epson Firmware Updater

Можете да го преземете фирмверот за уредот од веб-страницата на Epson директно на компјутер и потоа да го поврзете уредот и компјутерот преку USB кабел за да го ажурирате фирмверот. Ако не можете да го ажурирате преку мрежата, обидете се со овој метод.

1. Влезете во веб-страницата на Epson и преземете го фирмверот.
2. Поврзете го компјутерот којшто го содржи преземениот фирмвер со уредот преку USB кабел.
3. Кликнете двапати на преземената .exe датотека.
Започнува Epson Firmware Updater.
4. Следете ги упатствата на екранот.

Правење резервна копија на поставките

Со извезување на поставките за ставките на Web Config, ставките можете да ги ископирате во други печатачи.

Извезување на поставки

Извезете ја секоја поставка за печатачот.

1. Пристапете до Web Config, а потоа изберете го јазичето **Device Management > Export and Import Setting Value > Export**.

2. Изберете ги поставките коишто сакате да ги извезете.

Изберете ги поставките коишто сакате да ги извезете. Ако изберете слична категорија, избрани се и поткатегориите. Меѓутоа, не може да ги изберете поткатегориите коишто предизвикуваат грешки со удвојување во рамките на истата мрежа (како на пример IP адреса итн.).

3. Внесете лозинка за да ја шифрирате извезената датотека.

Потребна ви е лозинка за да ја увезете датотеката. Оставете го ова празно ако не сакате да ја шифрирате датотеката.

4. Кликнете **Export**.

**Важно:**

Ако сакате да ги извезете мрежните поставки за печатачот како на пример името на уредот и IPv6 адресата, изберете **Enable to select the individual settings of device** и изберете ушите ставки. Користете ги избраните вредности само за печатачот за замена.

Поврзани информации

➔ „Пристапување до Web Config“ на страница 37

Увезување на поставки

Увезете ја изнесената датотека Web Config на печатачот.

**Важно:**

Кога ги увезувате вредностите коишто содржат поединечни информации како на пример име на печатач или IP адреса, погрижете се IP адресата да не постои на истата мрежа. Ако IP адресата се совпаѓа, печатачот нема да ја прикаже вредноста.

1. Пристапете до Web Config, а потоа изберете го јазичето **Device Management > Export and Import Setting Value > Import**.

2. Изберете ја изнесената датотека и внесете ја шифрираната лозинка.

3. Кликнете **Next**.

Поставки за работење и менаџирање

4. Изберете ги поставките коишто сакате да ги увезете и кликнете на **Next**.
5. Кликнете **ОК**.

Поставките се применети на печатачот.

Поврзани информации

➔ [„Пристапување до Web Config“ на страница 37](#)

Решавање на проблеми

Совети за решавање на проблеми

Може да најдете повеќе информации во следниве прирачници.

- Упатство за корисникот

Содржи упатства за користење на печатачот, замена на единиците за снабдување мастило, одржување и решавање проблеми.

- Интернет страница на Epson Connect

<https://www.epsonconnect.com/>

Обезбедува информации за Epson Connect функциите и решавањето на проблеми.

Проверка на дневниците за серверски и мрежен уред

Доколку се појави проблем со мрежната конекција, причината за тоа може да ја идентификувате со проверување на дневниците за серверот за пошта или серверот LDAP, или, пак, статусот со употреба на системскиот дневници за мрежниот уред, како што е рутерот или командата.

Иницијализација на поставките за мрежата

Деактивирање на Wi-Fi од Web Config

За да ја користите Web Config, печатачите и уредите мора да имаат IP адреса и мора да бидат поврзани на иста мрежа.

1. Проверете ја IP адресата на печатачот.

Може да ја проверите од екранот за статус на мрежа на контролниот панел на печатачот, извештај за конекција или од колоната [IP адреса] од листата за статус на мрежа.

2. Внесете ја IP адресата на печатачот во прелистувачот за да ја активирате Web Config.



3. Изберете го јазичето **Network > Wi-Fi** па изберете **Disable Wi-Fi**.
4. Проверете ја пораката, а потоа изберете **ОК**.


Исклучување на Wi-Fi Direct (едноставен AP) од Web Config

За да ја користите Web Config, печатачите и уредите мора да имаат IP адреса и мора да бидат поврзани на иста мрежа.

1. Проверете ја IP адресата на печатачот.

Може да ја проверите од екранот за статус на мрежа на контролниот панел на печатачот, извештај за конекција или од колоната [IP адреса] од листата за статус на мрежа.


2. Внесете ја IP адресата на печатачот во прелистувачот за да ја активирате Web Config.



3. Изберете го јазичето **Network > Wi-Fi Direct**.
4. Одберете **Disable** за **Wi-Fi Direct**.
5. Кликнете на **Next**
6. Проверете ја пораката и изберете **OK**.

Исклучување на Wi-Fi од контролниот панел

Кога е исклучено Wi-Fi, Wi-Fi конекцијата е исклучена.

1. Допрете на  на почетниот екран.
2. Изберете **Пренасочувач**.
Се прикажува статусот на мрежата.
3. Допрете на **Промени поставки**.
4. Изберете **Други > Исклучи Wi-Fi**.
5. Проверете ја пораката и започнете со поставувањето.
6. Кога ќе се прикаже пораката за завршување, затворете го екранот.
Екранот автоматски се затвора по одреден временски период.
7. Затворете го екранот за поставки за мрежна конекција.


Исклучување на врската Wi-Fi Direct (Едноставна AP) од контролната табла

Белешка:

Кога е исклучена Wi-Fi Direct (Едноставен AP) конекцијата, сите компјутери и паметни уреди поврзани на печатачот на Wi-Fi Direct (Едноставен AP) конекција се исклучени. Ако сакате да исклучите одреден уред, исклучете го од уредот наместо од печатачот.

Решавање на проблеми



1. Допрете на  на почетниот екран.
2. Изберете **Wi-Fi Direct**.
Се прикажуваат информациите за Wi-Fi Direct.
3. Допрете на **Промени поставки**.
4. Изберете **Деактивирај Wi-Fi Direct**.
5. Проверете ја пораката и започнете со поставувањето.
6. Кога ќе се прикаже пораката за завршување, затворете го екранот.
Екранот автоматски се затвора по одреден временски период.
7. Затворете го екранот за поставки за мрежна конекција.

Обновување на мрежните поставки од контролната табла на печатачот

Може да ги вратите сите мрежни поставки на нивните почетни вредности.

1. Изберете **Поставки** од почетниот екран.
2. Изберете **Општи поставки >Администрир. на систем >Врати стандардни поставки > Поставки за мрежа**.
3. Проверете ја пораката и изберете **Да**.
4. Кога ќе се прикаже пораката за комплетирање, затворете го екранот.
Екранот автоматски се затвора по одреден временски период.

Проверување на комуникацијата помеѓу уреди и компјутери

Проверување на конекцијата со користење на команда Ping — Windows

Може да користите Ping команда за да се осигурате дека компјутерот е поврзан со печатачот. Следете ја постапката опишана подолу за да ја проверите конекцијата со помош на Ping команда.

1. Проверете ја IP адресата на печатачот за конекцијата којашто сакате да ја проверите.
Може да ја проверите од екранот за статус на мрежа на контролниот панел на печатачот, извештај за конекција или од колоната за **IP Address** на листот за статус на мрежата.

Решавање на проблеми

2. Се прикажува екранот за брза команда на компјутерот.

Windows 10/Windows Server 2016

Со десен клик притиснете го копчето за старт или притиснете го и држете го, а потоа изберете **Брза команда**.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Се прикажува екранот за апликација и потоа изберете **Брза команда**.

Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Vista/Windows Server 2008 или понова верзија


Кликнете на почетното копче, изберете **Сите програми** или **Програми > Дополнителни делови > Брза команда**.

3. Внесете „ping xxx.xxx.xxx.xxx“ и притиснете на копчето Enter (Внеси).

Внесете ја IP адресата за xxx.xxx.xxx.xxx.

4. Проверете го статусот на комуникација.

Ако се воспостави комуникација помеѓу печатачот и компјутерот, се прикажува следнава адреса.



```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.10586]
(c) 2015 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\>ping XXX.XXX.XX.X


Pinging XXX.XXX.XX.X with 32 bytes of data:
Reply from XXX.XXX.XX.X : bytes=32 time=87ms TTL=64
Reply from XXX.XXX.XX.X : bytes=32 time=86ms TTL=64
Reply from XXX.XXX.XX.X : bytes=32 time=311ms TTL=64
Reply from XXX.XXX.XX.X : bytes=32 time=117ms TTL=64

Ping statistics for XXX.XXX.XX.X :
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 86ms, Maximum = 311ms, Average = 150ms

C:\>
```


Решавање на проблеми

Ако не се воспостави комуникација помеѓу печатачот и компјутерот, се прикажува следнава адреса.



```
Microsoft Windows [Version 10.0.10586]
(c) 2015 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\>ping XXX.XXX.XX.X

Pinging XXX.XXX.XX.X with 32 bytes of data:
Reply from XXX.XXX.XX.X : Destination host unreachable.
Reply from XXX.XXX.XX.X : Destination host unreachable.
Reply from XXX.XXX.XX.X : Destination host unreachable.
Reply from XXX.XXX.XX.X : Destination host unreachable.


Ping statistics for XXX.XXX.XX.X :
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

C:\>_
```

Проверување на конекцијата со користење на команда Ping — Mac OS

Може да користите Ping команда за да се осигурате дека компјутерот е поврзан со печатачот. Следете ја постапката опишана подолу за да ја проверите конекцијата со помош на Ping команда.


1. Проверете ја IP адресата на печатачот за конекцијата којашто сакате да ја проверите.
Може да ја проверите од екранот за статус на мрежа на контролниот панел на печатачот, извештај за конекција или од колоната за **IP Address** на листот за статус на мрежата.
2. Активирајте ги алатките за мрежа.
Внесете „Алатки за мрежа“ во **Spotlight**.
3. Кликнете на јазичето **Ping**, вметнете ја IP адресата којашто сте ја избрале во чекор 1 и кликнете на **Ping**.




Решавање на проблеми

- Проверете го статусот на комуникација.

Ако се воспостави комуникација помеѓу печатачот и компјутерот, се прикажува следнава адреса.



Ако не се воспостави комуникација помеѓу печатачот и компјутерот, се прикажува следнава адреса.



Печатење на извештај за мрежна конекција

Може да печатите извештај за мрежна конекција за да го проверите статусот помеѓу печатачот и точката на пристап.

- Вметнете хартија.
- Изберете **Поставки** од почетниот екран.
- Изберете **Општи поставки > Поставки за мрежа > Проверка на конекција**.
Започнува проверката на конекција.
- Изберете **Извештај за пров. на печатење**.
- Отпечатете извештај за мрежна конекција.

Ако настанала грешка, проверете го извештајот за мрежна конекција и следете ги отпечатените решенија.

Решавање на проблеми

6. Затворете го екранот.

Поврзани информации

➔ „Пораки и решенија на извештајот за мрежна конекција“ на страница 107

Пораки и решенија на извештајот за мрежна конекција

Проверете ги пораките и кодовите за грешка на извештајот за мрежна конекција и следете ги решенијата.

Check Network Connection

Check Result FAIL

Error code (E-2)

See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect.
If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again.

If your problems persist,
see your documentation for help and networking tips.

Checked Items

Wireless Network Name (SSID) Check	FAIL
Communication Mode Check	Unchecked
Security Mode Check	Unchecked
MAC Address Filtering Check	Unchecked
Security Key/Password Check	Unchecked
IP Address Check	Unchecked
Detailed IP Setup Check	Unchecked

Network Status

Printer Name	EPSON XXXXXX
Printer Model	XX-XXX Series
IP Address	169.254.137.8
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	
Network Name (SSID)	EpsonNet
Security	None
Signal Strength	Poor
MAC Address	F8:D0:27:40:C0:AC

a. Код за грешка

b. Пораки на мрежна околина

E-1

Порака:

Confirm that the network cable is connected and network devices such as hub, router, or access point are turned on.

Решавање на проблеми

Решенија:

- Погрижете се Ethernet кабелот да биде добро поврзан со печатачот и со мрежниот разводник или другите мрежни уреди.
- Погрижете се мрежниот разводник или другите мрежни уреди да бидат вклучени.

E-2, E-3, E-7

Порака:

No wireless network names (SSID) found. Confirm that the router/access point is turned on and the wireless network (SSID) is set up correctly. Contact your network administrator for assistance.

No wireless network names (SSID) found. Confirm that the wireless network name (SSID) of the PC you wish to connect is set up correctly. Contact your network administrator for assistance.

Entered security key/password does not match the one set for your router/access point. Confirm security key/password. Contact your network administrator for assistance.

Решенија:

- Погрижете се точката на пристап е вклучена.
- Проверете дали компјутерот или уредот е правилно поврзан на точката на пристап.
- Исклучете ја точката на пристап.Почекајте околу 10 секунди и вклучете ја.
- Поставете го печатачот во близина на точката на пристап и отстранете ги пречките помеѓу нив.
- Ако рачно сте влегле во SSID, проверете дали е правилна.Проверете ја SSID од делот **Network Status** за извештај за мрежна конекција.
- Ако користите поставувањето за копчето на притискање за да воспоставите мрежно поврзување, погрижете се точката на пристап да поддржува WPS.Не може да го користите поставувањето за копчето за притискање ако точката на пристап не поддржува WPS.
- Погрижете се SSID да користи само ASCII знаци (алфанумерички знаци и симболи).Печатачот не може да ја прикажува SSID којашто содржи знаци различни од ASCII знаците.
- Погрижете се дека ги знаете SSID и лозинката пред да се поврзете на точката на пристап.Ако користите точка на пристап со стандардни поставки, SSID и лозинката се на ознаката на точката на пристап.Ако не ги знаете SSID и лозинката, контактирајте со лице коешто ги поставува точките на пристап или погледнете ја документацијата испорачана со точката на пристап.
- Ако сакате да се поврзете на SSID генерирана со користење на функцијата за врзување на паметен уред, проверете ги SSID и лозинката во документацијата испорачана со паметниот уред.
- Ако Wi-Fi конекцијата однадеж се исклучи, проверете ги следниве ситуации.Ако се применливи некои од следниве ситуации, ресетирајте ги мрежните поставки така што ќе го преземете и ќе го активирате софтверот од следната интернет страница.

<http://epson.sn> > Поставување

- Додаден е друг паметен уред на мрежата со користење на поставката за копчето за притискање.
- Wi-Fi мрежата е поставена со користење на кој било метод различен од поставката на копчето за притискање.

Решавање на проблеми

E-5

Порака:

Security mode (e.g. WEP, WPA) does not match the current setting of the printer. Confirm security mode. Contact your network administrator for assistance.

Решенија:

Погрижете се безбедносниот тип на точката на пристап да е нагоден на еден од следниве. Ако не е, променете го безбедносниот тип на точката на пристап и ресетирајте ги мрежните поставки за печатачот.

- WEP-64-битна (40-битна)
- WEP-128-битна (104-битна)
- WPA PSK (TKIP/AES)*
- WPA2 PSK (TKIP/AES)*
- WPA (TKIP/AES)
- WPA2 (TKIP/AES)

* WPA PSK е познато како WPA Personal. WPA2 PSK е познато како WPA2 Personal.

E-6

Порака:

MAC address of your printer may be filtered. Check whether your router/access point has restrictions such as MAC address filtering. See the documentation of the router/access point or contact your network administrator for assistance.

Решенија:

- Проверете дали е оневозможено филтрирање на MAC адреса. Ако е овозможено, регистрирајте ја MAC адресата да не биде филтрирана. Погледнете ја документацијата обезбедена со точката на пристап за детали. Може да ја проверите MAC адресата од делот **Network Status** од извештајот за мрежна конекција.
- Ако точката на пристап користи споделена автентикација со WEP безбедност, погрижете се дека клучот за автентикација и индексот се точни.

E-8

Порака:

Incorrect IP address is assigned to the printer. Confirm IP address setup of the network device (hub, router, or access point). Contact your network administrator for assistance.

Решенија:

- Овозможете ја DHCP на точката на пристап кога поставката Добиј IP адреса е поставена на **Автоматски**.

Решавање на проблеми

- Ако поставката Добиј IP адреса е поставено на рачно, IP адресата којашто рачно сте ја поставиле е неважечка од причина што е надвор од опсег (на пример: 0.0.0.0).Поставете важечка IP адреса од контролната табла на печатачот или со користење на Web Config.

E-9

Порака:

Confirm the connection and network setup of the PC or other device. Connection using the EpsonNet Setup is available. Contact your network administrator for assistance.

Решенија:

Проверете го следново.

- Уредите се вклучени.
- Може да пристапите на интернет и на другите компјутери или мрежни уреди на истата мрежа од уреди коишто сакате да ги поврзете за печатачот.

Ако и понатаму не се поврзе на печатачот и на мрежните уреди откако ќе го потврдите горенаведеното, исклучете ја точката на пристап.Почекајте околу 10 секунди и вклучете ја.Ресетирајте ги мрежните поставки така што ќе го преземете и ќе го активирате софтверот од следната интернет страница.

<http://epson.sn> > **Поставување**

E-10

Порака:

Confirm IP address, subnet mask, and default gateway setup. Connection using the EpsonNet Setup is available. Contact your network administrator for assistance.

Решенија:

Проверете го следново.

- Другите уреди на мрежата се вклучени.
- Мрежни адреси (IP адреса, маска на подмрежа и стандарден излез) и коригирајте ако сте ја поставиле Добиј IP адреса на печатач на Рачно.

Ресетирајте ги мрежните адреси ако се неточни.Може да ја проверите IP адресата, маската на подмрежа и стандардниот излез од делот **Network Status** од извештајот за мрежна конекција.

Ако е овозможено DHCP, променете ја поставката Добиј IP адреса на печатач на **Автоматски**.Ако сакате рачно да ја нагодите IP адресата, проверете ја IP адресата на печатачот од делот **Network Status** од извештајот за мрежна конекција и изберете Рачно на екранот за мрежни поставки.Нагодете ја маската за подмрежа на [255.255.255.0].

Ако и понатаму не се поврзе на печатачот и на мрежните уреди, исклучете ја точката на пристап.Почекајте околу 10 секунди и вклучете ја.

Решавање на проблеми

E-11

Порака:

Setup is incomplete. Confirm default gateway setup. Connection using the EpsonNet Setup is available. Contact your network administrator for assistance.

Решенија:

Проверете го следново.

- Адресата на стандардниот излез е точна ако го поставите TCP/IP на печатачот на Рачно.
- Уредот којшто е поставен како стандарден излез е вклучен.

Поставете ја точната адреса на стандарден излез. Може да ја проверите адресата на стандардниот излез од делот **Network Status** од извештајот за мрежна конекција.

E-12

Порака:

Confirm the following -Entered security key/password is correct -Index of the security key/password is set to the first number -IP address, subnet mask, or default gateway setup is correct Contact your network administrator for assistance.

Решенија:

Проверете го следново.

- Другите уреди на мрежата се вклучени.
- Мрежните адреси (IP адреса, маска на подмрежа и стандарден излез) се точни ако ги внесувате рачно.
- Мрежните адреси за други уреди (маска на подмрежа и стандарден излез) се исти.
- Адресата IP не пречи на другите уреди.

Ако и понатаму не се поврзе на печатачот и на мрежните уреди откако ќе го потврдите горенаведеното, обидете се со следново.

- Исклучете ја точката на пристап. Почекајте околу 10 секунди и вклучете ја.
- Повторно направете ги мрежните поставки со користење на датотеката за инсталација. Може да ја активирате од следнава интернет страница.

<http://epson.sn> > Поставување

- Може да регистрирате неколку лозинки на точка на пристап којшто го користи WEP безбедносниот тип. Ако регистрирате неколку лозинки, проверете дали првата регистрирана лозинка е поставена на печатачот.

E-13**Порака:**

Confirm the following -Entered security key/password is correct -Index of the security key/password is set to the first number -Connection and network setup of the PC or other device is correct Contact your network administrator for assistance.

Решенија:

Проверете го следново.

- Мрежните уреди како што се точка на пристап, мрежен разводник и рутер се вклучени.
- Поставката за TCP/IP за мрежните уреди не е поставена рачно.(Ако поставката TCP/IP за печатачот е поставена автоматски додека поставката TCP/IP за другите мрежни уреди е направена рачно, мрежата на печатачот може да се разликува од мрежата на другите уреди.)

Ако и понатаму не работи откако ќе го проверите горенаведеното, обидете се со следново.

- Исклучете ја точката на пристап.Почекајте околу 10 секунди и вклучете ја.
- Направете мрежни поставки на компјутерот којшто е на иста мрежа како и печатачот со користење на датотеката за инсталација.Може да ја активирате од следнава интернет страница.
<http://epson.sn> > **Поставување**
- Може да регистрирате неколку лозинки на точка на пристап којашто го користи WEP безбедносниот тип.Ако регистрирате неколку лозинки, проверете дали првата регистрирана лозинка е поставена на печатачот.

Порака на мрежна околина

Порака	Решение
*Multiple network names (SSID) that match your entered network name (SSID) have been detected. Confirm network name (SSID).	Истата SSID може да биде поставена на неколку точки на пристап.Проверете ги поставките на точката на пристап и променете ја SSID.
The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router.	Откако ќе го поместите печатачот поблиску до точката на пристап и ќе ги отстраните сите пречки помеѓу нив, исклучете ја точката на пристап.Почекајте околу 10 секунди и вклучете ја.Ако и понатаму не се вклучува, погледнете ја документацијата испорачана со точката на пристап.
*No more devices can be connected. Disconnect one of the connected devices if you want to add another one.	Може истовремено да поврзете до четири компјутери и паметни уреди во Wi-Fi Direct (Едноставен AP) конекција.За да додадете друг компјутер или паметен уред, првин исклучете еден од поврзаните уреди.

Печатење на листа за статус на мрежа

Може да ги проверите деталните информации за мрежа ако ги испечатите.

1. Вметнете хартија.

Решавање на проблеми

2. Изберете **Поставки** од почетниот екран.
3. Изберете **Општи поставки > Поставки за мрежа > Статус на мрежа**.
4. Изберете **Отпечати лист за статус**.
5. Проверете ја пораката и отпечатете листа со статус за мрежа.
6. Затворете го екранот.
Екранот автоматски се затвора по одреден временски период.

Проблеми со користење на мрежен софтвер

Не може да пристапите до Web Config

Дали IP адресата на печатачот е правилно конфигурирана?

Конфигурирајте ја IP адресата со користење на EpsonNet Config или контролната табла на печатачот. Може да ги потврдите информациите за тековната поставка со лист за статус на мрежа или од контролната табла на печатачот.

Дали вашиот пребарувач ги поддржува групните енкрипции за Encryption Strength за SSL/TLS?

Групните енкрипции за Encryption Strength за SSL/TLS се следниве. Со Web Config може да пристапите во пребарувач којшто ги поддржува следниве групни енкрипции. Проверете ја поддршката за енкрипција на пребарувачот.

- 80-битна: AES256/AES128/3DES
- 112-битна: AES256/AES128/3DES
- 128-битна: AES256/AES128
- 192-битна: AES256
- 256-битна: AES256

Пораката „Застарено“ се прикажува кога сакате да пристапите до Web Config со користење на SSL комуникација (https).

Ако сертификатот е застарен, повторно добијте го сертификатот. Ако се прикаже порака пред датумот на истекување, погрижете се датумот на печатачот да биде правилно конфигуриран.

Се прикажува пораката „Името на безбедносниот сертификат не се совпаѓа...“ кога сакате да пристапите до Web Config со користење на SSL комуникација (https).

IP адресата на печатачот внесена за **Common Name** за креирање на самопотпишан сертификат или CSR не се совпаѓа со адресата внесена во пребарувачот. Добијте го и повторно внесете го сертификатот или променете го името на печатачот.

На печатачот се пристапува преку прокси сервер.

Ако користите прокси сервер со печатачот, треба да ги конфигурирате поставките за прокси на пребарувачот.

Решавање на проблеми

Windows:

Изберете **Контролна табла > Мрежа и интернет > Опции за интернет > Конекции > Поставки за LAN > Прокси сервер** и конфигурирајте да не го користите прокси серверот за локални адреси.

Mac OS:

Изберете **Претпочитани вредности на систем > Мрежа > Напредно > Прокси** и регистрирајте ја локалната адреса за **Поставки за бајпас прокси за овие главни компјутери и домени**.

Пример:

192.168.1.*: Локална адреса 192.168.1.XXX, маска на подмрежа 255.255.255.0

192.168.*.*: Локална адреса 192.168.XXX.XXX, маска на подмрежа 255.255.0.0

Поврзани информации

- ➔ [„Пристапување до Web Config“ на страница 37](#)
- ➔ [„Назначување на IP адресата“ на страница 18](#)
- ➔ [„Назначува на IP адреса со EpsonNet Config“ на страница 121](#)

Име на модел и/или IP адреса не се прикажани на EpsonNet Config

Дали сте избрале **Блокирај, Откажи или Исклучи** кога Windows е прикажан безбедносен екран или екран на заштитен сид?

Ако изберете **Блокирај, Откажи** или **Исклучи**, IP адресата и името на моделот нема да се прикаже на EpsonNet Config или EpsonNet Setup.

За да го поправите ова, регистрирајте го EpsonNet Config како исклучок со користење на Windows заштитен сид и комерцијален безбедносен софтвер. Ако користите антивирус или безбедносен програм, затворете го и обидете се да го користите EpsonNet Config.

Дали поставката за прекин на грешка во комуникација е премногу кратка?

Активирајте го EpsonNet Config и изберете **Tools > Options > Timeout** и зголемете ја должината на времето за поставката **Communication Error**. Имајте предвид дека ако го направите ова EpsonNet Config може да функционира побавно.

Поврзани информации

- ➔ [„Активирање на EpsonNet Config — Windows“ на страница 121](#)
- ➔ [„Активирање на EpsonNet Config — Mac OS“ на страница 121](#)

Проблеми со користење на услуги за облак

Не може да ги користам услугите на облак коишто претходно биле користени

Дали се прикажува следнава порака на контролната табла на печатачот?

Ажурирајте го основниот сертификат за да ги користите услугите во облак.

Ако се прикаже оваа порака, пристапете до Web Config, изберете го јазичето **Network Security > Root Certificate Update** и кликнете на **Start** за да ажурирате.

Поврзани информации

➔ „Пристапување до Web Config“ на страница 37

Проблеми со користење на функциите за безбедност на мрежа

Не може да креирате безбедна порта за IPP печатење

Дали правилниот сертификат е назначен како сертификат на сервер за SSL/TLS комуникација?

Ако назначениот сертификат не е точен, креирањето на портата може да биде неуспешно. Осигурете се дека го користите правилниот сертификат.

Дали ИС сертификатот којшто е внесен во компјутерот има пристап до печатачот?

Ако ИС сертификатот не е внесен во компјутерот, креирањето на портата може да биде неуспешно. Осигурете се дека сте го внеле ИС сертификатот.

Поврзани информации

➔ „SSL/TLS комуникација со печатач“ на страница 87

Проблеми со користење на дигитален сертификат

Не може да го увезете потпишаниот ИС сертификат

Дали потпишаниот ИС сертификат и информациите на CSR се совпаѓаат?

Ако потпишаниот ИС сертификат и CSR не ги споделуваат истите информации, не може да го увезете CSR. Проверете го следново:

Решавање на проблеми

- Дали се обидувате да увезете сертификат на уред којшто ги нема истите информации?
Проверете ги информациите на CSR па потоа увезете го сертификатот на уредот којшто ги има истите информации.
- Дали сте го презапишале CSR зачуван во печатачот откако сте го испратиле CSR на издавачите на сертификати?
Повторно добијте потпишан ИС сертификат со CSR.

Дали потпишаниот ИС сертификат е поголем од 5 KB?

Не може да увезете потпишан ИС сертификат поголем од 5 KB.

Дали лозинката за увезување на сертификатот е точна?

Ако сте ја заборавиле лозинката, не може да го увезете сертификатот.

Поврзани информации

➔ „Увезување на ИС потпишан сертификат“ на страница 90

Не може да го ажурирате самопотпишаниот сертификат

Дали сте го внеле Common Name?

Мора да го внесете Common Name.

Дали сте внеле несоодветни знаци во Common Name? На пример, јапонскиот не е поддржан.

Внесете од 1 до 128 знака од IPv4, IPv6, име на главен компјутер или FQDN формат во ASCII (0x20–0x7E).

Дали има запирка или празно место во Common Name?

Ако има запирка, Common Name е одделено од таа точка. Ако има само празно место пред или по запирката, настанува грешка.

Поврзани информации

➔ „Ажурирање на самопотпишан сертификат“ на страница 92

Не може да креирате CSR

Дали сте го внеле Common Name?

Мора да го внесете Common Name.

Дали сте внеле несоодветни знаци во Common Name, Organization, Organizational Unit, Locality, State/Province? На пример, јапонскиот не е поддржан.

Внесете знаци од IPv4, IPv6, име на главен компјутер или FQDN формат во ASCII (0x20–0x7E).

Решавање на проблеми

Дали има записка или празно место во Common Name?

Ако има записка, Common Name е одделено од таа точка. Ако има само празно место пред или по записката, настанува грешка.

Поврзани информации

➔ „Добивање на ИС потпишан сертификат“ на страница 88

Се прикажува предупредување во врска со дигитален сертификат

Пораки	Причина/Што да направите
Enter a Server Certificate.	<p>Причина: Не сте избрале датотека за увезување.</p> <p>Што да направите: Изберете датотека и кликнете на Import.</p>
CA Certificate 1 is not entered.	<p>Причина: ИС сертификат 1 не е внесен и внесен е само ИС сертификат 2.</p> <p>Што да направите: Првин внесете го ИС сертификат 1.</p>
Invalid value below.	<p>Причина: Има несоодветни знаци во патеката на датотеката и/или лозинката.</p> <p>Што да направите: Погрижете се знаците да бидат внесени правилно за ставката.</p>
Invalid date and time.	<p>Причина: Датумот и времето на печатачот не се поставени.</p> <p>Што да направите: Поставете ги датумот и времето со користење на Web Config, EpsonNet Config или контролниот панел на печатачот.</p>
Invalid password.	<p>Причина: Одредената лозинка за ИС сертификатот и внесената лозинка не се совпаѓаат.</p> <p>Што да направите: Внесете ја точната лозинка.</p>

Решавање на проблеми

Пораки	Причина/Што да направите
Invalid file.	<p>Причина:</p> <p>Не внесувате датотека за сертификат во X509 формат.</p> <p>Што да направите:</p> <p>Осигурете се дека сте го избрале точниот сертификат од проверен издавач на сертификати.</p>
	<p>Причина:</p> <p>Датотеката којашто сте ја внеле е премногу долга. Максималната големина на датотеката е 5 KB.</p> <p>Што да направите:</p> <p>Ако ја изберете точната датотека, сертификатот може да биде корумпиран или произведен.</p>
	<p>Причина:</p> <p>Синцирот којшто се содржи во сертификатот е неважечки.</p> <p>Што да направите:</p> <p>За повеќе информации за сертификатот, погледнете ја интернет страницата за издавачот на сертификати.</p>
Cannot use the Server Certificates that include more than three CA certificates.	<p>Причина:</p> <p>Датотеката на сертификатот во PKCS#12 формат содржи повеќе од 3 ИС сертификати.</p> <p>Што да направите:</p> <p>Увезете ги сите сертификати конвертирајќи ги од PKCS#12 формат во PEM формат или увезете ја датотеката на сертификатот во PKCS#12 формат којашто содржи до 2 ИС сертификати.</p>
The certificate has expired. Check if the certificate is valid, or check the date and time on your printer.	<p>Причина:</p> <p>ИС сертификатот е застерен.</p> <p>Што да направите:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ако сертификатот е застарен, добијте го и увезете го новиот сертификат. <input type="checkbox"/> Ако сертификатот е застарен, погрижете се датумот и времето на печатачот да бидат поставени правилно.
Private key is required.	<p>Причина:</p> <p>Нема спарен приватен клуч со сертификат.</p> <p>Што да направите:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ако сертификатот е во PEM/DER формат и е добиен од CSR со користење на компјутер, назначете ја датотеката за приватен клуч. <input type="checkbox"/> Ако сертификатот е во PKCS#12 формат и е добиен од CSR со користење на компјутер, креирајте датотека којашто содржи приватен клуч.
	<p>Причина:</p> <p>Повторно сте го увезле PEM/DER сертификатот добиен од CSR со користење на Web Config.</p> <p>Што да направите:</p> <p>Ако сертификатот е во PEM/DER формат и е добиен од CSR со користење на Web Config, може да го увезете само еднаш.</p>

Решавање на проблеми

Пораки	Причина/Што да направите
Setup failed.	<p>Причина:</p> <p>Не може да ја завршите конфигурацијата затоа што комуникацијата помеѓу печатачот и компјутерот е неуспешна или датотеката не може да биде прочитани поради одредени грешки.</p> <p>Што да направите:</p> <p>Откако ќе ја проверите одредената датотека и комуникацијата, повторно увезете ја датотеката.</p>

Поврзани информации

➔ [„Во врска со дигитална сертификација“ на страница 87](#)

Сте го избришале ИС потпишаниот сертификат по грешка**Има ли резервна датотека за сертификатот?**

Ако имате резервна датотека, повторно внесете го сертификатот.

Ако добиете сертификат со користење на CSR креиран од Web Config, не може повторно да го внесете избришаниот сертификат. Креирајте CSR и добијте нов сертификат.

Поврзани информации

➔ [„Бришење на ИС потпишан сертификат“ на страница 92](#)

➔ [„Увезување на ИС потпишан сертификат“ на страница 90](#)

Додаток

Вовед во мрежен софтвер

Со следното се опишува софтверот со кој се конфигурира и менаџира со уреди.

Epson Device Admin

Epson Device Admin е апликација со којашто може да инсталирате уреди на мрежата и потоа да ги конфигурирате и да ги уредувате. Може да се стекнете со детални информации за уреди како што е статусот и артиклите, испраќање известувања за тревоги и создавање извештаи за употребата на уредот. Исто така, може да направите образец којшто ги содржи ставките за поставки и да го примените на други уреди како заеднички поставки. Може да го преземете Epson Device Admin од интернет страницата за поддршка на Epson. За повеќе информации погледнете ја документацијата или помошта на Epson Device Admin.

Активирање на Epson Device Admin (само за Windows)

Изберете **Сите програми > EPSON > Epson Device Admin > Epson Device Admin**.

Белешка:

Ако се прикаже предупредување за заштитен суд, дозволете пристап за Epson Device Admin.

EpsonNet Config

Со EpsonNet Config администраторот може да ги конфигурира мрежните поставки на печатачот, како одредување на IP адреса или менување на режимот за поврзување. Функцијата за поставка на група е поддржана на Windows. За повеќе информации погледнете ја документацијата или помошта на EpsonNet Config.



Активирање на EpsonNet Config — Windows

Изберете Сите програми > EpsonNet > EpsonNet Config SE > EpsonNet Config.

Белешка:

Ако се прикаже предупредување за заштитен ѕид, дозволете пристап за EpsonNet Config.

Активирање на EpsonNet Config — Mac OS

Изберете Оди > Апликации > Epson Software > EpsonNet > EpsonNet Config SE > EpsonNet Config.

EpsonNet Print (само за Windows)

EpsonNet Print е софтвер за печатење на TCP/IP мрежа. Има функции и рестрикции наведени подолу.

- Статусот на печатачот се прикажува на екранот на ред за чекање.
- Ако ја промените IP адресата на печатачот со DHCP, печатачот и понатаму ќе се детектира.
- Може да користите печатач лоциран на различен сегмент на мрежа.
- Може да печатите со користење на еден од разните протоколи.
- IPv6 адресата не е поддржана.

EpsonNet SetupManager

EpsonNet SetupManager е софтвер за креирање на пакет за едноставна инсталација на печатач, како на пример инсталирање на драјвер за печатач, инсталирање на EPSON Status Monitor и креирање на порта за печатач. Со овој софтвер администраторот може да креира единствени пакети на софтвер и да ги дистрибуира на групи.

За повеќе информации посетете ја регионалната интернет страница на Epson.

Назначува на IP адреса со EpsonNet Config

Можете да назначите IP за печатачот со помош на EpsonNet Config. EpsonNet Config ви дозволува да назначувате IP адреса за печатач којшто нема по поврзувањето со Ethernet кабел. Кога се поврзвате со Wi-Fi, веднаш поврзете со Ethernet и потоа променете ја конекцијата во Wi-Fi.

Назначување IP адреса со поставки за група

Создавање на датотека за групни поставки

Можете да создавате нова SYLK датотека за да поставите IP адреса со помош на MAC адресата и името на моделот како клучеви.

Кога го поврзвате печатачот со Wi-Fi, назначете IP адреса со следење на процедурите и потоа променета ја конекцијата во Wi-Fi.

Додаток

- Отворете апликација за пресметки (како Microsoft Excel) или едитор на текстови.
- Внесете „Info_MACAddress“, „Info_ModelName“, и „TCPIP_IPAddress“ во првиот ред како имиња на ставките од поставувањето.

Внесете ставки за поставувањето за следните текстуални низи. За да направите разлика меѓу големи/мали букви и карактери со двоен/единечен бајт, само ако еден карактер е различен, ставката нема да биде препознаена.

Внесете го името на ставката од поставувањето како што е опишано подолу; инаку, EpsonNet Config не може да ги препознае ставките од поставувањето.

Info_MACAddress	Info_ModelName	TCPIP_IPAddress

- Внесете ја MAC адресата, името на моделот и IP адресата за секој мрежен интерфејс.

Info_MACAddress	Info_ModelName	TCPIP_IPAddress
0000XXXX0001	ALC-XXXXX	192.168.100.102
0000XXXX0002	ALC-XXXXX	192.168.100.103
0000XXXX0003	ALC-XXXXX	192.168.100.104

- Внесете име и зачувајте како SYLK датотека (*.slk).

Правење на групни поставки со конфигурациска датотека

Назначувајте IP адреси во конфигурациската датотека (SYLK датотека) една по една. Треба да ја создадете конфигурациската датотека пред назначување.


Кога го поврзвате печатачот со Wi-Fi, назначете IP адреса со следење на процедурите и потоа променета ја конекцијата во Wi-Fi.

- Поврзете ги сите уреди со мрежата со Ethernet кабел.
- Вклучете го печатачот.
- Активирајте го EpsonNet Config.
 Ќе биде прикажана листа со печатачи во мрежата. Може да биде потребно повеќе време додека се покажат.
- Кликнете **Tools > Batch Settings**.
- Кликнете **Open**.
- Одберете ја SYLK датотеката (*.slk) на екранот за одбирање што ги содржи поставките и потоа кликнете на **Open**.

Додаток

- Одберете ги уредите за коишто сакате да извршувате групни поставки со колоната **Status** поставена на **Unassigned**, и **Process Status** поставено на **Assign Successful**.

Кога избирате повеќекратно, притиснете Ctrl или Shift и кликнете или влечете со глумчето.



- Кликнете **Transmit**.
- Кога е прикажан влезниот екран за лозинката, внесете ја и потоа кликнете на **OK**.
Пренесете ги поставките.



Важно:



Информациите се пренесуваат на мрежниот интерфејс сè додека мерачот за пренесувањето не се наполни. Не го исклучувајте уредот или безжичниот адаптер и не испраќајте податоци до уредот.






- На екранот **Transmitting Settings**, кликнете на **OK**.



Додаток

11. Проверете го статусот на уредот што го поставувате.

Проверете ја содржината на датотеката со поставки за уредите коишто прикажуваат  или , или за уредот којшто се рестартирал нормално.

Икона	Status	Process Status	Објаснување
	Setup Complete	Setup Successful	Поставувањето е завршено нормално.
	Setup Complete	Rebooting	Кога информацијата е пренесена, секој уред треба да биде рестартиран за да се овозможат поставките. Се извршува проверка за да се одреди дали уредот може да биде поврзан по рестартирањето.
	Setup Complete	Reboot Failed	Не може да се потврди уредот по пренесувањето на поставките. Проверете дали уредот е вклучен или дали се рестартирал нормално.
	Setup Complete	Searching	Се пребарува уредот индициран во датотеката со поставки.*
	Setup Complete	Search Failed	Не може да се проверат уреди што веќе биле поставени. Проверете дали уредот е вклучен или дали се рестартирал нормално.*

* Само кога се прикажани информации за поставувањето.

Поврзани информации

- ➔ „Активирање на EpsonNet Config — Windows“ на страница 121
- ➔ „Активирање на EpsonNet Config — Mac OS“ на страница 121

Назначување IP адреса за секој уред

Назначете IP адреса за печатачот со EpsonNet Config.

1. Вклучете го печатачот.
2. Поврзете го печатачот на мрежата со Ethernet кабел.
3. Активирајте го EpsonNet Config.
Ќе биде прикажана листа со печатачи во мрежата. Може да биде потребно повеќе време додека се покажат.
4. Кликнете двапати на печатачот којшто сакате да го назначите.


Белешка:

Ако сте поврзале повеќе печатачи од истиот модел, можете да го идентификувате саканиот печатач со MAC адресата.

5. Изберете **Network > TCP/IP > Basic**.

Додаток

6. Внесете ги адресите за **IP Address**, **Subnet Mask**, и **Default Gateway**.

**Белешка:**

Внесете статична адреса кога го поврзувате печатачот на безбедна мрежа.

7. Кликнете **Transmit**.

Се прикажува екран со којшто се потврдува преносот на информации.

8. Кликнете **OK**.

Се прикажува екранот за комплетирање на преносот.

Белешка:

Информациите се пренесуваат до уредот и се прикажува пораката „Конфигурацијата е успешно компетирана“. Не го исклучувајте уредот и не испраќајте податоци до уредот.

9. Кликнете **OK**.

Поврзани информации

- ➔ „Активирање на EpsonNet Config — Windows“ на страница 121
- ➔ „Активирање на EpsonNet Config — Mac OS“ на страница 121

Рачно правење на поставки за Wi-Fi од контролниот панел (WPS)

Можете да се поврзете со Wi-Fi преку контролниот панел на печатачот со помош на функцијата WPS.

Поврзани информации

- ➔ „Правење на Wi-Fi поставки со поставка копче за притискање (WPS)“ на страница 126

➔ „Правење на Wi-Fi поставки со поставка на PIN код (WPS)“ на страница 127

Правење на Wi-Fi поставки со поставка копче за притискање (WPS)

Може автоматски да ја поставите Wi-Fi мрежата со притискање на копчето на точката на пристап. Ако следниве услови се исполнети, може да ја поставите со користење на овој метод.

- Оваа точка на пристап е компатибилна со WPS (Заштитено поставување на Wi-Fi).
- Тековната Wi-Fi конекција е воспоставена со притискање на копчето на точката на пристап.

Белешка:

Ако не може да го пронајдете копчето или ако го вршите поставувањето со софтвер, погледнете ја документацијата испорачана со точката на пристап.

1. Допрете на  на почетниот екран.


2. Изберете **Пренасочувач**.

3. Допрете на **Започни со поставување**.

Ако мрежната конекција е веќе поставена, се прикажуваат деталите за конекција. Допрете на **Промени во Wi-Fi конекција**, или на **Промени поставки** за да ги промените поставките.

4. Изберете **Поставка за копче за притискање (WPS)**.

5. Држете го притиснато копчето [WPS] на точката за пристап додека не засветат сигналните светла.



Ако не знаете каде се наоѓа копчето [WPS] или нема копчиња на точката на пристап, погледнете ја документацијата испорачана со точката на пристап за детали.

6. Допрете на **Започни со поставување**.

7. Затворете го екранот.

Екранот автоматски се затвора по одреден временски период.

Белешка:

Ако вркката е неуспешна, рестартирајте ја точката на пристап, поместете ја поблиску до печатачот и обидете се повторно. Ако и понатаму не работи, отпечатете извештај за мрежна конекција и проверете го решението.

Додаток

8. Затворете го екранот за поставување на мрежна конекција.

Правење на Wi-Fi поставки со поставка на PIN код (WPS)

Може автоматски да се поврзете на точка на пристап со користење на PIN код. Може да го користите овој метод за поставување ако точката на пристап е способна за WPS (Заштитено поставување за Wi-Fi). Преку компјутер внесете PIN код во точката на пристап.

1. Допрете на  |  на почетниот екран.

2. Изберете **Пренасочувач**.

3. Допрете на **Започни со поставување**.

Ако мрежната конекција е веќе поставена, се прикажуваат деталите за конекција. Допрете на **Промени во Wi-Fi конекција**, или на **Промени поставки** за да ги промените поставките.

4. Изберете **Други > PIN шифра за пост. (WPS)**

5. Преку вашиот компјутер внесете го PIN кодот (осумцифрен број) прикажан на контролниот панел на печатачот во точката на пристап во рок од две минути.

Белешка:

Погледнете ја документацијата испорачана со точката на пристап за детали за внесување на PIN код.

6. Допрете на **Започни со поставување**.

7. Затворете го екранот.

Екранот автоматски се затвора по одреден временски период ако не изберете **Затвори**.

Белешка:

Ако врската е неуспешна, рестартирајте ја точката на пристап, поместете ја поблиску до печатачот и обидете се повторно. Ако и понатаму не работи, отпечатете извештај за конекција и проверете го решението.

8. Затворете го екранот за поставување на мрежна конекција.

Промена на методот на конекција

Промена на методот на конекција. Направете го ова поставување во условот за овозможување на мрежа.

Ако назначување на IP адреса е рачно, потврдете со мрежниот администратор дали истата IP адреса може да се употребува на новата мрежа.

Белешка:

Кога е овозможена Wi-Fi конекција, оневозможена е Ethernet конекцијата.

Поврзани информации

- ➔ „Промена од Ethernet конекција во Wi-Fi конекција“ на страница 128
- ➔ „Промена од Wi-Fi конекција во Ethernet конекција“ на страница 128

Промена од Ethernet конекција во Wi-Fi конекција

Менување во Wi-Fi конекција преку контролниот панел

Променете ја Ethernet конекцијата во Wi-Fi конекција преку контролниот панел на печатачот. Методот на промена на конекцијата е во суштина ист како поставките за Wi-Fi конекција. Видете ја темата во овој водич за поставки за Wi-Fi конекција преку контролниот панел на печатачот.

Поврзани информации

➔ [„Рачно правење на поставки за Wi-Fi Direct од контролниот панел“ на страница 23](#)

Промена на Wi-Fi конекцијата со користење на Web Config

Променете ја Ethernet конекцијата во Wi-Fi конекција со Web Config.

1. Пристапете до Web Config и изберете го јазичето **Network > Wi-Fi**.
Кога е поставена лозинка за администратор, најавете се како администратор со внесување на корисничкото име и лозинката.
2. Кликнете **Setup**.
3. Изберете ја истата SSID како точка на пристап и внесете ја лозинката.
Ако SSID којашто сакате да ја поврзете не е прикажана, изберете **Enter SSID** и внесете ја SSID.
4. Кликнете **Next**.
5. Потврдете ја прикажаната порака и кликнете на **OK**.
6. Исклучете го Ethernet кабелот од печатачот.

Белешка:

Може да го промените методот на поврзување со *EpsonNet Config* или *Epson Device Admin*. За повеќе детали видете го водичот или помошта за секој софтвер.

Поврзани информации

- ➔ [„Пристапување до Web Config“ на страница 37](#)
- ➔ [„EpsonNet Config“ на страница 120](#)
- ➔ [„Epson Device Admin“ на страница 120](#)

Промена од Wi-Fi конекција во Ethernet конекција

Менување на мрежната конекција на Ethernet од контролната табла

Следете ги чекорите подолу за да ја промените мрежната конекција на Ethernet од Wi-Fi со користење на контролната табла.

Додаток

1. Изберете **Поставки** од почетниот екран.
2. Изберете **Општи поставки > Поставки за мрежа > Поставување на жична LAN**.
3. Допрете на **Започни со поставување**.
4. Проверете ја пораката и затворете го екранот.
Екранот автоматски се затвора по одреден временски период.
5. Поврзете го печатачот на рутер со Ethernet кабел.

Промена на Ethernet конекцијата со користење на Web Config

Променете ја Wi-Fi конекцијата во Ethernet конекција со Web Config.

1. Пристапете до Web Config и изберете го јазичето **Network > Wi-Fi**.
Кога е поставена лозинка за администратор, најавете се како администратор со внесување на корисничкото име и лозинката.
2. Кликнете **Disable Wi-Fi**.
3. Проверете ја пораката, а потоа изберете **ОК**.
4. Поврзете го печатачот и hub (прекинувач L2) преку Ethernet кабел.

Белешка:

Може да го промените методот на поврзување со *EpsonNet Config* или *Epson Device Admin*. За повеќе детали видете го водичот или помошта за секој софтвер.

Поврзани информации

- ➔ [„Пристапување до Web Config“ на страница 37](#)
- ➔ [„EpsonNet Config“ на страница 120](#)
- ➔ [„Epson Device Admin“ на страница 120](#)

Употреба на порта за печатачот

Печатачот ја употребува следнава порта. Овие порти треба да се дозволи да станат достапни од страна на администраторот на мрежата кога е потребно.

Додаток

Испраќач (клиент)	Употреба	Дестинација (сервер)	Протокол	Број на порта	
Печатач	Испраќање датотека (кога се употребува scan to folder од печатачот)	FTP сервер	FTP (TCP)	20	
				21	
		Сервер за датотека	SMB (TCP)	445	
				NetBIOS (UDP)	137
					138
		NetBIOS (TCP)	139		
	Испраќање е-пошта (кога се употребува scan to mail од печатачот)		SMTP сервер	SMTP (TCP)	25
					SMTP SSL/TLS (TCP)
		SMTP STARTTLS (TCP)			587
	POP пред SMTP конекција (кога се употребува scan to mail од печатачот)	POP сервер	POP3 (TCP)	110	
	Кога се употребува Epson Connect	Epson Connect Server	HTTPS	443	
			XMPP	5222	
	Кога се печати од Google Cloud Print	Google Cloud Print Server	HTTPS	443	
			XMPP	5222	
	Собирање кориснички информации (употреба на контакти од печатачот)	LDAP сервер	LDAP (TCP)	389	
LDAP SSL/TLS (TCP)			636		
LDAP STARTTLS (TCP)			389		
Автентикација на корисник кога се испраќа е-пошта	KDC сервер	Kerberos	88		
Автентикација на корисник кога се собираат кориснички информации (кога се употребуваат контакти од печатачот)					
Control WSD	Компјутер на клиент	WSD (TCP)	5357		

Додаток

Испраќач (клиент)	Употреба	Дестинација (сервер)	Протокол	Број на порта
Компјутер на клиент	Откријте го печатачот од апликација како што е EpsonNet Config, драјвер на печатач и драјвер на скенер.	Печатач	ENPC (UDP)	3289
	Соберете и поставете MIB информации од апликација како што е EpsonNet Config, драјвер за печатач и драјвер за скенер.	Печатач	SNMP (UDP)	161
	Препраќање на LPR податоци	Печатач	LPR (TCP)	515
	Препраќање на RAW податоци	Печатач	RAW (Порт 9100) (TCP)	9100
	Препраќање AirPrint (IPP/IPPS printing) податоци	Печатач	IPP/IPPS (TCP)	631
	Пребарување WSD печатач	Печатач	WS-Discovery (UDP)	3702